

Главен и одговорен уредник:
Брайислав Ташковски

Редакција:
Данило Коцевски
Бранко Цвейковски
Гане Тодоровски
Венко Андоновски
Санде Стојчевски
Славе Горѓо Димоски

Издавач:
УЛИС ДООЕЛ – Скопје

Помошник на главниот
и одговорен уредник:
Серјожа Неделкоски

Компјутерска подготвка:
Дијана Јовановска

Печат:
„Ван Гог“ – Скопје

Печатењето на овој број
финансиски го помогна
Министерството за култура
на Република Македонија

Адреса на редакцијата:
**„Стале Попов“ бр. 9, влез 1,
мезанин бр. 8 – 1000 Скопје**

Телефон/факс:
02 3233306

Жиро сметка: 210-0573704401-66



Даночен број: МК4030003471803
Депонент на
„Тутунска банка“ АД – Скопје

Според мислењето на Агенцијата за информацији бр.02-87/2 од 20.02.2006 година, списанието за литература и култура „Акт“ е производ за кој се плаќа посебна повластена даночна стапка.

Годишна претплата: За Р. Македонија 800.00 ден. За странство: (Европа) 15€; (Америка, Австралија и Канада) 25€


**Првиот број на „Акт“ излезе
на 19 декември 2003 година**


Списанието излегува еднаш месечно.
Текстовите и фотографиите испраќајте ги на адреса „Стале Попов“ бр. 9, влез 1, мезанин бр. 8 – 1000 Скопје со назнака - за списанието „Акт“.



СОДРЖИНА

ПИСАТЕЛИ СО ТАПИЈА	2
СРДЕЧНИ ПОЗДРАВИ ДО ЕДНА БЛАГОВРЕМЕНА ИНИЦИЈАТИВА.....	3
БАКНЕЖ СО СИТЕ ВОДИ НА СВЕТОТ!	4
НОВА ПОЕЗИЈА – Гане Тодоровски	6
МЕМОАРИТЕ НА ЕДНА ОБИЧНА ГЛУВАРКА	9
ARS NEMTURICA.....	14
БАЛАДА ЗА БЕГАЛЦИТЕ НА ТЕТКА ЕЛЗЕ.....	25
НАЈСВЕЧЕНО „РАЗДЕНУВАЊЕ“ ОД ПОЕЗИЈА!.....	28
АПОКРИФНОСТА НА ПОЕЗИЈАТА	32
РОМАН ЗА СИРКАЧОТ	36
ПРИЛИЧЕВ И НЕГОВИОТ „СКЕНДЕРБЕГ“	37
БЕДИА БЕГОВСКА – АКТЕРКА ОД ФОРМАТ	46
ПОЕЗИЈА – Тодор Чаловски.....	49
ВИРТУЕУЛЕН МАКЕДОНСКИ ХРОНОТОП	53
ПОСТМОДЕРНА ЕКВИЛИБРИСТИКА: „ФАСЕТНИОТ“ РОМАН НА ГЕОРГИ ГОСПОДИНОВ	55
КАБАЛАТА И ДЕКОНСТРУКЦИЈАТА НА ЖАК ДЕРИДА	60





актуелно

Брајислав Ташковски

ПИСАТЕЛИ СО ТАПИЈА

(белешка за хипокризијата)

Не знам точно, а искрено не ни сакам да знам, колку писатели има во мојот град. Знам дека има писателски асоцијации, организации и дека писателите се поделени и според етничката писателска провиниенција. Дали се зависни, независни или слободни е нивна работа. Исто така познавам и знам дека постојат и писатели кои не сакаат да припаѓаат никаде и веруваат само во напишаното.

Здружувањето и ориентацијата не треба да се објаснуваат - се работи за личен избор, чувство на припадност и желбата да се биде таму. Сосем друга димензија е естетската платформа на тој избор. Многу е важно дали писателите своето членство во некое здружение го доживуваат како естетско или еснафско здружување со истомисленици. Или членството во „внатрешниот круг“ го базираат прагматично, раководејќи се од некакви, веќе одамна заборавени синдикални предизвици. (на пример: Одбележување на почетокот на творештвото преку доделување награди и плакети. Потоа, членство во управувачки структури со посебна нагласка на статусниот симбол. Помош во случај на болест кога раководството се јавува по телефон да ги праша како се? Или во најлош случај, кога ќе умре некој писател /и писателите се луѓе, тие се бесмртни само по делата/ друштвото или организацијата, како чин на привремен незаборав да одржи десетминутна комеморација.)


Се разбира има членови на писателските здруженија кои се писатели само заради „членството“. Тоа за нив значи достигнување на авторските врвови. Таквото членство го чуваат љубоморно, длабоко во некоја семејна кутија од страв случајно да не избега од темнината. Го покажуваат само на важни семејни прослави и пред, за нив, важните луѓе. Секое утро морат некому да му се пофалат дека се писатели и страшно се љубоморни на своето членство, живеат со убедување дека никој не е подобар од нив.


Ваквото „хетерогено“ писателство најдобро функционира и се препознава во времињата кои по дефиниција се тешки, а заедничкото духовно опкружување, по правило од неестетски и неписателски околности, бива доведено во опасност. Во мигови на таква исклучителна сензibilност, напнатост која осетно ги притиска дамарите на државата, институциите, јазикот и творештвото, јавноста речиси неприметно станува преполн од „присуството“ на тие одважни и модерни херои на „организираното писателство“, попознати како-членови, или писатели со тапија.



Одеднаш (ако до вчера никаде ги немаше) тие знаат сè и за сè имаат решение. Се удираат в гради и во нив проработува чувството на големина. Јавно кажуваат дека не се лејки и дека многу читаат, а што повеќе читаат се повеќе остануват исти. Па нели се „членови“ и како такви мораат да делуваат, некако членски. И види чудо, во таа „членско напната состојба“ тие добиваат залет. Тогаш удираат на големи таламбаси, никого не сакаат да слушаат и забораваат дека во друштвата и организациите се испопримани само како „гласачка машина“. Решени се да спасуваат сè. Кога ќе ги видиш така осоколени, стегнати со фрази и стихови, „вооружени“ со дебели книги и библиографии, да ти е мерак никогаш да не бидеш писател во нивна близина. Бидејќи со ништо нема да можеш да ја достигнеш „поетиката“ на патетиката и хипокризијата што таа писателска збиршина од „членови“ може да ја испушти од себе. Талентите се во прашање.

И кога никој не ги прашува ништо, тие „карактерно-писателски“ за се имаат став, мислење, критика, излез, револт, идеја ... А кога ќе се случи официјално да бидат замолени за одговор и на „отворена сцена“ се доберат до микрофонот, тогаш офанзивата на „членовите“ никој не може да ја контролира. Сите што не размислуваат како нив веднаш ги залепуваат на „чумавиот столб“. Потоа, како вештери и караконџули, играат околу столбот. Кога ќе се наиграат исчезнуваат на „писателските метли“ и никаде ги нема. Стануваат повторно писатели-членови, активисти кои со своето членство ќе доминираат на следното писателско Собрание или Пленум, за да спасуваат и гласаат.





Гане Тодоровски

СРДЕЧНИ ПОЗДРАВИ ДО ЕДНА БЛАГОВРЕМЕНА ИНИЦИЈАТИВА



(...)

Треба да се поврзе и објасни оваа чудесна, видовита и спасоносна акција за пошумување на Република Македонија не само како дел од пресудна еколошка грижа за мудра стратегија, вложена во грижата за град на посреќна иднина, туку и како правовремена национална дисциплина за ревитализација на општеството во кое живееме...

Треба, уште како треба.

Ако им се втисне во умот на генерациите што најдоаѓат на време свест за тоа дека природата со сета своја раскош треба да се варди како зеница в око, бидејќи не само што не е пристојно, туку не е ни малку оправдано да ѝ вртиме грб, тогаш сите ние, како повозрасни членови на општеството, како зрели и искусни граѓани треба да му препорачаме на потомството, на оние врз чии племки утре-задутре ќе се потпред проблемската тежина на сегашноста, да се вклучат масовно младите и најмладите во историската акција за спас на нашата разумна живеачка!

Безбеди, застанати на таквата позиција на будност ќе си ја спасиме душата, сите ние што сè уште го обмисуваме и коментираме животот како врвна драгоценост...

Веруваме во таквата надеж, и овие наши срдечни поздрави всушност се зборови со претензија за АПЕЛ - чистите и животворни раце на младите и најмладите генерации да ѝ се подарат на акцијата којашто е во тек, за да ѝ вратат на деградираната природа во Република Македонија здив на обнова и реални надежи за опстанок!

Има во тој чин чудесна симболика:

Невиноста на младите ќе биде првата капка што ќе го штити почетниот растеж на новите насади, а тие, пак, со својот никнек ќе го најават фронталниот расцрут на обновениот живот и ќе придонесат низ забрзан ритам да се разведри тревожно наоблаченото небо над татковината со звуките на новороденото зеленило...

Ќе вивне огнот на преродбата на амбиентот, ќе се пренасочи нашата сеопшта движења кон светлината!


Оваа симболика претсказува и навестува сигурносни перспективи. Таа ја резимира спасоносната идеја на благородната акција - пошумувањето, како сенарден чин. Акцијата најавува организиран поход кон иднината, кон времињата што надоаѓаат.

А на кои уште како ќе им се потребни и неопходни доволни количества вода и воздух, праелементи без кои не ќе се може да се постои ако не си ги обезбедиме како елементарна нужност, како разумна мера...

Само вака успеваме да ја согледаме суштината или срцевината на фасцинантната идеја на акцијата за масовно и брзопотезно пошумување на Република Македонија. Овој секавичен диктат на разумот, како проблем-сок на творечка идеја, пренесен и преточен во јазикот, логичниот јазик на човековата практика значи буквально - чудотворство! Организираниот човек е волшебник, маѓосник, чудотворец. Па кој ли друг ако не токму тој? Бидејќи, само тој знае и умеет да гледа далеку, подалеку тај најдалеку, од мигот во којшто живее та до границите на вечноста, на која ѝ станува неразделен дел и составка без која не се може... Само тој умеет и успева да го чита своето утре и умеет да го открива службениот влез во несогледливите зони на фудтурот, и уште - умеет да го забрзува времето, за да стигне троја порано, барем маличка порано онаму каде што тргнал, за да им приреди свечен и триумфален пречек на сите оние златни и силни и енергични раце што ги засадиле илјадниците дрвца, коренчиња, насади, и ги намножиле во недобро ветки и лисја и стракови и стебла што му даваат на животот специфична убавина и привлечност, па, ете веќе троја олеснети од тежината и успехот на благородниот ангажман си ги ослободиле своите раце за аплауз, па ѝ ракоплескаат на својата среќа, којашто веќе ја допреле...

Очевидно, соопштуваме визија што е веќе закоренета во акцијата што отпочна и што ќе донесе набргу богат до најбогат плод...





Синергии

Кристина Николовска

БАКНЕЖ СО СИТЕ ВОДИ НА СВЕТОТ!


(Кон циклусот слики на Сергеј Андреевски „Бакнеж со рибите“, посветен на сликарот Дик Робертс)

Невидливите, внатрешни уметнички еволуции - остануваат *вечна тишина* или пак „растат“ во *внатрешна музика*, која е скапоцен сведок на интимната *Ars Poetica* - драма. Таква „музика“ „расте“ од книгата *Патот на йогитецот*, низ дијалогот на сликарот **Сергеј Андреевски и Јасна Франговска**. „Сокот“ на дијалогот, на-места, отвора такви „пукнатини-вселени“, во кои се отвораат чисти „езера-философеми“, „деца“ на импулсивната искреност на „водачот“ на *йатојот на йогитецот*. Водачот, кој при создавањето, се доживува како „воин“, „рицар“, кој го води „налетот“, „жестината на нападот“ на енергијата. „Воениот“ однос кон платното е *спиритен сопатник* - на *йатојот кон йогитецот*. Потегот, кој некогаш има сосем конкретни синергиски мотивации.

Со таква снажна инспирација се „ храни“ незаборавниот, фасцинантен циклус слики „Бакнеж со рибите“

на Сергеј Андреевски, поттикнат од чудниот свет на сликарот, дизајнер, музичар и поет (со збирки посветени на Македонија) **Дик Робертс**, кој: „Работи во државниот аквариум во Северна Каролина како дизајнер. Живее на плажа со риби, гледа делфини, дизајнира крај птици и животни.“ За Сергеј: „Циклусот *Бакнеж со рибите*, пак, е некаква реминисценција на релацијата со Дик и на сеповорзаноста на водата. И на пријателите. / - Во овие дела е објаснет креативниот дијалог меѓу Дик и мене. Идејата на циклусот се роди кога го посетивме аквариумот во Њујорк. Бев одушевен од љубовта на Дик кон рибите и кон подводниот свет. Тогаш се навратив на моите чести размислувања дека сите води се поврзани, некаде длабоко во утробата на земјата.“ Така циклусот е не само *бакнеж со рибите*, туку и - *бакнеж со сите води на светот!* Оти сиот е прелевање, преточување





БАКНЕЖ СО СИТЕ ВОДИ НА СВЕТОТ





на светот - низ прекрасната голема „инка“-рибите, низ која протекуваат водите-пријателства и пријателствата-води на светот.


Аквариумот - дете - метонимија на океанот и на сепроточноста на водите е микросвет во кој е „зумиран“ двигот кон средбата-бакнеж. И тоа средба меѓу *човекот и рибата*, меѓу нивните внатрешни драми и нечујни дијалози, но и меѓу Дик и Сергеј, преку едно од нивните синергиски прашања: „каков ритуал може да му се приреди на времето, како тоа да се испрати и да се пречека?“ На ваков рафиниран дијалогизам, му одговараат серија префинети визуелени реплики, кои се само дел од *тайот на големиот јавот*. И така метонимијата - од *дел* станува непрегледна *целина*, онака како што *целината* ја собира (низ инка) во *дел*. Како што „драмата на солзата“, потресно - станува и „драма на океанот“, како што капката од Македонија - станува „здрав“ на водата светска, како што фасцинацијата на Сергеј е можеби зеницата на Дик - кон нас, Дик страсниот македонофил, Сергеј, космополитот и уметнички побратим на Дик.

Уметносита на синергијата е задинска убавина, која е „семе“ на енергетскиот вулкан на бакнежите со рибите-метонимији. Па секој бакнеж, воопшто, е можна метонимија на нешто далеку поголемо, понепрегледно

и поокеанско. „Утробата на земјата!“ - е можен предлог на Сергеј. Синергијата, пријателството, дијалогот, креацијата, љубовта - се можни само доколку несетно, невидливо „пливаат“ во „лебдечката“ утроба. Само така е можен бакнеж со сите води на светот... од Црна, Бела река... па сè до аквариумот - метонимија на вселенската утроба-вода. Во тој океан почнува да се раѓа внатрешната драма-дијалог на *бакнежот со рибите*... Маестрално сетно, нежно... до музика на потегот!

Како што Бела река се влева во Црна река, како сенката што се престорува во *светлина*, како што расрат и се раѓаат едни од други...





НОВИ ПЕСНИ

Гане Тодоровски

Деј-гиди луди млади години...

1. Зайис

Маврово. Езеро. Зима.
Убост до убост - а очите се слепи!
Погледот нема сила впечатоци да прима -
Зарем е можно ноќеска да сум се препил?

Маврово. Езеро. Снежи...
Спомените се снегулки. Се топат. Ги ловам в шепи.
Врвам. Замор од многу години врз плешки тежи.
Но, нешто светло страотно ме крепи!


Маврово. Езеро. Снегопад.
Споменот како снегулка врз лице ми се лепи.
Белее и го снемува и се рассонувам во јад.
Мисла ме жегнува: ај сега оди та не пиј!

2. Ронго

В ниедна доба прокоба врз главата ми сени.
Ја ишкам попусто... сенката си е сенка!
Преднасетот ме предупредува: ќе ми бидат разнесени
Спомените и ќе се престорат во тажаленка.

Ми сени прокоба врз глава, неоти лузна тенка.
Ја ишкам попусто, но таа не се мени.
Од преднасетот предупреден почнувам да стенкам
Како во соништа безмислени.

Прокоба ми се растрчала низ разгорените вени
Налик на тенка сенка, неишната а кенкава.
Врел оган душата ќе ми ја зацрвени
И ќе ја раскррави во нема тажаленка.



Недосонет сонет

Сум тоа што сум! Па што? Зарем се има од тоа ќар?
За таков прифатете ме... Со сила не ве терам!
Оттуѓени сме еден од друг, речиси преку мера -
Го велам отворено тоа - јас цар и измеќар.


Сторив што сторив! Вам ви го оставам во дар,
Еднојазичници мои... вашето матно вчера
Не ми ја крепи ни троа изарчената вера
Во денешнинава - сè е запретана жар!


Сум и ќе бидам, затоа што сум бил -
Малку ли, многу ли - сетики нешто сум оставил,
Љубезно молам: стореното не ми го пишете за грев!

Брсјачки силен и мијачки умен, кутриот јас
И немеев и шумев, раздавав штедро глас
Па со недосонет сон животот си го изврве!

Секавична снимка на ѡрска недособран џнев -

До што е глетка бргу-бргу збрана
Колку да има погледот што да троши
А душата да нема мира,
Одбира позиција од која ќе се бранам
Од налетот на дивите орди кодоши,
Црни јата од лоши до најлоши
Устабашии по арамилак,
Чираци по жими квак-квак,





Гане Тодоровски

Големостопани на најдолг ѕор-сокак,
Фодули на блунтав намќорлак,
Срамотилак и гнасотилак,
Азганлак и шмекарлак,
Акмак до акмак - проклетилак!
И ак и ек, и ик и ок,
Со драгоценост на бесплатен примерок,
Кршили составки од чибук до дудук,
Булук башбозук,
Чурук до чурук... Гол звук!
Добро ќе беше тоа што бев да не бев,
Бидејќи не ќе да е грев
До колку поарчиш в миг троа насобран гнев!

Скендербеј
(Чиштајки ѩо Марин Барлеји)

Низ многузборје
Е насликана небесна икона...
Штом ќе се разведри
Мрачното балканско небо
Се гледа налик на Божествено видело -
Тоа е неговиот величествен лик!
Мечот му свети неоти најостар ум
Што умее ширум мир да варди
И безмилосно да попречува
Навалица на недобројани силници...
Нивните долги копја се немоќни
Да го стигнат,
Недостојни се да го сотрат...
Очевидно, жива ќе да е Божја измислица!
Дури и кога облаците
Земаат небото да го прекријат,


Стои тој над нив, налик на глас
Што ги доразбудува далечините.
Божествен еднозбор е
И вдолж и вшир вековито што одекнува!

**Нацрт, колку за џочешок
на ненайишана ѹесна**

Постојат купишта зборови
Од кои низ зналски пребир
Ќе може да се состави многушто,
Па, дури и - нова песна...
Тоа ќе да се едвајсогледливи зринца
Што си ја дочекале шансата
Да најават плод.

Јас само им подизлегувам во пресрет,
Колку за добронамерен старт!
Тие кутрите -
Одморени и одмерени зборови,
Досега невоведени
Во суровата практика на 'ртењето,
Тие ти се од анонимното јато
На непрограмиран збор,
Тие ти се непрепознати заробеници
Во неправедното царство
На мракот и на штамата
Прекопната за троа виделце...
И, еве, токму ним јас
Им подотворам сирка-прозирка
Кон светов наш
Преку стражарската кула на песната!
Рацин





НОВИ ПЕСНИ

Гане Тодоровски

Рано-рано стануваше,
Чунки предвестувач стамен,
Стануваше ко буден вардач
На недоспаните и недорасонетите,
За да им зборне по нашински
На добродушните тутунари
Скржаво, ко на мала уста:
- Станујте,
Небоно зело да мугре,
Дајте, со троа итаница, оти
Сонцето може да ве испревари!

Кутрите морни сонувачи,
Знаеја да го слушнат,
Можеби токму тие
Умееја во својот предсончев молк
Да му го сфатат зборот недоустен:
„Време е...“ - тој им велеше,
„Време е на денот да му ги отворите вратите...!“,
„Време е да сте пред времето!“

Кутрите тие,
Неоти пред чудо невидено молскавично
Веќе го парaa мракот...
Будните тие,
Врз плешки клети и црни
Веќе товареа бели мугри,
Па, босоноги и недозамиени
Чекореа со бавна брзаница
Накај ширините на посните нивчиња,
Колку за да им го довардат родот,
Пред да ги притисне
Сонцето до изгора вежштено
И тоа бездушно жестоко лето.


Но рационалниот Рацин
Да земе да ти го изучи
На тутунарите молкот,
Па почна да ги подучува:
Долгите аргатски денови
Со аршинот на мугрите
Да ги мерат -
Оти аргатлакот колкушто мака
Толку и знајба е строга!
И уште ги предупреди
Поначесто да поткреваат
Глави кон Бога!


Ги учеше, им велеше во мракот ним,
Тој, светлозбoreцот наш, Рацин,
Вашето си е ваше, но ако земете
Рано-рано да се крстите,
Повтете да го чините тоа

Кога по небото се распослани
Белите мугри македонски,
Бидејќи токму тогаш
Имаат сила молитвите!

Богомилска, Рациновска...

Бог е таму каде што е!
Повти сили да го сетиш,
Кога веќе не умееш
Со очите замижани
Среде бел ден да го видиш...
Бог е таму кај што сакаш
Со мислите да го допреш...
Не го барај по црквите,
Зад кандила и икони, -
Тој се таи негде-сегде,
Појди, најди низ полето,
В честа гора, в глувотија
Место колку за починка;
Клекни таму на колена
И рацете испружи ги
Кон насоки повисочки -
Господ секогаш е таму,
Погоре од кај што ти си!
Не ќе можеш да го допреш,
Тој секогаш е вон допир...
Обиди се да го сметиш
В троа мисла добросторна:
Добрината човекова
Пат отвора накај Него.
Памети ја ваа средба -
Бог е сепак - умогледба!





Блаже Миневски

МЕМОАРИТЕ НА ЕДНА ОБИЧНА ГЛУВАРКА


Долго чекав мојот Стрмец да се врати. И тој, еве, дојде. Ме крена од пругата, ме префрли преку насипот и почна да ме шета низ полето: еве ајдучка трева, како да ми вели, еве златица, еве невен, еве штркоцвеке, еве момина роза, еве перуника, еве мајчина душичка. И еве сме веќе на Дудица, како да вели, а под нас се мешаат боите, се разлеваат и пак се собираат; течат како шарени потоци кон Требник, гргорат околу манастирот. Мојот ветар се крева високо над ридиштата, и оттаму пак се спушта сосема ниску, речиси ме тркала по мостинија од зјајка и здравец. Се разминуваме со пеперутки и со пчели; со ситни мушички и бубари, со пилиња и жужалиња. Мојот Стрмец, мојот златен ветар.


А лошо време е; разни ветришта дуваат низ долината; на секаков може да се налета. По темните преслапи доаѓа темниот ветар. Тој, всушност, не дува, тој тече. Како што се симнува Дошница, како што паѓа таа, така и тој врие низ вириштата, гледа со белките, се пени и бучи. Реката се урива низ планината, чиниши одвај се држи за земјата; минува под манастирот и низ тесната клисура за час стигнува на рамното кај Дробник. Како таа, така и ветрот што се спушта со неа: молчат и мра-

зат; вријат и се токмат за одмазда. Такви се нашите ветришта; таков е темниот ветар.

Но Стрмец е нешто друго. Стрмец не е обичен ветар. Стрмец не е Петлец. Штом ќе попушти жегата, преку сртовите Чатино и Патрик, тој се спушта во клисурата; тежок и бавен, ветов ветар, тром како стар петел. Заробен во тајни спили и стисови, Петлец само плуска и креска, сака да летне, а не може ни да претне, не го бива, кутриот. Со денови се мачи, се прелка, удира во карпите и котарките. Чуден ветар - знае дека не може да се спровне низ клисурата, а пак токму тука се обидува да помине.

И така, држ не дај, по три дена три белоглави орли го фаќаат од три страни; го креваат над спилите и го пуштаат зад клисурата. Оттука како збудален трча по далгите, а не гледа каде трча - со модриот клун се зарива во брегот и замолкнува. Молчи дури не засуни сињакот на врбите, а потоа пак се затрчува, сиреч се заборава трчајки по сув лист или по празно пластично шишче во реката. Така затрчан ќе пlesне главечки во езерото без да се сети дека отишол предалеку. Преплашен и збунет, ќе дува под вода дури не ја замолчи и неа; ду-






ри не ги залепи бранчињата на кајчињата. И тогаш со денови ништо не мрда; ништо не се менува. Само месечината, ноќе - како грбав патник кој морал да тргне по виулица, но заборавил дека оди по езеро - ту ќе се појави на врвот на некој смрзнат бран, ту ќе се изгуби зад следниот. Низ брановите како насликани стојат кајчињата; навалени така како што ги удрил ветрот пред да замрзне езерото. Секој што гледа отстрana може ќе помисли дека сето тоа стои така само за него, само колку тој да го запомни, да го сочувва. Но доаѓа топлиот ветар по Чичика; ветрот што со еден здив го одмрзнува модриот клун на Петлец, па тој скокнува и безглаво трча назад по Дошница; и еве го на Патрик и Чатино, скриен негде во осојот, во модриот снег. Кутриот Петлец!

Мојот Стрмец, мојот златен ветер повторно ме подзема и, грабајќи низ воздухот, ме крева високо над ливадите, над полињата, над обичните живејачи. И, еве, на една лединка кај манастирот го здогледувам Иван Брло. Секое утро излегува сам, со Бапчо, со своето рунтаво кутре, и сетне през цел ден собира билки по Дудица. И, не само што ги собира туку и си зборува со нив. Кога пропадна политички, пропадна, душичка, и како човек. Никако не можеше да сфати како може да се урниша нешто такво, нешто огромно, нешто големо, нешто трајно и праведно; нешто толку човечно и вечно како комунистот. „Како можеше - им вели тој на билките, но само на сигурните, проверените - како можеше, - вели - баш бедните, баш оние што беа во првите редови, одеднаш да не го сакаат она за што се бореа, она за што ги-не како мравки! Зарем се боревме за џабе!“ - прашува од простум некоја лајкучка или вртипоп, сеедно.



Тие се нишкаат, тој кимка со главата: „Така е, наистина сме се бореле за џабе“, вели и ја полни торбата само со билки со кои може да се разбере. „Сега ти види што ти е животот“, вели лазејќи низ ливадата под манастирот. Кутрето чини потскокни околу него, и засстани, здрви се; дај му знак со опашката, со ушите или со една од предните нозе. Секој мирис Бапчо го бележи со посебен знак; ги дели добрите од лошите, лечебните од отровните билки, а Иван ползи зад него, го фанаќа правецот, ги собира само најубавите цветови, ги реди во преградите на торбата, и зборува, зборува, не престанува: „Билките треба да се собираат во вистинско време, на вистинско место и на вистински начин“, вели и се пробива низ густежот, ползи како на фронт; ги ропка со ноктиите, ги сече билките над коренот. Песот врти околу него и му аплаудира со ушите.

Сега мојот Стрмец, мојот златен ветар, ме спушта уште пониску, речиси токму над Иван: „Билките - вели тој а кучето клечи пред него и го слуша - се мијат добро и се сечат; се сецкаат цака-цака-цак, ситно, цак, а потоа се сушат, ама во сенка, Бапчо! Разбери, најдобро е во сенка, Бапчо“, шепоти ползејќи кон работ на шумичката. Тука се крева на нозе и десет чекори оди згрбавен, а сетне пак клекнува, се спушта на коленици и замавнува со раката како да фрла бомба. Се разбира, не фрла бомба; така само ги растерува мушкиките и почнува да собира жалфија и разгон; росаница и ветроказ. „Росаницата, Бапчо - вели а кутрето ги душка, ги лизнува и ги одобрува тревките што му ги пика под муцката - росаницата, велам, вели Иван, ја сопира крвта. Да речеме, си извадил заб: чај од росаница веднаш ја сопира крвта! Да не чуе злото, таа сопира и повеќе крв. Моментално, Бапчо. Ова овде е крвавец, разбираш. Тој лечи од нерви, несоница, говорни маани; лекува месечари, како овие што се на власт, да не чуе злото, и лекува од мокрење во кревет, како оние што беа на власт, да не чуе злото; но лекува и болни од депресија и од лоши соништа, како нас што се боревме за џабе, Бапчо. Една тревка а многу лекови, разбираш“, вели и залегнува, ја става торбата пред себе, како Ѓорѓи Сугаре кај Паралово. „Да ти кажам право, крвавецу, брате - вели. - јас те пијам, брате, само поради говорната маана. Друга маана, немам. Пелтешам, брате, и кај требало, и кај не требало; повторувам само една реченица: ‘Сега ти види што ти е животот!’ Тоа. И видов, и пак не ми текнува. Порано, брате - вели и станува - порано, брате, да не речам, друже брате крвавецу, порано, вели, кажував цели реферати, држев говори, митинзи, конференции, со еден збор лажев, око не ми трепнуваше и воопшто не пелтешев, сè се разбираше. Имам и орден - заслуги за народ, вели, а имам и орден за храброст за народ, вели. - Да не чуе злото“ - додава и пак клекнува. Кутрето му покажува некакво мало стракче, како дробно сонце паднато во тревата.



 МЕМОАРИТЕ НА ЕДНА ОБИЧНА ГЛУВАРКА

* * *

„Ветроказ, - вели Иван - кажува каде дува ветрот! Да ги знаев билките порано, ќе знаев навреме каде дува, и зошто дува. Некои знаеа, и си го живееа животот како живот, Бапчо, но имаше и будали, да не чуе злото, како мене. Тие го живееа животот како партија, Бапчо“ - вели а кутрето мафта со опашката како пионер со партиско знаменце; може мисли дека Иван Брло нешто му ветува, нешто го фали. „Слушај, Бапчо, ова мора да го запомниш! Заврши војната, заврши се; Хитлер падна, кој загина-загина, кој остана-остана да си го живее животот, а јас, Иван Брло, командир на ударна чета, со орден за храброст на реверот, го бркам по Дудица Џемо Брбуш, син на Хисни Брбуш. И, да не чуе злото, дознавам дека е во Дробник, кај гробиштата. Полека го стегам обратот, и со двоглед го донесувам пред мене, како да го држам за уво.


А тој, како петел со скршено јајце на главата, стои на куп арско ѓубре, ги крева рацете и вика, командува. Сетне скокна од ѓубрето и почна да касапи по селото. Тој сече, другите по него прават пастрма. Ги гледам со двогледот Мефаиль, Риза, Абдула и уште петмина што ги знам. На убиените им ги вадат забите; пукаат во труповите, ги полнат мртвите со куршуми, никој не може да ги крене. Гледам од ритката со двогледот, а селото ми скока, ми рипа, ми бега од очите, чинам ќе ми летне од жал. Гледам: Богдан Братуш, ранет го влечат за коса, го фрлаат во една запалена куќа и уште пukaат во него, во пламенот што личи на него. А тој, душичка, да не чуе злото, излегува од огнот и се крсти, прави огнен крст пред себе. Се прекрстува и паѓа, се сронува. Значи, сепак бил верник, си велам. Крвниците трчаат со оние нивни клапнати панталони, како посрани, да не чуе злото, и ги палат куките; си играат со крвта што им капе од ножевите. Го кревам двогледот и гледам погоре три дечиња залепени за еден прозорец, како цишинати перутки. А долу, Авантија и Форка Габеданови, свекрва и снаа, бегаат по дворот, кружат околу стожерот, удираат по сидиштата, ги кријат своите дечиња, внучиња под пазувите, но Џемо Брбуш ги зема едно по едно и ги дупи во грлцата како јариња. Тројца со црни шамии на вратот ја фрлаат Форка со исечени гради врз децата, а мртвото тело на Авантија го набиваат на стожерот. Гледам таа стои исправена, како да се шегува, а тие пukaат во неа, вежбаат. Стожерот се рони - таа не паѓа. Малку погоре, во горниот двор, Соломија Арнокрак ја палат во сламата. Неколкупати, целата во пламен, како факел, да не чуе злото, излегува од огнот, но Џемо Брбуш ја клоца, ја враќа назад да догори.

И така, држ не дај, најпосле, пред мракот, Бапчо, стигна наредба да влеземе во селото, да го ослободиме. Со трчање слеговме во Дробник и ги стиснавме од сите страни; пиле не може да прелета. Се качувам на ар-

ското ѓубре, и гледам Џемо и уште неколкумина со него, јадат печена коза на чардакот кај кметот Тане Трнка. Со коските ја галат Галаба Трнка легната пред нив. Поголемите коски ѝ ги редат меѓу нозете, помалите ѝ ги пикаат во устата, и тресат со главите, мислам се сметат. Таа се поткрева со тилот дури може, но и кога веќе не може, тие не признаваат дека е мртва - уште си играат со неа. Вртам со двогледот по Дробник и пак се враќам назад; гледам Џемо Брбуш се потпрел на оградата од чардакот и си го гали stomакот. Ждригајќи така погледна кон Долно маало, значи право во мојот нишан, ме откри. Сакаше нешто да каже, но само што зина - го погодив право во устата. Климна со главата и клапна преку тарабите. Цел ден го оставив да виси, да се цеди во џундулето. До мугрите ја сотревме бандата, но, само што се појави сонцето, стигна нова наредба. И сега ти види што ти е животот, Бапчо“, вели Иван Брло и го собира ветроказот во торбата, а кутрето го гледа право во очите, чека да продолжи: „Ветроказот е одличен против густа крв“, вели Иван, ама кутрето не попушта, ја сака приказната докрај.

„Добро - вели Иван и продолжува: Кога мислев дека заврши војната и за мене, како за сите, да не чуе злото, еве ти ја стигна нова наредба, а таа вели: една банда отпадници, народни предавници што не признаваат ни слобода, ни партија, ни нација, ни окупаци-





ја, шетаат по селата како ослободители, вели, агитираат против нас, вели, прават зулуми. Еве, ми вели курирот, и ми го дава списокот: Ицо Врга, Апостол од Пезово, Јован Теов, Гино Војводата, Ристо Клапуш и Данди од Требник. Претходната ноќ направиле гнашно сверство во Глогово - го убиле Куци Митре и неговиот син Сено. Прво го кутнале стариот, а младиот го врзале. Двајца чувале стража; други двајца го сечеле Митре со секира. Кога завршиле со стариот, го кутнале младиот. И почнале да работат. Прво му ги пресекле нозете до колената, потоа рацете до лактите, потоа ушите, и на крајот му ги извртеле очите, како оревчиња. И после таму веќе немале работа; се префрлиле во Сверско. „Мажите ги затворивме во џамијата, а жените ги наредивме голи во едно гумно, и почнавме да си одбираат една по една, со лезет. Јас прв си ја одбраав Шпреса Адили, и веднаш ја пикнав во плевната - ми вели Ицо Врга, единствен што го фатив жив и единствен еве го спроведувам долу во Штабот, во Требник. - Таа нешто зборуваше, го спомнува Аллах - вели - а од градите и се цеди топло млекце. Шмркав од едната, шмркнав од другата - убаво, мајката, не горчи! Кога ја пуштиш, целата беше налепена со сламки. Подзастана малку кај стожерот за да се покрие со косата. Ја гледам и си велам: срамота е да ја видат таква, си велам. Ја дигнав пушката и ја чарнав во стомакот. Шпреса се свитка и клекна, а косата падна врз неа дури потоа. Беше многу убава така гушната со стожерот! Зад неа, на меѓата, Ристо Клапуш ја млати со шкембето Мевљуде, ќерката на оцата; Гино војводата, без да го симне шинелот, како загар се треси потпрен со едната рака врз колкот на Љумнија Ќлокочи. Како што ја удира одзади, и како што ја притиска со другата рака на папокот, така таа со устата ја корни тревата, како да паси, душичка, како коза, вели, да не чуе злото. И другите си работеа по селото; имаше многу работа.


„Пред зајдисонце - вели Ицо Врга - си лежев така, се одмарав во сенката на Мерие Куртиши, теражки ја да ги прфка градите како гулапчиња, да ги разлетува. Меѓу нив одеднаш видов еден ќелав старец како сирка од минарето. Ја потпрев пушката на колкот на Мерие, намерив добро и со еден куршум го симнав штурецот долу, врз опинците пред вратата. Сетне, изгореа и опинците, и вратата. Симнувајќи се од Сверско, попат видовме две момчиња, може имаа пет-шеснаесет години. Носеа по една цепаница на едното рамо, а на другото - секира. Доаѓаат, гледаме, право кон нас. Скокнав на патот и наредив да ги фрлат секирите. Моите почнаа да го тепат едното, се викаше Кире, вели, да не чуе злото, а јас друже, вели, верувај, некако татковски му се доближив, го сожалив и го чарнав со ножот во slabината. Со рака не го допрев, вели. Ги однесовме и Кире и Пере во ед-



на воденица; им нацртавме живи петокраки на челата, и сетне, јас, со проштение, на двете им ставив по едно железо одзади, како опаш - заврши Ицо Врга, а може и продолжи, но јас дотука слушав. Го извадив пиштолот и од високо, од коњот, додека тој мислам се крстеше, му ја распнув главата како трендафил. Куршумот му падна во џебот на кошулата, за спомен. И сега како да го гледам пред мене, Бапчо; пооде уште малку, оти таквите, кутре, секогаш преживуваат малку и од смртта, и одеднаш седна средпат, се заинати.

„До Требник ќе одиш мртов, реков и го боднав коњот низ гробишта кон Дробник - вели Иван редејќи го ветроказот во посебна, тајна преграда на торбата. Го извади револверот и го стави во бочната, празна преграда. - Потоа, Бапчо, дојдоа оние што ја сакаа татковината повеќе одшто беше дозволено - рече и го погали кутрето со своето огромно рачиште. - И пак јас, командирот со орден, Иван Брло, последниот будала на светот, пак јас на чело. Заврши и тоа, добив орден во врска со заслуги за народ, и со златни зраци, да не чуе злото, и би што би, и така одеднаш, не знам што се случи, рекоа ништо не важи, не требало да биде како што било. А некои си го живееја животот, Бапчо. Да не чуе злото, тебе можам да ти кажам; не ми е жал за мене, Бапчо - жал ми е за тебе. И ти не научи да го живееш животот како живот“ - заврши, а кутрето еве уште го гледа право во очите, не мрда.

„Добро - вели Иван - ветроказ! - вели. - Ветроказот е лек за нежни жени. Жените, како жени всушност не се негуваат тие туку ја негуваат својата убавина, зашто таа е минлива. Жената секогаш е жена, но убавината не е секогаш убавина - вели Иван. - И, знаеш што, ама во доверба, да се разбереме, да не чуе злото, јас за жените имам подобро мислење, отколку за мажите, само што не им го кажувам тоа. Сега ти види



 МЕМОАРИТЕ НА ЕДНА ОБИЧНА ГЛУВАРКА

што ти е животот - вели и ја затвора торбата. - Со чај од ветроказ, Бапчо, жените порано си го миеле лицето наутро и навечер. Наутро, за да не им се познава ноќта; навечер - за да не им се познава денот. Ќе прашаш - што останувало тогаш за познавање? Стомакот, Бапчо! - вели Иван. - Затоа уште нè има на дуњава! - вели и брбори како да подлавнува; се спушта на колена токму во длапка со спориши. Подлавнува и кутрето, и мафта со опавчето. - И оваа билка е за жените - вели Иван, а Бапчо, кутрето со бела точка на челото, како да се смее, му капат лиги од устата. Застругува со ушиите и се клати, небаре мирисот на билките го скокотка меѓу нозете. - Споришот е против женски болести - му шепоти Иван, демек во доверба. - Ниту една жена што пие чај од спориш, не може да биде феминистка, разбираш, жена во панталони, без коленици, разбираш - вели Иван, но кутрето не слуша, гребе со нозете, му се моча.

„Мочај во трњето! - врснува Иван и со своето огромни рачиште, како со лопата го црпнува од споришот и го фрла удолу во тревата. Кутрето удира во гнилкутук, но брзо се снаоѓа, ја крева ногата на трупецот и потоа трчајќи подлавнува и се враќа. Подлавнува со него и Иван шмркајќи наведнат над еден невен. - Знаеш ли дека го забрзуваш спонтаниот абортус, друже невене! - лавнува тој. - Може ќе речеш, како тоа го забрзуваам кога е спонтан; спонтаното е спонтано, и нема друго, демек научно ме сосекуваш. Е, па, друже невене, дозволи, го забрзуваш, друже, за да биде спонтано спонтан, а кога е спонтано спонтан, тогаш уште повеќе станува спонтан! Како спонтани антикомунистички демонстрации, разбираш! Како спонтано спонтана демократија, разбираш. И нашата крвава револуција заврши како спонтан абортус, разбираш. Сега ти види што ти е животот“ - рече и ја нарами торбата.

„Ајде, Бапчо, напред во нови порази!“ - викна и заедно со кутрето еве штотуку го прегазија потокот што се спушта меѓу карпите со испоснички ќелии.


Мојот Стрмец доаѓа до работ на шумичката, и во лак ме крева високо над костените, а сетне од костените се симнува во манастирот и оттаму заедно со потокот паѓа низ карпите и тргнува удолу кон Дробник или кон Требник, не знам точно. На половина пат, како да заборавил нешто, се враќа назад, и, летајќи над потокот, доаѓа пак до карпите и од нив пак се крева високо, свртува зад костените и ме спушта врз една осамена бреза, токму во едно бледо листе на вршката. Оттука сетне шумно пропадна низ гранките, ги погали билките, ја расчешла тревата и го снема. Од врвот на брезата видов само уште како негде далеку зад реката Чичика ги разбушави круните на костените, им го раствури патецот, сплете прили со гранките. „Колку време сега ќе треба да го че-



кам“, си велам, а листето под мене се нишка, се витка како да сака да се откачи од гранчето, како да сака и тоа да побара негде некој умен и убав ветер како Стрмец. „Зарем може листево да се заљуби токму во него“, си велам, но ништо не кажувам. А и нема време да се каже, зашто право кон нас доаѓаат Иван Брло и неговото разбрано куче. Ја спушти торбата, седна и се навали на стеблото. Тука, под брезата, беше послана дипла од мајчина душичка, па Иван можеше да легне и да се покрие со неа, ако сака. Кутрето клечи спроти него и го гледа право во очите, не го остава на мира.

„Слушај, Бапчо! - вели Иван а тоа зацивкува радиосно и му ја лизнува раката. - Овде се ќе се повтори. Кога-тогаш, ама ќе се повтори. Овде сите сакаат да ја поправаат историјата, зошто не знаат да го живеат животот како живот; мислат дека животот е партија, дека живеењето е историја, но историјата не е живот за живеење, Бапчо“ - вели ставајќи малку мајчина душичка во торбата. Со истата рака го извади пиштолот, го сврте во градите и пукна. Куршумот удри во стеблото на брезата; главата на Иван падна врз торбата со лековите билки, а кутрето зачимоли лижејќи му ја раката во која ене уште го стега трофејниот пиштол. По белата кошула, како свилена вратоврска му се спушта широка далга крв. Во очите му шумолат две брези, иако е само една. Можеби во нив и јас сум две, иако мислам дека сум една.

Пред да падам беспомошно врз неговата топла, крвава кошула, негде од кај манастирот, да не чуе злото, дотрча мојот Стрмец; ме собра од работ на листето, ме крена високо над брезата, високо над Дробник, високо над Требник, и високо над оваа долина каде што Бог ги има опколено сите до еден. Боже, што би правела јас, обична глуварка, да го немав мојот Стрмец, мојот златен ветар!



ПОЛЕМИКИ

Атанас Вангелов
ARS NEMTURICA

ГОЛОС ОГОРЧЕННОГО

Во јули 2006 г. сиписането Акт (бр. 16) објави обемен текст о Санде Стојчевски, еден „голос огорченного литератора“ проплив мене, моите книзи и пошироко. Видни редактори на Акт дознале за текстот дури кога излегол Акт. Дошол знае: Санде, „може“ редактор во Акт, пријавил некои претпогледи о бугарски. Се разочарале „по одмори“, а пошто Акт осамнал со „голос“! Тука неодостига нешто: штој уфрлен „голос“ не доаѓа лесно до ударна реклама со ударен дизајн, а на ударно место во Акт. Други се постапки да ме воведат во други, т.е. secret дејали: штој „голос огорченного“ бил само „делче“ о книга; била „веке“ на пат кон печатницата. Така, решив да чекам - печатница.

Книгата¹ се појави во април 2007 г. Делали ова книга зборуваат дека тој Санде дал устие по кирија за „голос“ о „роман“ на Боже Павловски - Убавицата и мародорет (2006). Со оглед дека одговорив² како што човек, кој држи до себеси, одговора на конкретен криминални клевети, се покажа уште: треба да се одговори и на Санде-верзија о Боже- „роман“. И тој одговор е книга: кажува кои побуди се плочки за пат кон колосални заблуди. Таа треба да се појави во текот на оваа (2008) година. Книгата си е книга. Сега мислам вака:

Дообјаснување

Во овој број на Акт го објавуваме текстот „Ars nemturica“ на Атанас Вангелов како одговор на текстот „Атанас Вангелов и запирките“ од Санде Стојчевски, објавен во јули 2006 г. во Акт бр. 16.

Во својот одговор Вангелов пренесува информација дека дел од уредниците на Акт за текстот на Санде Стојчевски дознале „дури кога излегол Акт“ и дека „тој бил тајно уфрлен.“


Не знам од каде почитуваниот Вангелов ја добил ова информација но таа не соодветствува со истината. Затоа, како дообјаснување треба да се истакне дека текстот на Санде Стојчевски беше разгледан и прифатен за објавување, на состанок на кој присуствуваше целата редакција на Акт.

Брајислав Ташковски

чишателије на Акт заслужуваат нешто увиq во спирчно по портфолио на тој „хромкиј голос огорченого литератора“. Оти – има и што да се види кога се побојтува по портфолио со ајле белини и не помалку празнини.

Може да се види, на пример, како Стојчевски, врз основа на колосално скромни и збркани увиди, сиори со ситејцијалисти о највисок ред во светот. И не само





штоа: штој им држи дури колку арганитни, штолку и хистериични лекции што прашања кои ниту ги разбира, а ниту так некогаш ќе ги разбере. **Цветан Тодоров**, велемајстор што литератуарни теории, завршил како - „прозелит.“ **Симеон Хацикосев**, сијучњак од формат што анатичка и европски литератури, бил малку срп и многу чекан на „комунистичка критика“ во Бугарија.

Текситов кој го печатам во Акт што нареков Ars nemturica што претина Стојчевски со деценији се убедува себеси дека литература била: белина, празнина, шумлина, оној дел од лејка кој е „обло“ низшто, а што кој и водата добивала форма. Значи, штоа „нисшто“ било „е“! Литературата била, штоа линија: „молк“, „тишина“, „немоси“ и „немиру“. Ars nemturica ќе биде штоа tehn кое учи како се прават „немости“ и „немтури“ од лејки.

ЕВОЛУЦИЈА КОЈА БУДИ БЕС

Цветан Тодоров спаѓа во редот водечки специјалисти по прашања за природата на уметничката литература во денешниот свет. Не пропушта, кога доаѓа до погодна можност, да зборува за својата интелектуална еволуција. Во намера да утврди главни фактори кои моделираат тааква еволуција? Можеби го прави тоа заради - „фактичката вистина“? Таа „вистина“ е главен инструмент во неговата научна работа. Му помага подобро да ја прочита „историјата на идеите“ во европската културна зона. Доби, исто така, важно место во неговата научната мисла по 1982. Инструментот го комбинира со друг, комплементарен, кој го нарече „вистина на разоткривањето“. Тој му помага подобро да ги разбере крупните „идеи“ во европската традиција, кои станале скаменети сигурности. Треба да се „разнишаат“ токму тие сигурности, за да се ослободи потиснатата енергија на тие идеи кои го обликуваат европскиот модернитет. Најпосле: Тодоров одговора на замерки што идат од средина во која работи, но и од други места? Замерките велат: Тодоров развива некој вид *действенизам* „со човечки лик“ кога стеснува *автономија* на единка, за да направи место за *свeт* во светот⁴ на истата – единка. Тоа е глас на антрополошкиот пессимизам, во духот на ничеанско-хајдегеријанската мисла (кон неа се сврте крилото на радикалниот структурализам), кој доаѓа од делата на **Жак Лакан, Ролан Барт, Мишел Фуко и Жак Дерида**⁵. Гласот има и своја верзија во американскиот деконструктивизам. Се слуша и од книгите на генерацијата „нови филозофи“ како **Финклрот и Апри Леви**, на пример.

Експрес-реакција на појавата од веќе класичната *Критика на критиката*⁶, можне добро зборува за пот-




ресот кој го предзвика таа книга во крилото на радикалната структурална мисла. Откако секна изворот на маоистичкиот занес (и сама го прихрануваше несвесно?) на револуционерната 1968 г., таа мисла си дочека „да се остварат нејзините идеали“ (**Крлежа**). Или - да заседна на овој академски трон, против кој отвори фронт со книгата *Критика и вистина* (1966.) на Ролан Барт. Ете тогаш, **Бертран Поаро-Делпеш**, критичар на париски *Монд* кој стана академик по две години, публикува еден текст на ударно место во литературниот додаток на тој весник, под ударен наслов, со единствен збор: *Tiens!* Зборот кажува многу работи истовремено како, на пример: *што?*, *така ли?*, *зар?* *види!*, *неверојатно!*, *еите ти седа!* *да не ти се верува!* итн. итн.

Кои се главните етапи на духовната еволуција на Тодоров?

Може, по кус начин и во груби црти, да се скицираат вака:

а) еден нагласен интерес за *стилот* на уметничко дело во време на неговите студии во Софија (до 1963). Фасцинација од егзактните методи на специјалист по версификација (**Јанакиев**) од една, и од полонистот **Динеков**, од друга страна. Динеков е „непартиен“. Динеков се занимава со фолклористика, а службената идеологија (дијамат) нема некој интерес за неа. Таа наука работи со „народен дух“, од кој црпе свежина секоја национал-идеологија. Национал-идеологијата и комунизмот се, од друга страна, мошне добри пријатели. Тие се кооперативни, всушност, „од еден дол дренки“ (**Г. Тодоровски**). Афинитет кон тоталки - ете го прстенот за нивниот брак. Основата „класа“ во пролетерската идеологија е



полемики

Атанас Вангелов




основата „нација“ во идеологијата етноцентризам. Двете работи се замена за омнисцентен и сеприсутен Бог. По револуцијата од 1789 г. *vive le roi!* еволуира во *vive le peuple*. Не царот, туку нацијата стана врховен авторитет, возвишена вистина и правда. Единката е должна да жртвува живот на олтарот-нација,⁷ како што, во друго време, жртвувала живот за цар, земната форма на Бога. Нема, меѓутоа, опасности, за оној што проучува форми на „народен дух“ и структури според Јанакиев, да биде обвинет за антимарксизам, како што го стори тоа **Сталин** (1924) со руските формалисти: „станав, по сила на околностите, по малку лингвист затоа што ми дозволуваше тоа да побегнам од идеологијата; постапката беше близка до егзактните науки, јас бев подобро заштитен.“ Близку до егзактните науки не биле, во тоа време, литературните проучување, туку стилистиката, а во стилистиката, предноста била на страна на граматиката. „Кога ми успеваше да затворам текстови во граматички категории, мислев дека сум полош од нив (власта, семоќните контролори), дека сум ја изиграл цензурата.“⁸ Стилистиката и фолклористиката биле две зони во кои се практикувал пристап по свој избор. Тоа носело и чувство на слобода. Ете ги „околностите“ кои го туркаат Тодоров кон уметнички „иманенции“. Тој го прави тоа затоа што – мора; за да

изигра „цензура“; за да покаже дека нешто - може; дека толку *не можай* „семоќните контролори“ колку што *може* - сам;

б) еден нагласен интерес за *композицијата* (синтакса) на уметничкиот текст. Тој интерес почнува со книгата *Литература и значењето* (1967), а продолжува со *Граматика на Декамерон* (1969) и *Поетика на прозата* (1971). Свој удел во тој интерес секако имаат списите на руските формалисти. Французите не ги познаваат. Тодоров, по примерот на **Јакобсон** кој, во постojан ritam, vnesuva словенски лингвисти⁹, поети и прозаисти во западниот свет, публикува нивни списи во зборник: *Теорија на литература* (1965)¹⁰. Тоа е по малку непријатно дури: не кажува ли, индиректно, дека тогашната верзија на парискот структурализам открива работи кои пропуштила да ги прочита – одамна? Кон тоа треба да се додаде и - „духот на средината“ во која доаѓа Тодоров и решава да остане. **Жерар Женет**, човекот кој го воведе во кругот на Барт, го даде следниов опис на тој дух: „долго се гледаше литературата како порака без код, за да стане неопходно таа да се гледа еднаш како код без порака“.¹¹ Систематската и мошне плодна „кодна“ работа на Тодоров завршува (неочекувано?) со проучување идеи од списите на рускиот специјалист **Михаил Бахтин**. Од него печати избор на француски: *Михаил Бахтин, дијалошкиот принциј* (1982). Бахтин му помага да се увери дека не се проучуваат стил и композиција по себеси и за себеси. Тие само помагаат подобро да се разбере едно уметничко дело, кое доаѓа од и живее во/за - зоната „интерперсонални односи“. Не само што подобро ја чита, туку и подобро ја исказува таа зона, во споредба со некои нему близки дисциплини како, на пример, социологијата, психологијата и филозофијата. Тие им се обраќаат на професионални групи. Литературата им се „обраќа на сите“. Освен тоа, јазикот на литературата е јазик на „интензитети“ насprema „рамниот јазик“ на предметните дисциплини;

в) во јасна и образложена форма, таа концепција за литературата се соопштува во неговата книга *Критика на критиката* (1984), со која почнува *смисловната* фаза на Тодоров во наполно изјаснета форма: „литературата има црта на човечката егзистенција, таа е еден дискурс (толку полошо за сите оние што се плашат од крупни зборови), кој е ориентиран кон моралот и вистината“; „Литературата и моралот: ‘каков ужас’, ќе свика на тоа мојот современик; самиот јас кој откривав околу себеси литература што и служи на политиката, верував дека таа треба да прекине секаква врска со светот и да се зачува од каков и да е контакт со тоа што таа не е. Но врската со вредностите нејзе и е инхерентна: не само што не може да се зборува за егзистенцијата, а да не се биде упатен кон неа, туку самиот акт на пишување е акт на комуникација, нешто кое подразбира




врска со општите вредности“¹²; „тоа што литературата не е одраз на надворешна идеологија не докажува дека таа нема никаква врска со идеологијата.“¹³

Десетина година подоцна, Тодоров не зборува веќе само за „врска“ на литературата со – светот, само за учество во тој свет. Литературата е не само свртена кон „моралот и вистината“ како кон „хоризонт“; како кон мера која одговара на имплицитното поставеното прашање: колку е таа блиска до својата природа, а колку ја изневерила? Просто, дали успеала или не да стане – литература? Дестина година подоцна (1995) Тодоров зборува за – „литературна мисла“ која, во извесна мера, има дури и предности по однос на мислата од сродни или нејзне блиски дисциплини:

„Литературната мисла е не само достојна да биде примена меѓу дискурсите на сознанието; таа има исто така посебни заслуги. Тоа што се исказува преку приказни или поетски формули им бега на стереотипите кои гостодарат над мислата во нашето време, или на силата на нашата лична морална цензура која се врши, во прв ред, врз тврдењата кои не успеваме експлицитно да ги формулираме; непријатните вистини – за човечкиот род кому припаѓаме, или пак за самите нас – имаат повеќе шанса да дојдат до израз во едно литературно дело, отколку во филозофско или научно. Литературната мисла не допушта емпирички или логички проверки, сигурно, но затоа пак таа ги разнишува: нашиот симболички апарат за толкување, нашата способност за асоциации чии постапки, последици, бранови на шок нè следат долго време по почетниот контакт; таа го прави тоа преку евокативно користење на зборовите и преку свртување кон приказни, примери, кон посебни случаи. Во таа смисла, литературните дела ја имаат предноста да им се обраќаат на сите, значи да бараат најголема интелигibilност; зошто да се бега од задоволството да се погледа како **Ла Рошфуко**, иако без никаква концесија кон леснината, го вели јасно тоа што со педантизам ни го кажува замрсениот дискурс на модерната психоанализа.“¹⁴


Кои се факторите што ја одредиле таа и токму таква – еволуција?

Колку што ми е познато, за првпат, во исцрпна и систематска форма, Тодоров зборува за таа работа во својата расправа *Дијалошка криптика*¹⁵, објавена во книгата *Криптика на криптиканите*. Според податоците од таа расправа, до „промена“ дошло врз основа на непосредните контакти со две крупни интелектуални фигури, а именно **Артур Кестлер** и **Исаја Берлин**: „ако се принудувам да размислевам за својот интелектуален пат, на ум ми идат средбите кои придонесоа да се променам“; „се случија во Англија, земја во која ретко одам“; „во двета случаја се сеќавам, за несреќа, многу подобро за ефектите што го направија врз мене искажаните зборови, отколку за самите зборови“.¹⁶ Ефектите се следниве.




Авторот на романот *Нула и бескрајот* е човек со бурна и драматична биографија. Тој работи едно време за Коминтерната и Сталин. Близок до кругот на **Сартр** и **Мерло-Понти**, Кестлер се разидува со нив по прашањето душа и фасада на комунистичката идеологија. Тоа го зближува со **Ками**, со кого печати книга против смртната казна. Живее многу опасно и бурно. Не бега, туку се планетарни бури: самиот е – бура на две нозе. Зборува за болни, драматични вистини на доминантни идеологии во наративна форма, а по начин по кој го прави тоа Ками во својата книга-земјотрес *Побунетиот човек* (1951). Со страст со која некогаш работел за „победа на комунизмот“, сега работи за победа на „гнилиот“ капитализам. Артур Кестлер е живата, отровна негација на фигуранта *айолитичен* интелектуалец кој (мора да?) прифаќа животен стил со доминанта „фатализам и рамнодушност“. Таков стил практикувал и Тодоров во Бугарија, но и потоа: во периодот за кој го смисли изразот „транскултурација“ (потребно време за конструкција на идентитет во нематична земја). Периодот завршува кон средината на 70-тите години.

Еден (секој?) аполитичен интелектуалец станува „фаталист“ по диктат на стварност во која механизмот притисок (репресија и терор) овековечува (една) поли-



полемики


Атанас Вангелов




тичка елита. Почнува да верува дека тоталитарниот свет е надисториска, вечна, имобилна појава, божјо царство на земјата. Тој станува рамнодушен кон сè што е надвор од него (= свет) затоа што добро знае дека неговата вистина на смртник нема никакви шанси во конфликт со апсолутната, божја вистина на светот во кој живее. Знаењето бара од него да се откаже од легитимната потреба да „практикува слобода“, да ја смали (многу често до нулти-степен) областа на својата автономија или – да го снема како *волја*, главниот белег на структурата личност. Токму таква „рамнодушност“ (=indifference) опиша Албер Ками веќе во 1951 год., како глас на „апсолутната негација“, за која го употреби името *нихилизам*.¹⁷ Пораката е: еден аполитичен интелектуалец, каков што бил Тодоров во Софија и потоа во Париз (до средбата со Артур Кестлер и Исаја Берлин) е нихилист во активна или пасивна форма. Во прашање се две верзии врз една, идентична подлога. Подлогата е идеолгијата нихилизам со извор во антрополошкиот песимизам¹⁸ под формата антихуманизам.

Жivotниот стил на Кестлер е, меѓутоа, остра негација на тој „фатализам и рамнодушност“. Од друга страна, тој Кестлер не напаѓа, не притиска, не бара сојузник во својот собеседник. Тој не му го наложува својот модел како *добар* избор кој треба да се следи, затоа што наложувањето буди отпори и затоа што секој избор се раѓа и зреје внатре, во душата на единка: „имаше некој вид мирна сигурност“; „сетив дека неговата егзистенција е доказ за лажноста на тоа што го велев“; „тој не ме напаѓаше во разговорот, не ми замери ништо“; „имаше тиква сигурност дека е во право затоа што беше - тој што е“.

Исаја Берлин (Литванец по потекло) кој емигрира во Британија каде што станува професор на Оксфорд, слуша предавање за **Хенри Џејмс** и за неговата уметничка техника. Предавање држи Тодоров кој имал пријател во здружение, на чие чело бил Исаја Берлин: „немав ништо прочитано од тој филозоф“; „ми ги раскажа своите спомени за **Пастернак** и **Ахматова**“. Потоа следува разговор во домот на Берлин. Тодоров сака да се се-





ти за зборови од тој филозоф: „ми кажа нешто како: ‘Да, Хенри Џејмс, да, да, структури на раскажувањето. А зашто не се заинтересирате за работи како нихилизмот и либерализмот во 19 век? Тоа е многу занимливо, знаете?’“¹⁹

Зборовите на Берлин ги разбира како вид „недобрување“ за тоа што го работел тогаш, но и како јасна „препорака“ за тоа - што би требало да работи. Наспрема Кестлер кој не замерал ништо, а пак уште помалку препорачувал, филозофот од Оксфорд не се колебал, многу отворено, да го соопшти својот критички став. Тоа што било тогаш од особена важност се опишувашо со следниве зборови во *Дијалошка критика*: „не ги ставив, како по обичај [замерката и препораката на Исаја Берлин] во рубриката некомпетентност, злонамерност и страст“; „Тоа што го разбрав од ставот на Берлин беше дека литературата не е направена само од структури, туку - исто така, од идеи и од историја“; „а од Кестлер, дека нема ‘објективни’ причини да се избере одбивањето да се практикува слободата. Две евиденции секако, но за кои треба напор да се примат и да се направат свои“; „Тие ставови, меѓу сите други за мене непознати причини, ме одведоа кон ревизија на моите поими за тоа што е литература и што треба да биде критиката.“²⁰

Напорот „да се направат свои“ толку прости евиденции кои велат дека литературата е стил, композиција и порака истовремено; кои велат дека стилот и композицијата ја даваат материјалноста на текст, а препораката - духовноста (семантички аспект; тоа што **Хайдегер** го вика друга „предметност“ со која се поврзала „предметноста на предмет“ = „фонема“²¹), му одзема полни десет години: ако се има предвид дека Тодорови среќава Кестлер и Берлин кон средината на седумдесеттите, а неговата расправа *Дијалошка критика* која ревидира погледи кон литературата и критиката се публикува во 1984. Оние „непознати причини“ имаат, исто така, свој удел, по многу нешта особен. Тој е важен по еден, исто така, особен начин, во споредба со оној што извира од „тивката сигурност“ на Кестлер, како и оној што иде од острите зборови на Исаја Берлин. Ефектен опис на тие „причини“ се дава на друго место, а по следниов начин: „единката може да го прави тоа што го сака, но таа не избира свое - сака“²², тоа што го сака. Моето битие го избира моето прави, а кој го избира моето битие? Кога тргнувам од тоа што сум, јасно е, јас можам да ја практикувам својата слобода. Но јас не сум слободен да бидам тоа што сум. Слобода на волјата постои, но таа се исполнува по однос на едно претпостојно дадено, не во празнина.“²³

Еден напор кој, како што се гледа, трае полни десет години, во кои се води долга, беспоштедна борба меѓу сили „за“ и сили „против“. Напор да се „направат


свои“ многу прости евиденции кои кажувале и ќе кажуваат: нема литература само со „стил“ и „композиција“. Тоа се две работи кои спаѓаат во сферата материјална димензија на литературата. Третата работа е токму онаа „другост“ за која германски филозоф користи формула: „делото е симбол“.²⁴ Стилот и композицијата: тоа се „ориентирани“²⁵ средства кон магистрална цел, а целта е - порака. Стапува на сцена колосална заблуда, заблуда за приказ и показ кога од средствата се прават цели, а од целите средства!


Тој духовен напор може да го допушти, но може и да го спречи оној што избира и оној што избрал - „битие“! Не помага тутка волјата која избира свое „прави“. Се прашува духовниот скlop на човек за тоа, а тој варира од човек до човек. Кратко речено, една литература со смисла (а постои ли воопшто – без?), како и смислата на литературата (мора да) ја избира тоа што било веќе - избрано („претпостојно дадено“). Неговото е последно и тоа е непорекливо. По ист начин по кој друго „претпостојно дадено“, а по свои „непознати причини“, убедува дека духовната страна на литературата (порака) била идеологија, а пак нејзината материјална (стил и композиција), „велика“ литература. Ајде да се послужиме тутка со „интензивна“ дума која си има право на израз и глас, какво што си има и секоја – „рамна“:

„Маде во песок!“ (Т. Чаловски)

ЕДЕН ОПАСЕН ПРОЗЕЛИТ

Друга била историјата на интелектуалната еволуција на Тодоров според тоа што ни вели книгата *За восхийтой и за поракай* на Санде Стојчевски. Таа историја немала три, туку само две фази кои се исклучуваат. Токму затоа, не станува збор ниту за некоја еволуција





полемики

Атанас Вангелов

туку за две непомирливи интелектуални оптики во трајна борба: како проста бинарна опозиција, како „да“ и „не“, како „велика“ и „мала“, како литература „деспот“ и литература „измеќар“, кажано со речникот на Стојчевски кој покажува видни склоности кон вид „византити“²⁶ за кои убаво збрува еден роман на **Јулија Кристева**.

Првите членови од таа опозиција ја даваат фигуранта Цветан Тодоров до 1985 г., времето кога се печати превод на неговата книга *Поетика на прозата* на бугарски јазик. Вторите членови ја даваат фигурантата Тодоров по појавата на таа книга во неговата матична земја, со која не се согласува којзнае колку. Неговата земја држи до длабоки „корени“ на кои се крепи националното стебло. Тие се спуштаат во дално, матно миналото, а пак Тодоров тврди дека неговите корени биле во иднината: „моите ‘корени’ се моите деца, но тие се Французи; идејата дека и должам нешто на Бугарија за тоа што ми го дала, ми е туѓа; им должам само на пријатели и се трудам да го вратам долгот; веќе не сум во Бугарија – но Бугарија секогаш е во мене.“²⁷

Еден од тие пријатели на кои им дожел Тодоров би требало да биде, според шок-наодите на Санде Стојчевски, критичарот Симеон Хацикосев²⁸. Тој критичар му помогнал нему да го уништи својот авторитет на познат и признат специјалист по литература. Му помогнал така што го принудил да откаже канон на орто-формализам за да влезе во црква на доктата марксизам.



Токму така вели Санде и додава мошне учено и поучно. Додава дека секоја промена не била спорна во принцип, иако била многу опасна во - принцип. Промената си имала лице и опачина: „легитимно право [е] на човек да се менува, значи да се надградува или да се девастира, во една или во друга насока...“²⁹ Лицето е „надградува“, а опачината – „девастира“. Нема, значи, муфте промени.

Менувањето на Тодоров било, според шок-дијагнозата на Стојчевски, со - „девастира“. Почнало тогаш кога Тодоров го прочитал предговорот кон својата книга *Поетика на прозата*, преведена на бугарски, неговиот прв, мајчин јазик. Предговорот го напишал Симеон Хацикосев, кој бил класика за „прјамалинејна“ марксистичка оптика по прашања за природата на литература и особено за нејзината функција. Затоа и лесно можел тој критичар да идентификува некои „конфликтни точки“ меѓу базични начела на марксистичката доктрина од една, и начела на структуралната школа од друга страна. Во еден пристојно долг цитат од тој предговор во книгата *За восхийтой...* се опишува токму таква „конфликтна точка“. Наведувам дел: „за разлика од структуралното литературовздание, марксистичкото е убедено³⁰ во ‘одразувачката’ способност на литературата, во нејзините можности да дава вистината *жинформација*‘ за социјалните процеси‘; „литературата не претпоставува да биде ‘огледален’ или натуралистички одраз на животот, ниту негово подражавање, но нема сомнение дека таа претставува интерес за читателот *не само како текст и како сознание за животот*“.³¹

Тешко може да се рече дека човек кој (како што многу добро се гледа од посочениот навод) *оѓишува* поларитетни доктрини по прашањето природа на уметничко дело и неговата функција, претставува парадигма на „комунистичка критика“ која секогаш се „умрти“ спроти друга што спори со неа и ја оспорува со фактот „сомнение кон спознатливоста на реалниот свет преку литературата“.³² Оној што опишува, не е во тоа што го опишува: тој е на дистанца. Нема опис без „егзотопија“ (Бахтин), нема начин човек да зборува за кит ако е во утроба на кит. Следниве детали од описот на Хацикосев многу добро зборуваат за тоа дека, авторот на книгата *За восхийтой...* има некој крупен, нерешлив конфликт со – себеси. Тој конфликт го тера да извртува и да деформира кристално јасна мисла од навод, за да направи привид дека, авторот на тој предговор, бил еден тврд комунистички критичар. Дури и да е „таке“ (Т. Чаловски) треба секако да се има на ум следното: „комунистички“ не значи лош, а „капиталистички“ добар критичар по еден прост, автоматски начин. Не значи, затоа што „глупоста си е глупост и во социјализмот и во капитализмот“ (Крлежа). Може ли да покаже некој дека, на пример, описите на „новиот роман“ се лоши описи само затоа што авторот (**Лисиен Голдман**) на тие описи

си остана орто-марксист, а пак описите на кукулинскиот циклус романи од **С. Јаневски** кои ги направи **Георги Старделов** се описи за восхит само затоа што престанал да биде cresco-марксист и станал лирски херменевт,³³ како што самиот ја опишува, на погодно место, својата подновена критичка практика, „во духот на времето“?

Кога зборува за главниот концепт („одраз“) на марксистичкото „литерату-розвнание“, бугарскиот критичар Симеон Хаџикосев се упатува кон атрибутот „*e убедено*.“ Тој атрибут доаѓа од сферата на класичната реторика. Имено, предмет на таа дисциплина е, во верзијата на **Платон**, *убедувањето со извор во иривија/слика* (*eikos*) наспрема *вистината* (*aletheia*) која, пак според Платон, доаѓа од „науката“ логика. Кратко речено, во перспективата на критичарот за кој станува збор марксистичкото „литературоведение“ работи со веројатности, не со фактички судови кои не се исто што и – вредностите. Затоа, пропозицијата „*Литературата има ирија на човечката егзистенција*“ може да биде вистина или заблуда. Тоа ќе се утврди откако ќе се подложи на тест на вистината. За тоа дали има вистина во тој суд е надлежна логиката, која знае да каже каква е врската меѓу аргумент и став. Но затоа пак: пропозицијата „*марксистичкото литературовзнание е убедено...*“ прави веќе проблеми. Убедувањето работи со сугестиии. Тие, кажано со термини од реториката на **Аристотел**, извираат од скратениот силогизам, не од полниот како во логиката. Ете ја разликата меѓу *cresco* (верува) и *cogito* (знае). Оној што верува не само што не мора, туку и не толку ретко воопшто не сака да – знае. Не толку ретко, тој не им верува дури ни на сопствените очи, по причина што *croire est plus fort que voir*.³⁴ Тој е понесен, *очаран* (маѓсан), еден човек во *ex-stasis* (надвор од себеси), човек кој тогаш и само тогаш допира³⁵ „битие“. Или - општи со Богови, како што убедува и Платон во *Дијалози*. Тој очаран човек може да биде уште и многу искрен (коренот *кр/чрги* дава: *cresko* во лат.; искра, искрен, очаран во словен. јазици) во својата *убеденост* која сепак малку помага да се разбере што е тоа уметнички текст.


Тоа што се рече за марксизмот како оптика кон литературата важи по истиот начин и за структурализмот. И тој бил, според Хаџикосев, „убеден“, само во – спротивното. Тој бил „убеден“ дека литература немала никаква сознјајна димензија; дека сите оние што бараат таква димензија од неа ја претвораат во средство. Тоа средство треба да им послужи за некои скриени цели. Оние што практикуваат таков вид литература не само што ја изневеруваат, туку и газат по нејзината душа. Така рекол Хаџикосев иако никаде не вели, во тоа што го дава Стојчевски од неговиот предговор. Така рекол затоа што токму така му треба на Санде, а му треба по налог на пориви за кои ќе стане збор на друго место.

По ист начин Стојчевски постапува и со други детали кои му служат, на Хаџикосев, да оцрта карактерис-



тики на една или друга доктрина во предговор кон *Поетиката на йрозашта* од Тодоров. Тие детали се атрибути-те „одраз“, „огледалност“ и „информација“. Хаџикосев ги дава под наводници во текстот на тој предговор и тие не се таму само заради украс. Мощне убаво кажуваат тие две работи истовремено: а) оној кој укажува на тие атрибути, се повикува на нивниот статус во доктрината за која расправа; б) дава до знаење дека имаат обособено (оказионално) значење во споредба со основното кое се бележи во речник. На пример: една информација (без наводници) може да биде точна или неточна. Една наводна информација е работа која личи на информација, а не е тоа токму затоа што – личи.

Завршниот дел од наводот јасно кажува дека таа доктрина, во нејзината основна верзија, нема добра врска со теоријата на „отражението“ (**Т. Павлов**). Поточно, кажува дека начелото *мимесис* од *Поетиката* на Аристотел упатува на некоја претстава за свет, не на светот како предметност. Ете зошто, според Хаџикосев, литературата не „претендира“ на принципот „огледалност“, „одраз“ и „подражавање“ (*imitatio*). Тоа зборува дека тој е добро упатен во *Поетиката*³⁶ на Тодоров каде што јасно стои дека категоријата *мимесис* на Аристотел многу повеќе работи со „јавно мнение“ и многу помалку со „стварност“. Не само што е добро упатен, туку Хаџикосев го уважува читањето на Тодоров на тоа место од *Поетиката* на Аристотел, кој виде важна, актуел-



полемики


Атанас Вангелов

на нијанса на односот дело-свет. Нијансата се состои во следново: едно уметничко дело не „подражава“ свет. Делто го имитира „тоа што се мисли дека е свет“.

И, најпосле, последното по редослед, а прво по важност.

Хаџикосев јасно вели дека, од перспектива на марксистичката критика, литературата е важна „не само“ како текст, туку и како „сознание“. Тоа не значи друго освен дека: стилот и композицијата од една (конфигурација на дело) и пораката од друга страна (единци по евокација во *Поетиката* на Тодоров) се подеднакво важни, дека се тоа конституенти. Да се каже, меѓутоа, дека - една марксистичка критика (барем во онаа верзија за која зборува Хаџикосев на она место од предговорот, на кое се повикува Стојчевски), држи само до содржина, но не и до *форма* на уметнички текст, значи да се каже дека таа ја игнорира материјалноста на еден уметнички текст; значи дека ја уважува *само* неговата духовност. Ете ти сега и парадокс на кој не му посветува ни најмало внимание книгата *За восхитой...*, кој не станува помал само затоа што Санде не сака или не може да го види! Парадоксот гласи: како може да се именува дијамат една доктрина која уважува дух, а не материја иако се колне во – обратното?! Таа доктрина уважува дух кога вели дека марксистичкото „литературознание“ ја разбирало уметничката литература „само“ како „сознание“, но не и како стил и композиција иако, кај Хаџикосев, многу убаво си стои: „нема сомнение дека таа [=литературата] претставува интерес за читателот *не само како текст и туку и како сознание* за животот.“ Да се рече - тоа (а тоа, само тоа и токму тоа се вели кај Санде!) значи – што? Значи грубо да се фалсификуваат „прости евиденции“ за кои треба духовен напор ако сака некој да ги „направи свои“.


Полни десет години му требало на Тодоров да ги „направи свои“ оние евиденции кои од секогаш кажувале дека „литературата не е направена само од структури туку, исто така, од идеи и од историја.“ Многу убаво се гледа: на дело се тие исти „евиденции“ кога: на место то од „идеи“ ќе се постави изразот „сознание“; на место од „структурни“ - „стил“ и „композиција“, а „контекст“ и „свет“ на место од „историја“. Стојчевски нема, меѓутоа, ни најмал проблем со тие „евиденции“. Нема, затоа што ни не гледа „евиденции“ иако манипулира со нив. Едни фаворизира, а други игнорира. Така прави затоа што само и - само така тој може да дојде до сликата (само во неговите очи!) супериорна ерудиција која грми од амвон на разјарено самљубје: Симеон Хаџикосев бил жив пример за „комунистичка критика“ која уште и ги „кара“ сите оние што гледале само стил и композиција, а дури потоа (и евентуално!) некоја порака во уметнички текст. Така гледале затоа што таа порака била нешто излишно и второстепено, нешто туѓо и валкано,




а по однос на читота на уметноста, по однос на - „чистата“ уметноста: „Ете така мислеа Цветан Тодоров и **Вангелов**, ама бугарската комунистичка критика им опре краци и започна да им се мурти, па и [...] да им префрла за нивното разбирање на природата на литературното дело“.³⁷ вели Санде кога фали фаза со „форма“ на Тодоров, а куди фаза со „смисла“, која довела до тешка „девастација“ во неговиот дух. Вели, ама има, во тоа велење, не помалку „девастации“ на „прости евиденции“ од редот на оние кај Симеон Хаџикосев, а за кои стана веќе збор.

Како „мислеа“ Тодоров и Вангелов?

Тие мислеле точно така како што сега - „милисили“ Санде Стојчевски, што треба да каже дека: тогаш тие биле во и со литературата, а сега се против таа литература во нејзината автентична, автономна форма; дека ги снемало кога излегле од таа автентика и автономија; дека ги голтнал мракот - „девастира“. Санде Стојчевски, кој „легитимно“ се менувал „во насока“ на суперструктура („надградба“), празнословје, ваканција и вакантност; кој многу благовремено се евакуирал и себе-си од литературата (најдоброто што можело да го стори!) за да не рокне и тој како „тој“ во гладна *âbime de l'oubli*; во која губел трага и глас текст кој сакал да станува - текст; ете, токму тој Санде сторил сè што требало да стори за да додржи глава на рамена од - „девастира“. Ама, сега, токму тоа „девастра“ прашува јасно иако скромно: како може, тој што пека по празнини, ваканции и вакантности, да презира „девастации“? Нели убаво се знае: врската е крвна меѓу која било „девастација“ и





која било вакантност или ваканција? Ако навистина презира, тогаш лаже тој кога вели дека љубел верно празници и ваканции! Ако сепак љубел верно, тогаш многу лаже кога вели дека презирал „девастации“! Туку, ајде да е само тоа и толку.

Стојат лошо работите (поточно – многу лошо!) и со она „точно така“ затоа што: а) Тодоров никогаш не мислел *точно* така како што Санде мисли дека мислел, б) што значи: човек не напушта мисла што ја немал кој б) ако сепак ја напуштил иако ја немал *точно* така, в) тогаш на тој Санде му требало време од некои 36 години „надградба“ г) за да стаса до едно „девастира“ – место, а на кое бил но веќе не е тој Тодоров, д) откако стасал, место да се урне во *ex-stasis* оти местото е „празнина“, „белина“, „немост“ и „немтур“, жива слика за чиста лирика со „ноумен“; ф) тој се урива во архајски бес затоа што истиот Тодоров го оставил мошне сам иако со – „ноумен“; д) што кажува сега, од убаво поубаво, дека и тој архајски бес е една прста „инверзија“ (**К. Л. Строс**) на „горешта обич“.


Кога сака да покаже Санде колку голема и чиста „обич“ имал Тодоров кон скриени структури во кои била душата на литературата, се повикува на цитат од расправа во која станувало збор за дело од средновековната литература. Тој цитат многу убаво кажувал дека литературата била форма, само форма и точка. Еве го и тој цитат во кој Тодоров го рекол *точно тоа* според Сандета: „основната тема на *Барањето на Свештиот Грал* е самиот расказ (како и при секој друг расказ, но секогаш по различен начин). Конечно, *барањето* на

Свештиот Грал не е само барање код или смисла, туку и барање расказ.“³⁸

Како што Симеон Хацикосев пишува, во својот предговор, дека читател бара од литературата не само „текст“ туку и „сознание“, така и Тодоров пишува дека литературата е „код“, „смисла“ и „расказ“. Од тоа што го вели Тодоров, Стојчевски изостава две третени, а го задржува само оној – „расказ“ за кој Тодоров вели дека бил „тема“ (=сематичка категорија) како и за секој „расказ“, а секогаш на „поинаков начин“. Кога се изоставаат цели две третини од мисла на специјалист која треба да послужи како авторитетна поткрепа за човек кој сака да убеди други дека литературата била форма и само форма, тогаш станува јасно дека тој врши насилиство врз таа мисла, дека ја деформира или, благо речено, ја дотерува така за да влезе некако во неговиот калап. Кога си допушта некој такви насилиства, може да го прави тоа по три основи: а) не е во состојба да види што вели мислата на оние авторитети на кои се повикува и кои треба да ја поткрепат неговата оптика – последица на колосално скромен увид во дисциплината литературна наука; б) е во состојба да види, меѓутоа, таа мисла не само што не е тоа што му треба, туку е далеку од радикалниот *нихилизам*, на што се сведува литературата кога од неа се ампутира „смислата“; в) мора да пристапи кон такви брутални насилиства, видливи за обичен читател а не само за доволно упатен човек во прашања на литературата, по налог на некои темни пориви против кои здравиот разум може малку, или – ништо.

Сосем извесно е, за авторот на овие редови, дека кај Стојчевски станува збор за комбинација на трите работи во различни дози. Кога го вели тоа, тој го има на ум следново: ако е несомнено „колосално скромен“ неговиот увид во супспецијални прашања на литературната наука, тогаш во општи, не би можел да биде подолу од увид на „обичен читател“. Ако еден „обичен читател“ гледа дека, само по драстична деформација на мислата на Симеон Хацикосев, може да се постави тој под рубриката „комунистичка критика“ во лошата смисла на тој збор, а пак дијалошката критика (Стојчевски воопшто не ја познава, иако тоа е веќе општо место за упатени луѓе) да ја оквалификува како „неомарксистичка“ и „прозелитска“³⁹, тогаш, извесно е: не може ни Санде да не го види - тоа!

Мошне многу зборува, во тој поглед, самиот избор на квалификацијата „прозелит“. Изразот „прозелит“ непосредно вклучува религиски контекст, во кој има *верници* и *отпадници*. Верата е, како што се знае, прашање на *гогма*. Таа е по природа радикална: исклучува прашања и сомненија, не признава – *волја*. Волјата разнишнува сигурности. Не само што не ги слуша, туку секоја вера, како и фантош-верата на Санде во „белини“ и обли „празнини“ е крајно „нетрелива“, арогантна и



милитантна. „Нетреливоста“⁴⁰ е доминанта за секоја догма која: изопштува, исклучува, отстранува од „стадо“. Таа фрла „анатема“ врз оние кај кои ослабела вера или ја загубиле. Такви анатеми има многу кај Санде: не само за Хацикосев и Тодоров, туку и за Сартр, **Бодлер, Конески, Алексиев** и други. За авторот на овие редови многу, се разбира.

Има смисла да се опише догмата *нихилизам* во верзијата на Санде. Да се игнорира, значи да се прогласува догма за - литература. Не е тешко и да се погоди веќе: описот на тој доктанизам не може да не ѝ доведе до постојно, иако бледо, „анемично“ (**Митрев**) лице на нашиот модернизам во неговата прва, радикална верзија. Најпосле, нема тиква без корен. Таква е и оваа.

¹ Санде Стојчевски: *За восхитот и за юораката*. – Скопје, Макавеј 2007.

² Атанас Вангелов: *Макије на Мочарот и Жван. Поговор Венко Андоновски*. – Скопје, Културата 2007.

³ Post-scriptum: *La vérité des interprétations in Les morales de l'histoire*. – Paris, Hachette/Pluriel 1997., 211-221.

⁴ Посебно за тоа: *Structure de la personne in La vie commune*. 135-160.; *L'individu : pluralité et universalité in Le jardin imparfait*. – Paris, Grasset 1998., 200-228.

⁵ Детали за тоа во *Les racines nitschéano-heideggériennes* in François Dosse : *Histoire du structuralisme. I. Le champs du signe, 1945-1966*. – Paris, Éditions la Découverte 1992., 421-438.

⁶ *Critique de la critique*. – Paris, Éditions du Seuil 1984.

⁷ „Спартанската песна: „Ние сме тоа што бејте; ќе бидеме тоа што сте“ е по единственоста, кратка химна за секоја татковина.“; „Една голема привлечност меѓу луѓе, свети по дух и со топло срце, создава морална свест која се вика нација. Како што таа морална свест ја докажува својата сила преку жртвите кои наложуваат абицација на единеднката во полза на една заедница, таа е легитимна, таа има право да постои.“ (Ernest Renan: *Qu'est-ce qu'une nation*. – Paris, Agora/les classiques 1993., 54, 56).

⁸ *Devoires et Délices. Une vie de passeur. Entretiens avec Cathrine Portvin*. – Paris, Seuil 2002., 41.

⁹ За него *Боуен де Куртиене*, професорот на Крсте Петков Мисирков е не помала научна фигура од онаа на Фердинан де Сосир.

¹⁰ Една година пред тоа (1964) Франција, благодарение на Белгијецот *Никола Риве*, музиколог кој станува лингвист и близок пријател на Тодоров, добива поширок увид во списите на Јакобсон преку книгата *Очишта лингвистика*, во која се печати и статијата *Лингвистика и поетика*). Јакобсон е автор на предговорот кон *Теорија на литеаратура* во превод и редакција на Тодоров.

¹¹ Gerard Genette : *Structuralisme et critique littéraire in Figures I*. – Paris, Éditions du Seuil 1976, 145.

¹² *Critique...*, 188.

¹³ *Ibid.*, 189.

¹⁴ *La vie commune*, 12.

¹⁵ *Une critique dialogique in Critique de la critique*, 179-193.

¹⁶ *Ibid.*, 179.

¹⁷ Albert Camus : *L'homme révolté*. – Paris, Idée/Gallimard 1972.: 17, 78.

¹⁸ Никола Милошевиќ покажува дека модерниот антрополошки пессимизам извира од филозофската мисла на Артур Шопенхајер: „Сосем поинаку го виде онтолошкото статус на апсурдната, лишена од секаква смисла перспектива на историјата Хегеловиот голем современик и голем противник Артур Шопенхајер“ (*Прилоги за филозофија и историја, Изабрана дела*, 2. – Београд, Службени лист СЦГ 2003., 353.)

¹⁹ *Ibid.*, 180.

²⁰ *Ibid.*, 181.

²¹ Heidegger : *L'origine de l'œuvre d'art in Chemins qui ne mènent nulle part*. – Paris, TEL/Gallimard 2006 (прво изд. 1962), 16.

²² Јас истакнувам.

²³ *Devoires et Délices. Une vie de passeur. Entretiens avec Cathrine Portvin*. – Paris, Seuil 2002., 63 .

²⁴ Heidegger, 16.

²⁵ Roman Jakobson: *Structure linguistique subliminale en poésie in Questions de poétique* . – Paris, aux Éditions du Seuil 1973., 280.

²⁶ *Meurtre à Byzance*. – Paris, Fayard 2006 (прво изд. 2004 г.), 137.

²⁷ *Devoires et Délices*, 63.

²⁸ Специјалист по античка и западноевропска литература, доктор на филолошки науки и долгогодишен професор на софискиот универзитет. Објавил над 30 книги по прашања и дела од западноевропската и бугарската литература, меѓу кои и една обемна *Енциклопеција* во 2 тома за европската литература од V до IX век, како и две антологии (на провансалската и португалската поезија).

²⁹ *За восхитот...*, 53.

³⁰ Сите курсиви во наводот се мои.

³¹ *За восхитот...*, 92.

³² *Ibid.*, 92.

³³ Во предговор (Збор од наред, 7-8) кон книгата *Десет Старделов* објаснува дека таа претставувала „продолжување на книгата *Портреи и профили* (1987) бидејќи“ била „и содржински и методолошки продолжување на истиот херменевтички пристап.“ (Скопје, Македонска книга 1993.)

³⁴ Верува е посилно од џелега.

³⁵ Станува збор за појавата *менерализација* на егзистенцијата која, во *Очишта антрапоологија* на Ц. Тодоров се опишува по следниот начин: „Кој не се сеќава за моменти кога чувствуваат дека сме станале дрво, камен, бетон, кога се чини дека битието исциело се минерализира, кога немаме желба да зборуваме, кога одвај мрдаме и само по навика, кога другите не постојат [...] Таа состојба секако не збогатува, но и не е тоа што го бараме од неа; таа состојба врши врз нас дејство на стекнување повторна сигурност, дури и кога нејзината акција е негативна. Парадоксално, тоа е, исто така, нашето единствено непосредно искуство со бесконечноста, со апсолутното.“ (*La vie commune*. – Paris, La couleur des idées / Seuil, 1995, 69.)


³⁶ *Poétique in Qu'est-ce que le structuralisme*. – Paris, du Seuil 1977.

³⁷ *Ibid.*, 92.

³⁸ *За восхитот...*, 92.

³⁹ *Ibid.*: 49, 53.

⁴⁰ Милошевиќ, *op. cit.* 225.




поезија


Лидија Димковска

БАЛАДА ЗА БЕГАЛЦИТЕ НА ТЕТКА ЕЛЗЕ

Ладно е во Шлосберг. Печките се полни со нашите нокти и влакна. Лифтот со јаглен и ќибрити остана заглавен среде фризерницата кај Градската порта.
таму бесплатно нѝ ги потстрижаа кркмите и сега се огледуваме едни во други, *рН* неутрални. Кога тетка Елзе нѝ ги доплетува папучите Си играме пикадо: таа со сината игла во нашето, Ние со црвената во нејзиното срце. *Gruss gott.*
Фластерот ја сопира крвта во раната, а ја забрзува азилната постапка.
И љубовта. Ќе биде, вели тетка Елзе.
Која прва нѝ рече: „Ајде, Европа не јаде луѓе“, и нè бодреше придушено, а градите ѝ се креваа како на доилка, потпрена до решетките на планината кога задишани ги заривавме челата во магичните коцки со воздух и не зневме дали бегството заврши или штотуку започна.
„Еве“, рече, „овде мрежата е отплетена, а потоа сè ќе биде добро, ова не се лисици, ова се само стегачи за раце што ги исплетов сама“.
Рачна изработка, црвен печат за квалитет.
Стегач по стегач, во стисокот станавме нејзини и таа наша.
Границата беше само проширена вена што може да се прескокне.
Како ластик, како поле за плочка, или „Нека бие, нека бие...“
Во Шлосберг тепихот има седум полиња,
За секој континент по една плочка и една за тетка Елзе.
Животот е вежба за еден друг живот кој не чука на вратата на слабите ученици.
За да нема повторувачи тетка Елзе пред спиење нè бакнува в чело, а нокте од под покривката нѝ ги извлекува рацете како на илustrација во детско списание.
Околу часите со В complex
В3 и В6 чинат Гордиев јазол од нашите црева.
Наутро тетка Елзе нема повеќе првут, а ни ние рамни стапала. Јадеме штрудла со јаболка.
Така било отсекогаш: да се остане во форма треба, да се залаже времето фрлено во спортската торба зад вратата.
Низ одакот им мавтаме на децата што во редици доаѓаат на настава по животни искуства.
Ова, деца, се бегалци, вели учителката.
А од што бегаат, учителке?
Од надгробни фотографии.



Така Елзе околу вратот носи фотоапарат „Смена“. Во ветви алишта им мачкаме на децата бајат леб со три капки масло за јадење или со грст шекер (за сè плати училиштето).
Децата јадат и блујат и потоа лижат сплескани бонбони од јагода што секој од нас долго ги чувал во џебот од тренерката.
Така современите деца се здобиваат со сеќавања, а ние не забораваме на нашите потекла.
Тетка Елзе им зема и ним мерка за стегачи за раце. Во црната чантичка на учителката со натпис „Ping Bag“ 40 дена отстојуваат мелени лушпи од јајца, потоа ќе ги измеша со мајонез и кечап и со нив ќе ги смирува учениците што се кикотат во задната клупа: „Вчера вратата на трамвајот за малку ќе ѝ ја скинеше главата на мама па денес отиде на работа јавајќи ја шпанската дога“.
Нашите мајки одеа на работа со чорапи преку чизмите затоа толку далеку од дома стигнавме ние.
Градот виси над нас како полица што попушта под тешки



речници, ги земаме еден по друг и ги ставаме на глава
трчајќи меѓу Херенгасе и Мура, бегалци *in praesentia*.
Врз стегачот наместо часовник носиме рачен мерач на
крвен притисок, јазикот е лифт меѓу љубовни систоли
и дијастоли.

Нозете уште во детството го допреа дното,
а некои и границата. Тагата е ортопедска грешка,
вели тетка Елзе.
И ете, градскиот базен нè повикува на терапија:
„Пливајте 40 дена како што пливал Исус
во окото на Отецот, бидете витки и здрави,
водата за бегалец е најдобра масажа, затоа Исус
ја издржа Голготата,
поминете го Божикниот пост во костум за капење,
опуштете се, и Исус се опуштал кога газел по водата“.
Ја гледаме прашално тетка Елзе, а таа го превртува
песочниот часовник.

Време е папокот да се вовлече, јазикот да се испружи,
во ќесичката од новогодишното синдикално пакетче
секој да си тури прашок за перење и малку пепел.
Молбите се невешто напишани, машините за перење
полни, но кој гледа - ќе види, а кој пере - врз јаже
ќе се испружи.

Празници се сите денови во кои на новородените
не им се појавуваме во соништата.
Тогаш улицата под замокот ја викаме нагалено
поради годишнината на народниот херој.
На тетка Елзе ѝ е мило. Сега сте само мои; вели,
но лека-полека ќе станете и нивни. А колку херои
има отаде реката? За секој бегалец по еден прст од нога-
та и еден од раката.
Го посетивме градското родилиште. На големо платно
во холот се врти рекламата за детето што плаче
и се удира од подот заради чоколадо, а таткото црвенее
од срам. Ти реков, use a condom.



Два реда мешалки за бетон - мевови што се извиват
во танц, Родилки што зреат со своите синови во инкубатор
Додека девојчињата се раѓаат со моминско презиме.
А ние сме бегалци не само зашто бегаме туку
и за да бегаме.

Од ехото на зародишот во ходникот, од срцевото
цик-цак, од кислородот во радијаторите. Тетка Елзе
им дели на татковците легнати на боксовите стегачи
за раце.

Убаво е кога рацете се стегаат прекрстени во столче.
Седиме на нив и чекаме одговор.

Власта испрака електронски пораки со црвен извичник.
Сака да останеме бегалци, ранлива категорија што
може да се противе низ иглени уши, нова марка
на микрочипови.

Новинарите јавиле дека можеме, па носиме број XC,
ама папките се клинички случаи, дебели XXXL.
За папките ќе најдеме решение. Ке ја испратиме тетка
Елзе во црковната печатница, таму ќе нй ги истенчват
досиејата на библиска хартија. Само миг е потребен
и животот е веќе свет.

Па и не беше долго ова чекање.

А тетка Елзе во петок ги одмора забите од протезата
што саме во пластично канче во бањата,
сите прозорци и врати се затворени, вакуумот, вели,
ги одржува и лугето и апаратите долговечни,
сркаме течна супа и сок од домати,
генерално чистење на божјите наслаги,
потоа исполгнати на подот придушено се смееме
оти тетка Елзе всушност не излегува од дома
за да не ја сртне по пат смртта

што секој петок се шмугнува од задниот влез на
Кунстхале и може да се пикне во нашата папка.
Љубовта се мери во квадратни метри.

Ние сме бегалци, знаеме како да и побегнеме на смртта,
но тетка Елзе нема искуство со мамење судбина.

И секој од нас со хартиите од папката
и прави оригами во трендовски црно-бел дизајн
со син печат во средината и с.р. потпис...


Божем завиткуваме учебници во листови
од стар календар.

Дванаесет предмети - дванаесет месеци,
а тетратките во целофанот што остана од теглите
за зимница.

Сите бегалци на овој свет имаат и пол и сеќавања.
Ќе се плотиме, ќе се множиме, ќе се делиме.

Во пасошот секој мора да е сам, дури и неродено дете,
само ние сме свиткан список во пасошот на тетка Елзе.
Ако побегнеш не зборувај со туѓи луѓе во странство
заекс и политика, нй беа рекле тетките
по мајчина страна.

За првото ќе те затворат, за второто ќе те убијат.
И никој не зборува. А молкот е сам и секс и политика.
Тетка Елзе ги шири рацете како Медеја



БАЛАДА ЗА БЕГАЛЦИТЕ НА ТЕТКА ЕЛЗЕ

и не нè дава. „Затворени сме оти в петок не носам проза, но кога човек е затворен со рамни на себе нема кој да го убие“.

Мудра и блага е тетка Елзе како слатка пченица. Со неа може да се живее во прогонство како во планинарски дом. Подот крцка кога сме надвор, отништето бревта, планината се претвора во рамница. Во петок и нашето сеество се стерилизира. Ама глеј, низ окцето на вратата со напукнато стакленце наеднаш продре оса, нìз зборчи омаена околу главите, се виши од нашите „лего“ идентитети и трогната од временските разлики меѓу внатре и надвор ја касна тетка Елзе за вратот, над биоенергетскиот ѝердан.

Имавме став за смртта, но не знаевме што е тоа умирање во земја кај што умирањето е препорачана пратка, а смртта електронска порака, во нашите земји, пак, незалепена телеграма.

И еве ја тетка Елзе лежи врз нашите оригами и умира, а ние спаруваме крпени чорапи и плачеме, монистите од ѝерданот нìз се зеници и лупи, слепите прогледуваат, но тетка Елзе не воскреснува, бегалец еднаш засекогаш бегалец останува.

Во капелата свештениците ги истегнуваат рацете кон Бога, еден-два-три-три, два-два-три-три, утринска гимнастика за цврсти мускули, духот и телото не се делат ни во молитвата, а ние мораме да се разделиме од тетка Елзе. Месојадна беше или вегетаријанка?, нè прашаа во управата, но не можевме да се сетиме. Кога беше едното не беше другото и обратно. Сега сте сирачиња, рече хостесата.

И со нокте ја затвори печката.

Вратата нìз ги фати прстите. Секој во својата уста си ги исцица своите.

Печатот врз нашите стегачи помодре.

Крематориумот е „еко“ и „веги“ систем.

Како од грнчарско тркало од него излегува вазничка со пепел.

Кому му е потребен во спалната ковчег со леш?

Гробот е месојад. Во нашите земји и најголем.

Божем пес што се вдомил кај месар.

Или градска месарница.

Само по инерција мртвите се ставаат во кутија, а не во хартија и пластично ќесе. И гробот ги јаде, ги џвака, ги меле, лакомо, ненаситно, со отпетлана облека.


По некое ковче фрла зад капелата за среќа.

И потоа заспива до следната вечерा.

А мртви има и на овој и во оној свет.

Од телото на тетка Елзе се стопли печката во Шлосберг. Последната ноќ во неа ќе ја потпалиме нејзината волница.

Ќе прпори огнот и ќе најавува гости што никој не ги чека.



Утре градските служби ќе нè раселат низ азилните центри на Европа.

Бегалец еднаш засекогаш без бегство останува.

А сега да јадеме земички со салама и кашкавал, Како на старите, добри погреби во родните земји (татковци и ден-денес имаме, но татковини не) кога приградските автобуси носеа кутии со бели земички, тие празнични дарови за ближните на мртвите. Сигурно испраќала и тетка Елзе. Без која нашата болка прска во очите на свештениците како мозолка.

И тетка Елзе никогаш повеќе нема да рече:

„Да ја започнеме седмицата со чиста тоалетна школка“.

Со чисто огледало во кое здивот е Божје послание.

Вкусни се овие земички, како компас во нашата судбина.


Лево од нас се гробиштата на месојадните, десно на „веги“ мртвците,

лесно може да се провнеш во средината и да те снема, но каде човек да замине, во кое море да влезе брадосан, а да излезе со масна кожа? Како да се стане продавач на банани на плажа и уште повеќе, како да се извикне „Vitamins for Seh Machine!“ За секс и за политика не се зборува во туѓа земја. Историјата е караоке:

го повторува она што животот го научил од книга.

После погреб сите ќе отидат на распродажба во голема стоковна куќа за да се пресоблечат од црнината, само ние голи ќе се пикнеме во големиот ковчег за багаж Thule врз автобусчето на тетка Елзе, ќе го спуштиме капакот врз нас, ќе се фатиме за стегачите за раце и како оригами на ветре крај отворен прозорец ќе полетаме и ние не нагоре, туку удолу, низ дурбинот на сопствената крв, на заемната слобода.

Тетка Елзе, тетка Елзе, секој друг може да побегне, само бегалецот не.




КРИТИКА

Кристина Николовска

НАЈСВЕЧЕНО „РАЗДЕНУВАЊЕ.. ОД ПОЕЗИЈА!

(Славе Ѓорѓи Димоски:
Мерач на зборовите, УЛИС, Скопје, 2007)



Големите поезии ги носи *небошо*... Најчистите поезии... само „патуваат“, привремено се „вселуваат“ кај поетот и наполно *искани* од неговата *поетска вода*, стануваат уште почисти, исплакнати, преродени...

Така искапена, полиена со дожд-прочистувач, „сobleчена“ од секаква „поетска облека“, наполно *гола* ... нѝ пристапува гордата, чудна, дива, нескропна поезија! - на Славе Ѓорѓи Димоски.

Оти неа ја мине низ мазови драматични исплакнувања, како низ *небесна поетска валанница* - искусник, „мерач на зборовите“.

Има ли *послика*, *пoпoezija* од внатрешната, интимна драма на *Ars Poetica* - чинот кој се „расчинува“, „разглупува“, до коска, во песната со расен полемички наслов: „Поле. Бојно поле?“ Оти таму:

буквиште о9 ствариште книги
и прессторени во сийни пајаци
го заштемнуваат небесниот свој.

фатен во мрежата струвно
го ѝолташ исконскиот озон.

а 9олу?

меѓу буквиште си оробач на камен.
уйорен и струлив, во себеси вглобен
го превижуваши ударот на чеканот:

наезда на пајаците-букви го прекриваат
треперливото поле. бојното поле?

Освоено бојно поле е најновата поезија на Славе Ѓорѓи Димоски! Триумфално освоена, дотогашна: празнина, белина, ништотност.

„Над“ него? - во освојувачки, машки поход се буквите-пајаци „кои го затемнуваат небесниот свод“ - на самата поезија. За *небошо на поезијата* се пее тута! За највозишеното можно *небо на сите неба!* И само тогаш поетот може да вдиши или да „голта“ од „исконскиот озон“. Има ли поисконски озон од затемнувањето - преку походот на буквите-пајаци?

„А долу?“ - се прашува поетот. Таму го наоѓа „дробачот на каменот“ *на зборот*. И со секој преживеан удар, *мислатиа* се „окаменува“ - кон зборовен релејф. Мерачот на зборовите, делкачот на зборовните скулптури, ономатургот, изработувачот на имиња, мајсторот над мајсторите - им дава *шело* на своите букви.

Ете така разговара поетот Славе Ѓорѓи Димоски со сопственото „бојно поле“, така „до коска“ ѝ влегува и на својата поезија, и кога најмалку го чека, ... а потоа му се отвора како на маж - кој предолго го очекувала...

Го чека „мерачот свој, па и меркачот на зборовите“, кој сетилно и сензорно го чувствува „под себе, под својата мисла, под својата недородена реч“:

белово треперливава странцица
меково лиздање то површинава

Така, маестрално „меко“ се „лизга“ неговата поезија! А текстот е убав снег по кој „мастилово“ „остава траги“. И тоа е само *снегот на поезијата* на Славе. Само неговиот снег, по кој се „грепка“ текстот. А сето тоа е во една нежна посвојна форма на членување: „белово“, „треперливава“, „страница“, „меково“. Таа, *највисока можна интимносост* со поезијата значи: не само граматички посесив, туку и животна припадност кон неа...


Тука Славе го освоил, дури и *моето месцио* на толкувач, и од таа (моја, позајмена) позиција, ѝ се обраќа на сопствената поезија..., која пак, дива, а послушна - само нему, нѝ се обраќа - нам. И тоа:

меѓу ниикиве, во разбојов
во тикаенинава

* * *

Но, зошто *вака* решив да пишувам за најновата поезија на Славе Ѓорѓи Димоски?

Оти има *некроилиса*, незаборавна „*печатливост*“ - „*едносот*“, која не смее да се навреди со - непоетски дијалог. На врвната поезија, може само да се обидете да ѝ се приближите со „парче поезија“ или „поетски воздух-реплика“, оти таа е „здив“ кој бара да биде -



„вдишен“, а не тормозен од аналитички изживувања и процедури. „Издишувањето“ на „поетскиот здив“ - е светочин и привилегија на доживувачот, од кого потоа „зрачи“ „издивот“ на самата „поетска вода“. Пред некои поезии - паѓаат на колена академските, интелектуализирани, усилени херменевтици, оти не ѝ можат - ништо. Тоа е како да сакате гола убавица-река да ја облечете во крута теориска или методолошка „облека“ или „окlop“. Ваквата *некройничка*, која им бега, (дури) и на своите „калапчиња“, личи на „река-реки“, кои речиси еротски го освојуваат просторот - кон сопствената зрела убавина, до чија возраст се израснува само кај - најрасните поети. Зрела, ферментирана, свесна за самата себе, Славевата поезија си пее „Балада за йайочната врвка“:

си ја носам на рамена
йайочната врвка
да ме врзе уште еднаш

да ме врати назад

во еднаштвената
слеја светлина


да блесне мојот крик


Најдете ми појака мисла-молња, појака слика-философема од „единственат/слепа светлина“ сега... Враќањето назад, кон *йратрвата* и „единствена/слепа светлина“, е не само совршена, недостижна слика-оксиморон, туку е и потресно молневито самопризнание и самоосознавање... кон нашето *назад*... кон папочната врвка... кон најневозможната (исконска) мисија... кон прасветлина-*шта*, слеја светлина, во која поетот сака „да блесне неговиот крик“. *Преосветлувањето*, *преоблеснувањето* е светиот нов чин, до кој патот на осветувањето се води преку - ново врзување на врвката. Таква е „Балада за йайочната врвка“, таква е прапотребата за да се *проблесне* преку само една можна слеја-светлина, од која раскошно растат - сите светлини на светот! Мајката на сите светлини - е таа! Утробата на мајката, утробата на поезијата, на мајката-поезија и на поезијата-мајка. Ќе да е чедо на *мајка-поезија* нашиот славен Славе поет... оти си ја позна (и на слепо) ... „единствената/слепа светлина“ - од која блеснува неговиот *крик*.

А неговиот крик... се култивира, се скрутува од дивината - во кристална поезија! Тоа е внатрешната драма-реплика на почетната песна *Ars Poetica*. „Поле. Бојно поле?“. Тоа е и невидливиот дијалог меѓу полемичкото: „освојувачко“ бојно поле - кон *найреq* (кон текстот, кон затемнувањето на незатемнетото), како освојувачки поход; а од друга страна, тоа е и најсетилното, нежно, атавистичко „враќање“ - *назад*, кон *прасветлина*-

та слепа, кон највозвишениот чин (на осветлување на затемнетото). Па не е ли така и во *животот*, како и во *штекстот*? Не одиме ли во поход - кон: осенчување, затемнување, брчкање на *рамното* и *мазното* - кон осмислување на празнините - во *штекстот*, (на неговото „бојно поле“)? - Но и - во *животот* (и на неговото боиште)? ... Па не сакаме ли да се вратиме кон „исконскиот, прв озон“, кон „првото вдишување“, кон „првото голтање“ на светската светлина? - Оти само *еднаш и наеднаш* се прогледува *сека светска светлина...* И тоа, додека сè уште сме слепи. Но, тогаш *самиште* - сме - *жива уметност*... кога „блеснува крикот“, а ние, „походници“ кон утробата на раѓањето на *речта* и на *животот* - сфаќаме дека *штаму* нè однел поетот, чија рака нè поведува.

Блеснува крикот на поетот „до гола коска“, како во истоимената песна, каде „го глода однатре“.... „сверот од приказните на баба ти“. На тој свер, поетот истро му се умилкува, „за да живее - преживее“. Итроштина, перфидна стратегија на самоопстанокот и самопобедувањето. „Умилкувањето на сверот“, како тактика-стратегема е прастара игра на опстанувачите во „сверскиот век“. Веќе и највна станува борбата за надитрување на сверовите





КРИТИКА

Кристина Николовска



„вон себе“... Разголени се одбрамбените механизми, послатка е надитрувачката игра - во сопствениот невидлив ринг. Каде зверот со годиништа се крие, па се бара, каде нема поголем несвесен заштитник, кој подоцна сфаќа дека е - жртва и плен. И тоа на „зверот“ „кој те глода однатре“ и кој бара умилкување од нас. Пресметката со него - можда бидејте конечна, дефинитивна, расчистувачка, но и тактичка, дипломатска, оти - „доаѓа/од зверскиот век“.

Но, нема дипломатија со самата поезија овде, оти „мерачот на зборовите“ ги мери.

Следна, антологиска „карта“ на која „игра“ поезијата на Славе, се потресните *йосветини џесни*.

Вистинска свеченост - е песната „Симнување на крстот“

*дождовниште кайки се лизгаат
се симнуваат ој крстот на шапако ми
кој овде почива веќе деценија*

*симнаташот ој крстот
не бил дождовна кайка
но сега ми наликува на вода
йоситојано некаде истекува*

Страотно незаборавна слика! Лизгањето, симнувањето, истекувањето на сета *животина* и *мртвона* вода се води грандиозно виспрено... *Не сме биле кайка* - ама *сме йоситојано истекување*(?). Или нема никогаш да си признаме: дека *сме биле кайка*, оти тогаш - *веќе сме (йоситојано) истекување*. Не е ли тоа некој фин, незнаен поетов (внатрешен) дијалог - со епохалното борхесовско: Бев и сум(?). Бевме ли капка? Сме ли истекување? - Би не прашал **Борхес**, сега.

Би го прашал и поетот, на кого „снежна поестрија“ му е планината, едната, неговата, Галичица...

Таква потресна *снажна снага* има и јуначката песна за *најјунакот наш* - Паско. **Паско Кузман**. „*Прездание за заливош на йрчот*“ е маестрална конзервација на *йовиџот* и *лейшот* на мисионерот на: подводната, подземната, надземната, севременска уметност на првото археолог, бестрашен патувач низ *севремињата*. Оваа *машка џесна*, ова јуначко предание за страстната подвиг на жедниот прч, планетарно ја „распукува“ досега *шака невидената драма*. Тоа е „внатрешната, ненапишана историја“ на еден подвиг. Вонсериски човечки подвиг. Оти нема *йооко* од Славевото да го види, нема *йоосет* да го помириса и да го „вдиши“ настанот - кој е ред *јуначки да се ојее - во џесна!* Ваквите јуначки песни - отвораат „ново“ или „прастаро“ - јуначко време. Оти:


*йрчот-археолог реве со койштицијата
што камениште граѓи на Галичица
го бара изгубеното кралство
ја бара белата орда*

Има ли по страстна, поеротизирана слика на достојниот подвиг на првото археолог, кој планината и карпите и земјата - ги соголува и љуби - како жена? Соголувањето на пластовите: историја, вистина, *нелага*, слоеви времиња - се рамни на виртуозното водење љубов - со Галичица, со карпата-жена, со почвата предлабоко - со утробата-земја-раѓачка, во речиси „луда од страст“ потрага по „изгубените кралства“, по „белата орда“... Свечено, а жестоко се води оваа песна, како драма во која „збеснува навредениот прч“... И тука *најсвеченото* се „разденува“ *ој поезија, ој чиста славева йоетска вода*, оти тој оддеднаш решава - да го реши *небошто и йоденебошто*, (сето)! - Го решава во песна, токму во оваа песна, дава *нареџба* - рамна на *благослов*:

*- јарињата белите ангели
нека ојдат на небошто*

нека бијати факли небесни

Наредбата, сесира на благословот - така изречена, така интонирана и доживена - е недостижна, идеал-



НАЈСВЕЧЕНО „РАЗДЕНУВАЊЕ“ ОД ПОЕЗИЈА!

на слика, драги мои, и за врвните поети! Замислете ја само сликата „над“ вас кога „јарињата белите ангели“ патуваат кон „небото“ и стануваат „факли небесни“! Е тука ќе речам: Браво Славе, тука би ја бакнала оваа слика да можам и би ѝ се поклонила! Но, сликата има хиперболизиран контрапункт: на оваа *слика на небесна*, раскошно ѝ се распостила *од подземја*, дури од *подводна* - *та ковачница* опасната идеја за оковување на машкоста-клопотарец: „за да нѝ суни во ушите/за да нè потсетува“. Сунење на вековите е тоа, на епохите, ехото кое треба нè сочува - будни. Нам. На оние кои чекаме *чуда* од небесата, од подводдјето, од подутробјето на земјата - од чудакот „прч-археолог“! „И од поетот! И нека суни таквиот подви“!

Нека се слави и Славевата ода за Охрид или Григориовиот монолог. Оти:

*ова е крајот на векот
ми исчезнува Охрио.*

Само поетот-Славе гласно ќе признае дека на Григори, неповратно му бега, му исчезнува, му протекува како проточна маса - неговиот и наш - Охрид. Виртуозот на прашањата, ќе праша:

*кој ми ги брои минутиште
кој ме расинува на својот
кој го заборава времето*

По вакво прашање: „Кој го заборава времето“, немам ни јас поголема реакција, освен да застанам малку, да поживеам во оваа философема-мудрица, и да продолжам, ако можам, кон следното прашање од вертикаталата-прашалница:

*кој го суштила овој мрак
на охрио
од кое време е овој мрак
браќа скуюумни*

Во потрага по можна - *археологија на мракот*, по - *датирање* на неговата *старост* или *возраст*, поетот и не е свесен колку *вклабил* во најдлабоките философемски *езера*. Подлабоки и од неговото, охридското, оти да трага: по *возрастта на мракот*, *то мракот на мракот*, по неговата *неминовна стварност* - значи да се вкуси и пие најсознјната вода - од сите води на светот!


... А тоа е така кај Славета, оти и „ветрот“ има свој „автор“, и „небото“ е „запис“, оти бара и од „девојчето мало и црно девојче“ да „му ги чува неговите петнаесет години“. Бара „да му го чува вкусот“, „да му ја чува правта“! ... „Не заради него, за себеси.“ - ѝ вели.


* * *

Јас не сум девојчето, ама посакав, сега, заедно со вас, да „ја чувам младоста на оваа поезија“, „до го сочувам вкусот на неговата поезија“, оти знам дека никогаш нема да се стори *прав* - оваа раскошна, „една“, поезија. Секогаш ќе остане - чисто *небо*!

* * *

Нема ништо да ја спитоми и скроти поезијата на Славе. Нека си остане дива!
Браво Славе!






КРИТИКА

Венко Андоновски

АПОКРИФНОСТА НА ПОЕЗИЈАТА

(Братислав Ташковски: „*Беѓсийвојо од Ерусалим*“, УЛИС, Скопје, 2007)




„зглобови“ на книжевната еволуција, еден вид стилско-историски свртници, без кои не би било можно да се говори за регуларна книжевна еволуција. Нив ги препознаваме или во појавата на „генерации“ кои носат стилски пресврт во изразот или, пак, (поретко) во поединци (**Блаже Конески**, на пример). Кога говориме за македонската поезија, ние редовно посочуваме еден верификуван книжевен факт: на пример, шеесеттите и „генерацијата на шеесетите“ („боговите“ на метафората: **П.М. Андреевски**, **Р. Павловски**, **П. Бошковски**, **Ј. Котески**, надреалистот **В. Урошевиќ**, како и метонимскиот „кral“ **Б. Гузел**) ги посочуваме како важен зглоб на националната поетска анатомија, затоа што го пресврте поимот на поетската реч и особено поимот на модернитетот, извлекувајќи го од зоната на слаткиот, сочорен, мелодиозен интимизам и редефинирајќи го преку повишениот степен на фигуративно пишување (такана-речени „шок-слики“). Тој и таков, главно метафоричен модернитет, царуваше во нашата поезија до пред десетпетнаесет години, кога се јави нова свртница: генерацијата на поетскиот интертекст родена во методолошко-теориската сенка на деконструкцијата. Ташковски ѝ припаѓа на таа генерација, која главно, до ден-денес ја препознаваме најмногу и најчесто со делата на нејзината репрезентативна „тројка“: **Славе Горѓо Димоски**, **Зоран Анчевски** и Братислав Ташковски. Сите тројца, во првите фази на својот растеж се хранеа од квасецот на модернизмот; но, се служеа со него за да го деконструираат во една прак-


Станува сè поизвесно дека местото на **Братислав Ташковски** (1960) во современата македонска поезија може да се означи како клучно: кога се соопштува таа квалификација, се мисли пред сè на неговото влијание врз современите македонски поетски текови. Во развојот на еден национален книжевен организам, формацијски постојат такви клучни места, такана-речени

тична (не теориска) смисла. Односно, служејќи се со него, исцрпувајќи ги и исцичувајќи ги неговите последни форми, дојдоа до свеста дека модернитетот е потрошен и мртв; таа свест пак, секогаш е пречекорување на прагот на постмодерното и влез во - „новото“. Така, Ташковски стои на свртницата меѓу модернитетот и постмодерното во нашата поезија. А тоа е - повеќе од очигледно - важно стратешко место во развојот на една национална литература со забрзана еволуција.

По серијата одлични поетски книги, од кои претпоследната (*Големаја љубовна ѹесна*, 2006) му ја донесе и наградата „Браќа Миладиновци“, еве го Ташковски повторно со одличен поетски ракопис: книгата „*Беѓсийвојо од Ерусалим*“. Со неа, уште од воведните страници, Ташковски погаѓа едно од клучните места на постмодернитетот: мокќа на постмодерниот текст да се однесува како апокриф по однос на некој претходен текст, односно - да се покаже на дело апокрифната интертекстуалност на поезијата. Во песната *За грревовиќе*, читаме: „Прости господару, / погледнав туѓа жена. / Посакав младо сонце врз усните мои. / Ако ме казниш, / како да ја разбера убавината што си ја/ создал? / Зарем си ја дарил само на себе?! / Не. Никаде не си напишал, / ниту со збор, ниту со прст во песокта, / дека е така. / Затоа, во молитвата нема празнина - / ако е грев убавината / тогаш грешно си го создал светот!“

Сосема е очигледно дека песната е всушност критичка парафраза на она место од Светото Писмо кое говори за еден од смртните гревови: посакувањето на туѓата жена. Апокрифноста на оваа песна се состои во откривањето на еден темелен парадокс: ако убавината е грев, тогаш и самиот свет кој е од Бога создаден е гревовен, бидејќи е убав! Песната е полемична: таа нуди ново читање на светиот текст, ги разобличува „лажните“ негови интерпретации, станува против догматската херменевтика на Светото Писмо. Таа бара аргументи за таквите псевдо-интерпретации, но не ги наоѓа - никаде во Библијата не стои, ниту некаде Господ рекол „ниту со збор, ниту со прст во песокта“, дека убавината е грев. Песната е прослава на убавината, а апокрифната димензија на текстот лежи токму во ослободувањето на поимот на убавото, во неговото враѓање од поседот на Сатана во Божи раце. Ташковски верува дека нечести-виот нема лиценца врз убавината и не е нејзин творец, како што не застрашуваат многубројни лоши интерпре-





тации на Писмото. Така вели овој постмодерен псевдоапокриф (тој е псевдо-апокриф затоа што всушност го брани Светото Писмо, иако изгледа дека со ваквата „ерес“ за убавината - го напаѓа).


Апокрифноста како темелно обележје на постмодерниот текст најчесто се препознава или преку фиктивен литературен цитат, или како реинтерпретација (ре-семантизација) на постен литературен цитат, но и во двета случаи ефектот е ист: „создавање фиктивна, апокрифна историја“¹ или митологија (архива, археологија). Во песната *Преој 9а кажеши*, на пример, се користи еден таков (псевдо?)цитат, кому не може со сигурност да му се утврди потеклото, но кој повторно ја брани исцата линија - линијата дека убавината, љубовта и посакувањето - не можат да бидат грев. Во песната сериозно е разнишан поимот на „прељубата“, бидејќи љубовта се-когаш е една и иста: „Полека со казната. Не затегнувај го лакот./ Нека лебди уште малку./ Прашуваш што сум сторил?/ Сум посакувал. Знаеш?/ Да, така е;/ и еве, во храмот, цртам стари ангели/ да ми објаснат/ како со-зрева природата/ и да ми растајнат: ‘... 9ека ој жениште си учел/ и си рекол 9а ѝ се простишти гревовиште/ бидејќи многу љубела..‘“ Овој мистериозен цитат (толку видливо намерно ставен и во италик и во наводници) е најдобар пример за таа постмодерна игра со замаглување на границата меѓу „стварното“ и „фиктивното“ во цитатноста: од една страна, стануваме свесни дека тоа се зборови на Богочовекот (тој, значи, простира оному кој многу љубел, а да се љуби многу значи да се прељубува), но од друга страна, знаеме дека дури и под претпоставка тоа да е навистина цитат од Светата Книга, тој таму се „протнал“ очигледно под заспаното око на цензураната, оти самиот посебе е апокрифен: како тоа - Тој, Синот, учел од жените? Што значи тоа? Каква е таа ласцивност? Кој е нејзиниот автор? Анонимот од Библијата или авторот на „Беѓствојто ој Ерусалим“? И зарем тој автор - дури и да се користи во „вистински“, постен цитат - не „подметнува“ апокрифна диверзија во Светиот текст со самото тоа што ги лови тие инаку невидливи, ситни, апокрифни зрнца во него, кои ете, се противале и покрај цензурата!?

Наместа, авторот и самиот верификува дека се служи со фиктивни, измислени цитати, односно со псевдо-цитатност, како во песната *На крстот*: „Пред да издиши младиот Бог се запрашал:/ ‘дали е потребно тоа, / да те распнат за некој да верува во тебе?’/ Но, прашањето/ за малку ќе било протолкувано/ како контратреволуција и затоа,/ како такво, нема пишувана форма.“ Авторот и самиот е свесен за апокрифноста на прашањето што му го подметнува на Богочовекот, па затоа и тврди дека - прашањето не е никаде запишано. Се разбира, тоа е двојна иронија: апокрифната мисла е сепак запишана - и тоа токму во песната што е пред нашите очи!

Според тоа, убавината на *Беѓствојто ој Ерусалим* лежи пред сè во нејзиниот Ослободен Човек - а таков се очекува да биде имплицитниот читател („читателот - модел“ во сегашната терминологија на **Умберто Еко**²) на оваа стихозбирка. Тој Ослободен Читател, кој ја прославува Убавината без да стравува дека таа е грев - е основната компонента на оваа исклучителна поезија, која дури и апокрифното („зборопрестапното“) го сфаќа како богољубие: „Ако некогаш/ ме убиеш за законо-престапен збор/ мојата сенка никогаш/ нема да ти направи споменик./ Не знам каде е границата на гревот/ за да побегнам од таму, но/ ако не било така/ за љубовта требаше да пишувам лаги/ а за лагите оди“ (*Свено, збор, љубов*).

Така, во оваа поетска архива, во оваа поетска археологија, на дело е една лична, човекољубива, страствена и сетилно ослободена ресемантација на крутиот, застрашувачки текст на религискиот кодекс: тоа е еден сосема човечки поглед на Светото писмо, ослободен од силниот притисок да се биде „безгрешен“, „бестелесен“ и „идеален“. Таа книга е едно мало ренесансно препрочитување на Библијата, а ла **Ѓото** и неговото враќање на сетилноста на лицата на светците. Оваа книга е ослободување од стегите на доктата и слободно читање на светото, без страв дека тоа свето ќе изгуби од својата светост доколку го погледнат човечки и грешни очи. И не само тоа, туку оваа книга тврди дека сè што се





КРИТИКА

Венко Андоновски

прави со љубов, и сè што се прави во име на убавината значи, по дефиниција - верба во Бога. Таков е и чинот на пишувањето поезија: „Јас (зрнцето во зрното синап)/ не знам што барам тута, ако не верувам? / Како би ја разбрал убавината?“ (*Пишуваам и верувам*).

Длабејќи по парадоксите на Светиот текст, Ташковски постојано го поставува истото прашање: прашањето за човековата природа на Богочовекот. Фактички прашањето гласи: зошто, во сите познати интерпретации на Светото Писмо толку се нагласува божествената димензија на **Христос**, а се потиснува онаа човечката, која е токму она што нам ни е повеќе слично со него? „Прашањето е следното: / Ако тој бил човек, а бил, / и во тоа се согласуваат сите, / тогаш надвор од неговото божество, / интересно е неговото однесување/ кон слабостите човечки. / Посебно кон убавината и жената како/ најголема победа на Креаторот, / во случајот како неоспорен библиски факт, / неговиот татко. / Дали тој во своите 33 години, / посебно во последните 3 години живот/ никогаш не се запрашал за чинот на страста/ и големината на голотијата/ која била единствена/ пред каснувањето на јabolкото.“ Таква силна апокрифна песна е и песната *Маѓалена, жена, а не светица*. Круната на таа глорификација на убавината која не е гревовна е нејзината споредба со светлината, во песната *За светлината*: „Светлината не може да ималик/ таа секогаш ќе биде убавина. / ...А кога ќе ја препознаете/ бегајте од сликите, / бидејќи таа не е слика, / таа е силата што слика.“


Наместа, таа апокрифна тема наоѓа свој опозит во целосно „правословната“ и православна покорност и ортодоксија - тоа се случува кога поетот говори за своите корени или својата поезија, најсветите две нешта во неговата приватна аксиологија: „Јас пишувам со благослов/ со порака од ангел на ангелски јазик“, вели тој во песната *Ангел, ангелски, ангелов*, а во песната *Бо многу домови твои бев*, на утринска молитва, му се обраќа на Бога: „Но тута, тута си најголем, / во храмот Климентов, / во твојот дом македонски“. Кога Господ станува Македонец, апокрифното исчезнува од песната и таа добива свечен, патетичен, патриотски тон.

Тоа, апокрифното - го донесува првиот циклус од оваа книга, насловен „*Bo храмот*“. Во вториот циклус ја следиме еволуцијата на тоа апокрифно постмодерно во она што може да се именува како класичен ирониски параграф: поставување на небесните нешта „во дрска споредба со земните“. Намерно ја користам оваа деветнаесеттовековна квалификација на Белградската духовна митрополија, изречена за стилот на нашиот **Кирил Пејчинович - Тетоец**, затоа што и нему му беше префрлано дека е „апокриден“ и „еретик“ по однос на супротна црковна догма. На пример, тој ирониски параграф го наоѓаме јасно во првите стихови на песната

со оксиморонски, ироничен наслов *Хаос на небошто* (Космосот, во религиозна перспектива е симбол на поредок и хиерархијата и никако не може да биде - хаос!): „Канцеларијата на Врховниот беше празна./ Ангелите користеа продолжен викенд...“ Јасна е двопланската иронична структурација: Врховниот може да биде само Врховен командант, а оние кои користат „продолжен викенд“ (војнички израз) можат да бидат само војници; прашање е колку се војниците - ангели. Ете ја играта со иронискиот параграф, кој, пак, и не е ништо друго туку - регистар на апокрифната реч! Песната иронизира со чинот на распнувањето на Христа, односно - со „глувоста“ на небото, кое очигледно не реагира благовремено, поради „бирократски“ причини, па дозволува Богочовекот да биде распнат: „Потоа минаа секундите и се збрза клинот. / Небото го прими последниот повик/ и веќе беше доцна; / тој (Габриел - заб. В.А.), како одговорен ангел, / не можеше ништо да стори. / Истото го потврдија и судиите, / (небесната бирократија е иста како земската) / констатираа само распетие.“



Сè во песната е насочено кон ирониски ефект: од изборот на темата, до „ловењето“ на грешката (прекинот) во комуникацијата меѓу небото и земјата, преку доцната реакција на „дежурниот“ ангел Габриел, сè до она: „констатираа САМО распетие“. Како да станува збор за истрага за паднат авион по преходна грешка на контролната кула! Таа Пејчиновичевска апокрифност ѝ дава посебен тон на поезијата на Ташковски, и многу често, ја доближува неа до поезијата на **Гане Тодоровски** и неговите проучени делнични поетски иронизации со општеството и бирократијата. Таква е и песната *Ангелски райори*, каде Врховниот, небаре на брифинг, слуша рапорт од ангелите и се информира од „дневниот печат“: „Врховниот, прелистувајќи го најновиот број/ на ‘Рајските новости’ резигнирано резонира: / ‘Ова веќе преминува во навика/ има ли нешто продуховено, / писателски ако може?’“ Такви одгласи на иронијата а’ла Тодоровски (преименување на светите нешта со земни



зборови) наоѓаме и во други песни, како што е *На крштот* (целата испишана во ирониски регистар на речта), каде се говори дека „Пред да започне крахот/ нашиот Бог побарај/ предавникот да му прости/ (Да ја исполни одлуката/ на Рајскиот врховен комитет/ за милост и добрина)“. Очигледна е овде ирониската остраца, која не е свртена кон небесните, туку напротив, кон - земните нешта. Се аудира на „ангелите“ и „боговите“ од нашите партии, затоа што партиите имаат Врховни комитети, а тие се оние кои „исполнуваат одлуки“ (аков прекрасен бирократски идиом вклопен во поезија). Горчината со која Ташковски се свртува кон идеологизациите на земјата и земните судови за тоа дали нешто е „ерес“ или „отпадништво“ - е основна состојка на песните во кои доминира иронискиот параграф. Таа горчина е посебно насочена кон превртливоста, предавството и парите - особено во песната *Крвавата нива*, која е класичен пример за „пополнување“ на празните места („пукнатини“ или елипси - испуштања) во големата библиска нарација. Таа постапка на „фуснотирање“ и „дополнување“ на Библијата е класичен пример за постмодерен интертекстуален однос на комплементација: она што е познато како претходен текст (хипотекст) е дека Хакелдама или нивата на грнчарот ја купиле фарисеите со оние 30 сребреници кои **Јуда** им ги вратил по предавството на Исус (авторот тоа го соопштува во фуснота, за да биде познат хипотекстот); хипертекстот пак, или текстот на актуелната песна раскажува што се случило со таа нива потоа (значи, го кажува она за што Библијата - молчи). Така се пополнуваат, во неколку песни и елипсите на Светото Писмо. И во тие случаи доминира иронискиот параграф, односно проектирањето на света случка врз профаниот вокабулар на економско-политичкото: „Така пазарниот пристап кон нештата/ со векови го одржува постоењето:/ триесет парички/ за вистинско насочување на историјата.“ Такви песни кои се структурираат во зоната на интертекстот со Библијата се и особено импресивните: „Хаос под Гората (есеј за последната библиска збрка)“, каде повторно има игра со „неслучена нарација“ во Библијата - авторот го знае она што Библијата не го знае: „ла така Врховниот помисли/ повторно да го разбуди Ноe. /Но се сети дека вети тоа да не го прави“. Такви се и песните *За сребреници*, *А каде беше толку години* и други.

Конечно, ако првата книга го најавува апокрифионт, а втората пред сè иронискиот регистар на речта, третата книга (циклус), под наслов „*Историја на убавината*“ е прослава на женскиот принцип, женското тело, родноста и фертилитетот (мотиви познати и од претходните книги на Ташковски). За жената се вели дека „Нејзиниот почеток е совершенство/ таа е историја на убавината“, дека е природно таа „како убаво и единствено божество/ да сака/ и да биде мајка на сите живи.“ И туту


псевдо-цитатот игра важна структурна улога. На пример, на Синот, откако ќе ја види убавината на женското тело, му се става во устата (му се подметнува) ваков цитат: „Се запраша: за кого Татко направил толку убавина?“. Во овие песни го гледаме телесниот принцип, сетилното, голото, но во тесна врска со поимот на духовната убавина, особено во антологиските песни *Убавите Еvreјки јадат смокви*, *Секогаш било таќа* (во која, по повод седум голи девојки нацртани на една вазна се вели - „Господ е убав и ја сака убавината“); *Нејзините млади синци*, *Голите нозе грозејќи до глечачи и Историја на убавината*.


Кога сè ќе се сумира, произлегува дека „*Бегситвото од Ерусалим*“ е извонредно силна, возбудлива поетска книга со своја богољубива, псевдо-апокрифна философија, напишана во актуелен постмодерен манир, со стилска прецизност и леснотија што наместа оставаат без зборови. Тоа е, покрај „*Големата љубовна песна*“ најдобрата книга на Ташковски досега и една од великите книги на нашата современа поезија. Таа е резултат на знаење, мудрост, поетско и животно искуство. Таа е зрело вино на мајсторот кој од глина ги пораѓа и двете нешта потребни за божествениот напиток - поезијата: и грозјето и посатката, во која сега го излева она што доволно долго и трпеливо го чекаше - своето божествено питие.

Фусноти:

¹ Svetislav Jovanov: Rečnik postmoderne. – Beograd, „Geopolitika“, 1999

² Види: Шест прашетки низ наративните шуми – Скопје, „Култура“.






КРИТИКА

Данило Коцевски

РОМАН ЗА СИРКАЧОТ

(Александар Прокопиев: „*Сиркачот*“, МАГОР, Скопје, 2007)



Александар Прокопиев, познат по своите кратки прози и раскази како и неколкуте книги есеи, овој пат пред читателите се претставува со краткиот роман „*Сиркачот*“ (Магор, Скопје, 2007). „*Сиркачот*“ е роман напишан во постмодерен дух, со искршена, мозаична композициска структура. На места доминираат куси лирски пасажи, кои се мали бисери на поетската проза, но чија функција целосно се

разоткрива низ пошироко замислената романсекна целина. Фрагментарноста на места делува само како сегмент од таа целина, но таа всушност раскажувачки ја условува целата идејно-тематска и мотивска структурираност на дискурсот.


Сиркачот, главниот лик во романот, кој и самиот однатуре е дисперзиран, низ една нагласено метонимиска ситуираност, го открива богатството на психолошките нијанси, осаменоста и оттуѓеноста на нашиот денешен човек особено од младата и средната генерација. Сиркачот е соочен со сите бездни на деструкцијата на вредностите денес, со иронијата и неодреденоста на зборот транзиција, апсурдите на војната од 2001 година, суптилната анализа на глобалистичките и анти-глобалистичките тенденции, честата хипокризија на странските мисионери и донатори, со отворена запрашаност пред моралните вредности на денешното постиндустриско општество. Но, Сиркачот е пред се „сиркач“ во онаа широка, сложена поставеност од самата модерна наратологија: Сиркач во сопствените, внатрешни дамари и несполуки, но и Сиркачот како отворена релација кон Другиот, кон феноменологијата на современиот свет и реалноста, она што е надвор од нас. Таа „подвижна точка“ на Сиркачот онака како што тој е ситуиран во романот, овозможува перманентно, брзо, преполно со резови „шетање“ низ повеќе наратолошки планови кои наизменично се мешаат и надополнуваат.


Еднаш е тоа планот на „урбаниот волк“ заталкан низ лавиринтите на градот во потрага по сопствениот

идентитет, другпат тоа се нагласените еротски сцени, но не и пренагласени, бидејќи изнајдена е мерата тие да бидат во функција на потрагата по истиот тој идентитет. Во тој меѓупростор „*Сиркачот*“ ја остварува својата цел: не доминира воајерско-эротската, туку напротив, метафизичката димензија бидејќи единствено преку неа може да се дофати комплексноста и „заумноста“ на човековата егзистенција.

Постмодерното ниво во овој роман најмногу се остварува преку метатекстуалноста. Метапрозата овозможува најмалку двоен ракурс на релацијата автор - текст. Авторот целосно ја „соголува“ постапката, со рефлексијата и перманентната свртеност кон она што го пишува, анализирајќи ја функцијата на главниот лик и неговото место во структурата на раскажувањето.

Користејќи го своето богато претходно искуство во доменот на раскажувачката проза и кусиот расказ, авторот во „*Сиркачот*“ ни открива суптилни дескрипции и посебна смисла за доловување на деталот, спротивставујќи ги постојано фрагментот и целината, со што се остварува своевидна релаксираност и неконвенционалност на дискурсот. Тоа се само неколку релевантни назнаки и поводи кои нѝ даваат за право романот „*Сиркачот*“ да го означиме како успешен првенец на авторот.






Темелници

Паскал Гилевски

ПРЛИЧЕВ И НЕГОВИОТ „СКЕНДЕРБЕГ.“

(„Скендербег“, Глигор Приличев - адаптација на македонски литературен јазик)




По големиот успех што **Григор Приличев** го постигнал со поемата „Арматолос“ („Сердарои“), станувајќи лауреат на знаменитиот Атински конкурс за поема во 1860 г., за следниот конкурс во 1861 г., со надеж дека ќе го повтори успехот, го напишал епот „Скендербег“ (или „Скендербеј“, како што самиот го насловува според грчката форма на тој термин) и го предал на конкурсната комисија, чекајќи го, попусто, исходот на конкурсот. Но конкурсот, од сè уште недоволно разјаснети причини, не се одржал таа година, туку дури следната 1862 г., па епот не бил отпечатен, а само се споменувал во разни рецензии и други написи (во „Автобиографијата“ на Приличев, во записи на **К. Скопаков**, на **Кирил Приличев**, синот на поетот, во фамозната рецензија на **Александрос Рангавис**, претседателот на конкурсната комисија итн.). Така, цел еден век ќе остане непозната за јавноста оваа епска творба со големи претенции.

Григор Приличев

СКЕНДЕРБЕГ

(Фрагменти)

За ликот стомнувајќи си на многу чесни борци
се фатив да ѝ воситеам Скендербег - јунак славен,
кој малку храбри воини во битки преизвоејќи
многубројна искоубил Исмаилова војска,
а верајќи на џајка си неспособојна ја смирил
што му се појавувала во сонот негов често
кој призрак матиен, сосем блеј, три синови жалејќи,
три искрооки младинци, на јадна судба жртви,
и тажела и тлачела, за одмазда молејќи.
Неговите возвишиени и толку смели дела
Клио, правдољубивата, ги оценила точно,
а јас само ѝ воситеам во восторжена песна:
в бој како ѝ посрамотил Балабана - зол сатрап.
О, Музо медоречива, певище на херои,
пред твојот слуга заспани, кој брза сам кон посвиг,
штом твојите желби пламени ме изеле во часов
и дремката ми избега од врелиште ми очи,
и тлото ми се исуши врз мојите купри коски,
и ако цветото овенал на свежото ми лице,
и спанав како призрак блеј што талка в темни ноќи
и ако ради тибебе јас сум фрлил светски блага
и имотна свршеница сум найушил јас ражо,
волибната Панакеја, невеста мноѓударна
и ако сновам со тибебе по местота сосем йуски,
койнејќи денонокно да ти ѝ слушам гласот,
ако од твојот сјај зрак ми ослеје и видот,
ти јај ми денес владарке за толку верна служба
на граѓа посакувана и биди ми мил војач,
бидејќи зедов на себе труј тружестив и мачен
да воситеам маж доблестив и овенчан со слава
од чие име трагери и грамадниот Парнас,
што многу ѝ ојеале в колиби и талати,
пред певци красноречиви дур бил жив и по смртта,
та често громко влегувал во тойовскиот оѓан
стремејќи се кој пламен брз, со меч во десницата,
и справ сејќи морничав во душманскиот редoj,
од огнот жив излегувал. А на многу Отоманки
забулениште глави тој со траур им ги покрил.
Ти рака вооружа ми со брзо лесно тиро
и вдихни оѓан божестив, окрили ми ѝ умот,
за да се вознесам во свети повозвишен и убав
и так од тие висини на земјата да слезам
на твоите свети закони да спанам слуга скромен



Темелници

Паскал Гилевски

Григор Прличев

Дури во 1950 г. оригиналниот текст на делото, напишано на јазикот на т.н. строга грчка катаревуса, односно на јазикот на фанариотите, ќе биде предаден, несомнено од синот на поетот, на Софиската народна библиотека „Васил Коларов“, каде што двајца Македонци ќе направат препис, а потоа и лингвистички превод според кој нашиот превосходен препејувач **Георги Сталев** ќе го изврши првиот препев на ова дело што ќе го објави во 1961 г. во тогашното книгоиздателство „Кочо Рацин“ од Скопје. Вториот препев на „Скендербег“ ќе го направи директно од грчкиот оригинал академик **Михаил Д. Петрушевски** и ќе го објави заедно со изворниот текст во 1974 г. во „Македонска книга“ од Скопје.


Но, првиот превод на ова „чудесно дело“ (**Г. Тодоровски**) го извршил самиот Григор Прличев дваесетина години по пишувањето на грчкиот текст за Атинскиот конкурс, но долги години, сè до средината на минатиот век, и за тој текст се сметало дека е исчезнат. Меѓутоа, а за голема среќа на нашата литература, се покажа дека манускриптот на тој Прличев превод на сопственото дело е сочуван и се наоѓа во Државниот архив на Македонија, каде што се гледа дека преводот, односно препевот е направен, не на бугарски јазик, како што дотогаш сметале некои бугарски научници, туку на т.н. „славјански јазик“ или „славјанско есперанто“, на тој експериментален јазик на Прличев, кој во својот панславистички лингвистички занес сметал дека ќе создаде еден заеднички литературен јазик на сите славјански народи. Да го оставиме

*ој книгава описирани ѩо секое щуѓо слово
ој лаежој озврати ме на ѹусто ѹразнословје,
откrij mi ѩо ти ликот мил на природата наша
и со древна хармонија ойсити mi ѩо стихот....*

*.. A многу шаши Азбијукови и многу борци
во бој ѹротив Албанија загинале во неврат,
иа им биле најомразни на сите Агарјанки
албанскије чумни гори и гибелније битики.
А името на Скендербег ѻо вес ден и во сонот
со голем ужас ѩо шејнело септо Муслиманите,
таа долго скрб уушојајна Азбијук в срце криел
и ојмазда најужасна во мислије си кроел
ни на сон думи отровни не му давале сиокој,
иа Вишниот ја отпиргнал ој него својта рака,
бидејќи како ѹобединик советије ги мразел
на сипарције, а на ласкације им давал ѹредност,
и не одел ѹреоблечен сам меѓу својот народ
да ја најде високината, ко штапко му ѹрео него,
но ѹространовласниот Азбијук срам голем ѹриел
што Балабан ѩо исирашил во Круја да се бори.*

*.... Па така разговарајќи, молитвата завршила,
и тојот ги благословил царскије глави редум,
а Тануш так низ густини штолни се пробивал шешко
воејќи ѩо ѹратиените на сипарите со дарој
и засипал ѹрео Скендербег велејќи: „Чесен стрико,
ко ѹратиеник со дарови е дојден мажов щука.“
И штојаш, поклонувајќи се, блед, ѹрозборел Емин:
„Кај щебе, цвей на јунаци, со сиве скапи дарој*






настрана целиот историјат на таа, како што мнозина ја нарекуваат, „заблуда“ или „утопистичка идеја“ на нашиот преродбеник, за што подоцна сигурно станал свесен и самиот тој, бидејќи сега за нас од првостепено значење е фактот дека ние уште во втората половина на 19-иот век имаме еден прекрасен превод на едно поетско дело, иако направен на споменатиот експериментален, измислен јазик, каков што впрочем бил и фамозната *катаревуса* на **Адамантиос Корасис**, компромисен, вештачки јазик, кој денеска веќе не е во употреба, а на кој ги напишал своите две ремек-дела и нашиот поет. Најзначајниот квалитет на овој превод на Прличев, што треба особено јарко да го подвлечеме и да го истакнеме, е неговата смисла и способност прецизно и адекватно, мајсторски и среќно, мешне успешно да ги пренесе на друг јазичен медиум версификаторските и поетските вредности на оригиналот, што и според современите сфаќања на преведувачката дејност е од приоритетно значење. Овој потфат на Прличев е достоен за почит и отвора широк простор за анализи, проучувања и толкувања, при што би се ангажирале експерти од повеќе книжевни области.

Овој превод е навистина импресивно и фасцинантно уметничко остварување, но за жал, јазикот на кој е напишан, поради што напати наликува на гигантска сизифова работа, значи голема бариера и пречка делово да комуницира со современата наша читателска публика! И токму оттаму нашата идеја (првенствено на поетот и издавач **Раде Силјан**) да се изврши соодветна адаптација на современ (литературен) македонски јазик, што, всушност, би бил превод од *превод*, бидејќи и самиот Прличев овој свој труд го нарекува „превод“. Секој ќе се согласи дека уште во самиот зародиш оваа замисла би била нешто крајно илузорно, една навистина тешка сизифова работа, како што на прв поглед изгледа и преведувачкиот подвиг на Прличев. Но, имајќи ги предвид сличните искуства на некои грчки преведувачи, кои уште во втората половина на 19-иот век, значи во времето на Прличев, успешно ги преведувале античките текстови на новогрчки јазик (па дури и еден **Никос Ка занакис** се нафатил со таква работа, преведувајќи ги генијалните епови на **Хомер**), со оптимизам се нафрлил на работа, притоа имајќи ја сесрдната помош и на **Вангелија Десподова** при толкувањето на старославјанските изрази и поими, како и, се разбира, постојаното „консултирање“ на грчкиот оригинал на епот. Освен тоа, олеснителна околност ми беше и претходно направениот препев на поемата „Сердарот“ што е напишан исто така на тогаш официјалната катаревуса и во т.н. „граѓански стих“ („стихос политикос“), во јамбски петнаестерец со диереза (пауза) по осмиот слог. Но, за мене, во текот на работата, беше голем предизвик фаќањето во костеќ со јазичната проблематика

*ме траќа Балабан Џаша и сам ти йорачува
дека ој Султанот е испратен да дојде шука
во Круја како гостодар на војната и мирот,
та ако ти се откажеше ој борбената јарост
и доколку условите за мир ги примиши веднаш
со дарови ој Султанот ти ойситан ќе бидеши
и ќе му сitanеш како син најомилен ој сите,
но дали војна сакаш ти или мир благодатен
би сакал ој штебе да има мал йодарок еден
штој дома ќе му осйтанско скайоцено нештој
ко стомен на йойтомситвото за неговите дела,
та штој некој го зроглеа, восхитено да рече:
‘злеј овој дар во дамнина Скендербег, борец голем,
на Балабан Џаша му го дал, кога војувале.’
Штој тајка некој прозбори, славејќи негов стомен
ќе биде бесмртно во светиот неговото име.“*

*На тие зборој Скендербег се замислил йолн грижи,
а очите му блескале, та се обсирнал гневно,
и јунакот штој стоеј близку на име го викнал
на албански му прозборел, а Емин не го разбрал:
Појди ми, Динко, сине мој, кај Андреа на Жарко,
йобарај му сал мошка и лемеш и срѓи свиќан
и заедно завиќај ги во една крїа бела
а йошем однеси му ги на Балабан и кажи:
Го мразам него џлабоко и дарови му мразам
штој Мухамед го прифатил, а се откажал ој Христос
и меч душмански најчил тој проптив роѓна земја,
која го хранела и на која ѝ служел верно.
А дал се откажав ој војна, утре ќе се знае,
иј мисли дека ме йокорил штој го иленил Мојса?
Та многу слични на него ја овенчале Круја.
А штој тој сака џрагоцен да прими дар ој мене
за себе и за претциите овој е дар доследен.
Ти смело ова кажи му го, немој да се йлашиши,
та како заложник во Круја ќе го држам мажов
на софрава ќе го гостотам и не го ѹшишам назад,
дур не ќе виџам жив и здрав ти да се вратиш тикука.“*

*Па тојгај Динко, борец млај, се израдувал мешне
и насмевка на усниште му заблескала среќна
та царот него го йоглејнал и име му стомнал
и меѓу сите го избрај за тој ојасен појви.
Па раката на гради, ѹоклонувајќи се, ја стапил,
и окрилен тој ѹолејнал кон Андреа ој Жарко
да бара за дар мошка и лемеш и срѓи свиќан
а Жарко веднаш сè му дал; тај јунакот наши Динко
во бела крїа орудијата ги врзал брзо,
се збогувал и ѹрѓнал сам на тајтој ирн на смртта.
И штој најбојсле излегол низ ѹортајта на Круја
го виерило својот ѹоглеј кон исмаилскиот логор,
ој далеку тој шашорот на сатрапијот го йознал,
таа не бил нитуја многу млај ни без ојти ој војна
и право ѹрѓнал кон него со решителни стапки*



Темелници

Паскал Гилевски

Григор Прличев

на Прличев, што е мошне значајна епизода во развојот на македонскиот литературен јазик и поетска практика, особено ако се земе предвид фактот дека тој не бил некој занесеник-аматер во лингвистичката област, туку страстен полиглот и врвен версификатор.

Ако „Сердароӣ“ е поубаво, посуптилно и пограциозно напишано дело, тогаш „Скендербег“ е посилна, помонументална и подинамична поетска творба, полна со херојски восторг и сугестивност. Во „Сердароӣ“ е потенцирано лирското, а во „Скендербег“ епското пеење, па според тоа е поблиско до Хомеровото пеење, та со право некој го сметаат за извесен пандан на „Илијадата“. Епот „Скендербег“ од Прличев е единствениот јуначки еп во нашата уметничка литература, а тука пред сè мислиме на преведената верзија од самиот автор, иако предадена на општославјански јазичен амалгам; но многубројните македонски зборови и изрази (се разбира, во дијалектна форма), суптилно вткаени во целиот текст, имаат значајна улога со непреценливо значење, како од лингвистички, така и од поетички аспект, а на целото дело му даваат македонски карактер и дух. Особено импресионираат успешно (со мал исклучок) употребените кованици, како на пример, да наброиме само неколку од стотината: лебородни, лебожаден, многуветрен, благодумно, бедоносен, бездремно, долгосечни (копја), гороживни, богодвижен, богопустен, многулекарствен итн. Штета, си помислуваме со жалење, дека овој превод не бил публикуван во свое време за да им послужел инспиративно на нашите поети од поранешните периоди.

Освен тие јазички бисери, тук-таму посеани во текстурата на преводот, не можеме да не го забележиме неизбежното влијание на македонската народна песна, како што е случај и во „Сердароӣ“, што практично и се темели врз позната наша народна песна за Кузман капидан. Но и тука, во ова забревтано море од темни старославјански вокали или среде далечните еха на други славјански јазици, како молитвени фрагменти мелодично ќе засунат во нашите уши и многу вакви стихови:

„..... збор крилаӣ да му кажам,
збор крилаӣ да му кажам, џарови да му ҹадам...“


Во преводот на својот еп Прличев постапува како *автор*, со типично авторска предиспозиција и слобода, особено во скратувањето на првобитното дело (речиси за цела половина!), со што го оглободува текстот (грчкиот оригинал) од „развлеченоста за која изгледа, станал свесен, или не стигнал од некои свои причини да ги препее тие стихови“, како што ќе забалежи и Г. Сталев. И додека, од една страна, Прличев извршил огромни скратувања, од друга страна тој обработил две загатнати а не реализирани епизоди во


*на Деметра алайшиде өржејќи ги йод9 мишка,
и редум воситомнувајќи сè што му рекол царот
о9 шеши мисли оглушен, штрејерејќи о9 немир,
та некој крилест збор да не му избега о9 умот...*

Се одржува совет на муслиманските началници. Каракасан им го изложува својот сомнеж во врска со исходот на битката. Јакуп ги ободрува и им го повторува ветувањето што му го беше дал на Султанот да влезе во двобој со Скендер... Ненадејно им се појавува Синан Паша кој порано бил пратен од Султанот да ги варди границите со дванаесет илјади војници, но во еден ноќен напад на Албанците ја загубил речиси целата своја војска, како и својот мил брат Хасанбег и подробно им го опишува событието. Во меѓувреме Тануш го воведува Емина како гостин во палатата на Скендербег. (Опис на сцената). Таму ќе има честувување на сојузниците на Скендербег во кое присуствува и Дорика, сопругата на Скендербег, како и Емин. Во продолжение на вечерата Скендербегоиот пејач Илија пее за тажното паѓање на Светиград. По вечерата Скендербег изгледа како да е исплашен од многубројните војски што ги испраќа Султанот едноподруго за уништување на Албанија. Со цел да го натера на мир Емин подробно и искрено му раскажува сè што се кажало и решило против него (против Скендербег) во палатата на султанот и ветувањето Јакупово. Тагата на Дорика. Секој од сојузниците го прима на себе подвигот да се бори против Јакупа. Скендербег благородно го отфрла нивниот предлог. Потоа гласникот го известува Скендербег за Динковото убивање. Страшен гнев го обзема Скендербега. Емин се исплашува и мисли дека и тој ќе настрада како што настрадал Динко. Скендербег го ободрува и му дозволува да си оди заедно со донесените дарови. Емин тргнат од великолука на Скендербег, го моли да го задржи кај себе. Потоа сите одат на спиење. Цела ноќ злокобни знаменија ги ужасуваат Муслиманите.)

Песна Џрејша

*А весница наслеана на светлосини јеној
на небошто исјочниште ги отворила ѡвери,
и низ нив ја устремила колесницајата златна,
мрак разбила, а вршкиште ги позлатила горски,
и брзи коњи јамени вчас јочнала да гони,
небаре брза на Џрејштава. Та јенес зло мачно
и борба шеши крвава би требало да гледа.*






грчкиот оригинал: епизодата за детските години на Скендербег (со околу 200 стихови) и епизодата во која се раскажува за разделбата на Скендербег со сопругата **Дорика** (130 стихови), како и крајот на епот, што го нема во препевите на Сталев и Петрушевски, бидејќи тие стихови од грчкиот оригинал се уништени. (Тоа е сцената кога Скендербег на колот кајшто бил набиен **Динко**, сега го набива трупот на **Балабан-паша**, во знак на одмазда за неговите крвнички дела, а потоа оди во храмот да ја следи божјата служба, бидејќи Скендербег „бил многу набожен“). Вака предаден преводот на „Скендербег“ на општославјански јазик е многу попретлен и почитлив, а исто така и ослободен од „здедената“ развлеченост, која напати му се заканувала дури и на Хомера, како што ќе напише Прличев во својата „Автобиографија“.

Инаку, првите одгласи и критики за епот „Скендербег“ потекнуваат токму од перото на Александрос Рангавис, кој бил претседател на конкурсната комисија за лавровиот венец и најугледна личност меѓу атинските фанариоти, а и главен арбитер во оценувањето на литературните, особено на поетските дела. Во својата рецензија објавена во познатото атинско списание „Пандора“ (од 15 јуни 1862 г.) тој ќе се осврне врз пристигнатите поеми на конкурсот и ќе заклучи: „Најзначајното од нив по форма и големина е она што е насловено како ‘Скендербеј’, еп што има должноста седум пати поголема од онаа што се барада на конкурсот. Јазикот му е чист, „хеленизиран“, и тоа многу, можеби и прекумерно, а понекогаш и без потреба. Но, независно од тоа, тој е прецизен, јасен, беспрекорно дотеран јазик што открива учено перо и изострено чувство за убавото. Стихотворството, со исклучок на неколку не-пријатни елизии и хијати, општо земено, му е правилно и ретки се стиховите со погрешен ритам (односно, погрешно акцентирани).“ Натаму во текстот Рангавис му забележува на Прличев затоа што не употребува рима при употребата на јамбскиот тетраметар и петнаестерецот, па затоа се чувствува голема монотонија, како во сите подолги состави, а „... римата - ќе рече Рангавис - за оној кој владее со неа, не е јарем што го стега, ниту сопка што му ги врзува нозете, туку златна узда што раководи со нездадржливата фантазија или цветно крајбрежје што го задржува поројот на речта, да не пребликуне и ја премине секоја мера на добриот вкус“. По неколку забелешки што му ги упатува на авторот, учениот Рангавис ќе посочи и на некои битни карактеристики на делото, како на пример, дека „Скендербег“ е навистина еп по својот тип, но само по типот или дека авторот својот јунак го обликува „одејќи според образецот на Хомер, а него поетот одлично го познава“, или дека „поемата не страда од немање епизоди, но тие се споредни, што дејството само малку го



А Резак влегоł на ѹрсии во ѹашиниот шатпор со ѹивок глас го разбудил ог соної негов ѹлабок, а Балабан сеќи намурштен се ѹотирел вмиг на лакшиот ѹидејќи минал ѹешка ноќ со нестокојсиво ѹолнa, и сал се ѹракал в ѹосијела и воздивнувал, сиќенкал и црни мисли бунтovни се кренале во неѓо, ѹа не би лошиште знаменија ог небесаиа на борциште им скришати срце, ѹа извикал силно: „А зошто ѹи ме разбуди ог сон, блујничко чеџо, ѹа нели е ушиште ѹлабок мрак и ѹлабока ѹолнок?“ А Резак рекол устирашен: „Господару мој, веќе ни мрак е низиу ѹолнок, а се синеј ден јасен, а ѹвојот ѹредан верен раб безвремно ѹренокевал исполнувајќи усрдно ѹвојето чесно слово. А ѹи си ми заповедал ѹа ѹие разбудам рано и ашот Кайлан ѹреј зори го сиремив ко за биќка.“

И ѹотоа завесаиа на влезот ѹој ја ѹрѓнал, ѹа денот светијол го највил на ѹриште свеки сјајот, и коњот вон ог шатпорот изнакишен се јавил, а Балабан се восхитил штом видел дневна светијлосиј и рекол: „Оди, сине, разбуди ги ѹрубачиште и ѩромко нека восијрубати буџишелна ѹесна.“ Па Резак му се ѹоклонил и ѹоривно ѹолејпал, ги разбудил ѹрубачиште ѹреј ѹејли ѹа запеати и запијубија ѹрубачиште буџишелна ѹесна, зашишано залишани низ сиот ширен лоѓор и борциште се ѹиднале ѹравејќи шум и врева, и образи си миеле и раце, а и нозе, и ѹламено се молеле на колена ѹагајќи. А Балабан ја облекол својата сјајна руба, најрвин ѹлашијот ѹурѓурен сеќи извезен со злато и шалвари многунаборни на бејратша круши, на ѹучни нозе ѹайучи ог кожа светијорујна, и кожен ѹојас на крстот, ог злато сјаен ѹојас, а во неѓо чифти ѹиштиоли, деве сјајни оѓнобојки,



Темелници

Паскал Гилевски

Григор Прличев




украсуваат, го продолжуваат или го прават поинтересно.“На крајот, мериторниот Рангавис, откако ќе укаже дека во „Скендербег“ постои и „нејасен одглас“ од Тасовиот еп (мислејќи секако на „Ослободениот Ерусалим“ каде што е описана победата на христијаните над муслуманите, што е главна тема и на Прличевиот еп), ќе даде една блескава оценка за делото на нашиот поет: „Меѓутоа, ќе напише тој, поемата сепак содржи и многу одлични делчиња со нивната стилска елегантност и со грижливата обработка, особено во описите и во минијатурите.“ А на неговата забелешка дека „сепак, единствено среќниот избор на содржината не е доволен за претворање на историјата во поезија“, небаре од свој мериторен аспект му одговара нашиот Гане Тодоровски со следниов пасус од споменатиот негов текст „Размисли по повод шестотините години од раѓањето на **Геѓрија Кастриоти Скендербег**“: „На Прличев му успева да ја преточи историјата во поетска уметност која, создадена на грчки јазик, во текот на 1861 г., бидува, по многу голема временска дистанца (повеќе од сто години) ревитализирана, па денес познава живот задомен во три балкански национални литератури: македонската, бугарската и албанската.“

Интересно за нашата литературна историја е тоа што голем дел од рецензијата која Рангавис ја објавил во списанието „Пандора“, ќе застапи и во својата „Ли-

и каук нов на главата обвиена со чалма, а златен членџ на неа, на сапрайситеош знакот, што го добил од султанот ко најраѓа за храброст, штом прв на бедемот се качил од гнила Византија, Па така штом се облекол врз коњот свој се качил и зајазил низ тололиште со излегош отмен и весел фалајќи ги тој храбриште, бодрејќи ги йлашиливиште. Прв трубаште ги чул Ариан, на Дорика шатико, што боеел сам во постела од йлијаша ѕржики тирогнати да не ги стигне несреќа јунациште на Христоса пропашив толку Агарјани во отворена борба, и скокнал младешки вратишто облекувајќи се од сон ги будел борциште, тирчајќи ваму-штаму, викајќи некој на име, друѓ клоцајќи со нога: „Што санок вие Ѧракаше, советници народни? На дело сега должни сте да ѹолеташте први, а последни на ѡочинка штом ке заврши трудошт и пример да сте за оние што боѓ ви ги предал со усул да ги водиште во најори и ѕржики. Зар звук на труби ѹушмански не слушаште ѹој градош? Нас не на оро или ѹир, туку на бој не канат, но нема бој да водиме во разлисашни шуми, зај сирмни карди, а ниту зај коренесии ѩрвја, но в рамно ѹоле: силаша штаму ѹобеи џели. Ти, Марин, кон казарматиа штај и сеја војска во Ѣросијор широк води ја на молијата утринска, и заедно кон боѓа да кренеме раце сите.“

И така веќнаш стопориле. А стопарецот се качил и лествица оревова со млај ѹолет во нозе и влегол тих во стапалата на зетот мил, Скендербег: го нашол кајшто ’рчел в сон, како во мирно време, со ѕржа чуван: крај него Дорика, влајарката, гулавица исилашена, во Ѣечал ѹребревала, но спанала вирвенета, штом штапка си го видела, а тој влајикаша го клоцнал и возлено рекол: Ај, спани веќнаш, вијезу, шта веќе ден е, йлајне, и не е толку Балабан ѹриврзаник на сонош, и војската ја ѹосијроил слушајќи звук на труби. Па Скендербег спанувајќи на стопарецот му рекол: Ех, штапко мој, во Ѣправо си: но зачуен сум многу што ноќта мрачноодеждана ко сон минала свејрум и вероотстапникот нас йлашиливи ќе не смеша. Туку на Марин ѹорачај му, неуморен стопарче, да ги разбуди борциште за бој да бидејќи сиренни. А Ариан на Скендербег благодушно му вратил: Го стопорив веќе тоа, а ти облечи се најчас. И ѹојтоа тој излегол од раскошната стапала. А јунакот ја облекол својата бојна руба земајќи се од рацејте на милашта Дорика најпрвин златокочест срак за широките гради, ѹој кој не можел никој жив ткаенина да види, што бил со златно ѹокриен. Нај сракот свејпозарен кај левата му боска, кај што се наоѓа, нели,




терапурна историја на современа Грија“ што во 1877 г., во превод на француски, ќе ја објави во Париз, а истата година и во Лайпциг, на германски јазик. Во таа книга тој ќе се осврне на двете поеми од Прличев, посебно истакнувајќи ја инвентивноста на „Сердарот“, каде што наоѓа, како што забележува, помалку јазички, стилски и метрички недостатоци отколку во „Скендербег“ и ќе констатира дека „...двете содржат убавини достојни за епската поезија.“ И ќе додаде: „... Поетот е добар познавач на древноста и тој ѝ дава нова сила на својата мисла и стил, понекогаш дури и со претерано архаизирање.“ Дека Рангавис навистина го ценел Прличева се гледа и од следниве мошне ласкави зборови, какви што за ретко кој друг современик напишал ригорозниот историчар на грчката литература: „Неговата версификација е убава, неговиот јазик здрав и поетски, а неговите епизоди мошне интересни и предадени со вештина.“

Дејствието на „Скендербег“ се одвива во двета противнички табора: во многукулата Круја, седиштето на Скендербег и во шаторот на Балабан-паша, кој е испратен од султанот за да го покори бунтовниот отпадник и својот логор го поставил под бедемот на Круја, а подоцна се префрла на бојното поле. Балабан, сакајќи да го заземе утврдениот град на Скендербег со итрина и без борба, го испратил Емин со скапи подарици за албанскиот јунак, но овој ги одбива, бидејќи не сака да прими подарици од омразениот паша, кој си ја сменил верата христијанска, а сега сака сверски да го нападне родниот крај. Како одговор, преку својот смел пратеник Динко, му испрака на свирепиот паша (сатрап) орачки орадија, мотика, лемеш и срп, за да го потсети потурчениот Балабан на земјата каде што се родил и што го хранела. Разбеснетиот Балабан, и покрај умните совети на стариот Каракасан, наредува да го набијат на железен кол несрекниот Динко, што предизвикува порив на одмазда кај Скендербег, но сепак, не го убива пратеникот на Балабан, туку го задржува кај себе, а тој, во знак на благодарност, во разгорот на битката што следи, ќе му го спаси животот на албанскиот водач, бранејќи го од турските борци. Во натамошниот тек на битката, во која посношица ги напушта борци од двете завојувани страни, Скендербег ќе замавне со еден огромен камен, како митските јунаци, и ќе го убие Балабана, а тоа истовремено ќе ја означи победата на Албанците.

Тоа е темата на епот, а се однесува на третата опсада на градот Круја, една година пред смртта на Скендербег, во 1467 г., кога на чело на Османската империја се наоѓа Мехмед Освојувачот, син на Мурат Втори, во чија војска дваесетина години служел и Скендербег, сè до победоносната битка против унгарскиот принц Јаниш Хуњади кај Ниш, кога го напушта Мурата, пак се враќа во христијанската вера и се населува во Круја, каде што пред тоа владеел татко му Јован Кастроити, поз-

огништето на животот и каде што нечујно во گраѓите нейрестајно срцејто жешко бие, - крст златен ставил: јар ог Пиа Туркоубиецот, врховниот светиотел на вечниот گрај Рим, кого праворечуватиа Клио го нарекла Пиј Втори, Крстот џреј кој Скендербег се поклонувал со ѹочиот како џреј жива лика овоглодена на Христос, таа мноѓу зрна отпаил јар ог оружје смртно, привлекувајќи ги на себе со семоќна сила, одбивајќи ја ог Скендербег џребрзатиа гибел... Тој јартоа на београѓа џебели јарли бечви си наврел, јесни најолу, а јошироки горе, и кожен јојас на половината, златносјаен за заштитата ог смртноносни зрна, џразен јојас, таа Кастириот го мразел оружјето односно и после обул обувки ог кожа, ог воловска, таа на рамо меч нарамил. Азарјаноубиец, а чија слава голема земјата ја покрила, меч што ги јлашил јолитите замешани во битки и ајскиите јлабочини со ѡоганци ги јолнел, а так на глава навлекол шлем железен и сјаен што јамна царот Фердинанд благодарен ог неѓо му го покарил со ушите мноѓу изјашни џарој и тири големи گрадови, сјиројни, високовраќани, Ситунит, како и Транија, а и Санита Јоана за да би владеел со нив ко власителин врховен и сите внуци неѓови ог рој во рој за навек, кога џрез море јолетал на неѓовиот јовик и ги џроѓнал ог Италија бесстрашниот Келити и сосема ги јоразил во Бари и Ноћера го зајврстил так престолот сеј разнишан на царот и јар јил на глава го ставил џрочутиот витез а на гребенот ог шлемот чайчино џеро имал, стапар и ценети симбол на неѓовиите царски џредци.

А кога сеја ојрема на снагата ја ставил ог висино небо зајрмел врховниот бож ѓромко; чесикувајќи го стаполбий цврст на Христовата вера. Па врели солзи џројекле по лицето на Дорика што ојвај ги заржала џреј јар на клейките и, криејќи раце свои, на Скендербег му рекла: „О, јешко мене! Каков ѓром ог безоблачно небо ни џрати големиот бож ко знамение сјирашно и каква денес несрека ме чека мене, Боже! Колената ми се џресат, а срцејто ми џрейне во бој да не је џовредаш ах, јие бесни врази и сама да ме оставиш во бесјределна јечал, со сираќ наши мил џрвенец, што ни се роди дојца. О! кон мене немилостив, џосијадару ти најбраќ! Не цар благодушен јебе јарил животот вечен чеснатиа Воизава је јоела на گраѓи, но јатко јарвој навистина бил Понит, луѓи, браношумен, а мајка так, химерскаја и стапујена јланина.



Темелници

Паскал Гилевски

Григор Прличев

нат и како деспот на Епир. Секако сите биле вчудовидени од тој навршит пресврт на Скендербег: тој, кога бил на врвот од својата војничка слава, кому султанот Мурат му доверувал најтешки задачи, наеднаш се свртува против него, притоа обединувајќи ги албанските племиња и стапувајќи во сојуз со неколку балкански владари.


Но, со право можеби, многумина си го поставуваат прашањето: од кој причини Прличев решил да напише еп за Скендербег и со него да земе учество на поетски конкурс токму во Атина? На ова прашање можеби ќе најдеме задоволителен одговор во споменатиот есеј на Гане Тодоровски. Тој вели: „Прличев е автор што највеќе се доближил до суштините на албанскиот национален херој. Впрочем, тој двапати си ги проверува претензиите на уметник низ албанска тема. Кой се причините за таквата категорична определба при изборот на темата? Многумина од неговите подоцнежни коментатори ќе се обидат да дојдат до своевиден одговор врзувајќи ги претпоставките за различни тези: авторовото потекло од Охрид, т.е. од македонски град од кој мошне прегледно се гледа Албанија, неговото знаење на албанскиот јазик, неговиот престој во Албанија, Тирана, како учител, и можната посета на близката Круја, неговата широка визија за обединетост на балканските култури, неговиот повремен престој во повеќе балкански културни центри: Охрид, Солун, Атина, Тирана, Цариград, Софија.“

Кон ова размислување на академикот Гане Тодоровски, ќе го додадеме и мислењето на академикот **Али Алиу**: „Не случајно - вели тој во својата студија за Скендербег - неговиот лик продолжи цели пет века да инспира многубројни книжевни и историографски пера, вклучително и творци од балканските простори, како што беше големиот македонски поет Григор Прличев. Четвртвековните битки на Скендербег против султаниците, во одбрана на европската цивилизација, беа од универзални размери и токму затоа му појде од рака да ги обедини под своја команда најголемиот дел кнезови или - поточно речено - „малите кралеви“ на Балканот. Токму поради оваа визија на голем воен стратег, многубројни истакнати личности од тоа време, меѓу кои и папата и кралеви на европски држави, го споредуваат со **Александар Велики**, му се восхитуваа и го опсипуваа со високи титули.“

Но, исто така не треба да го заборавиме фактот дека Прличев бил многу начитан и според тоа добро информиран за европските културни случувања, па сигурно знаел дека писатели со светска слава како **Ронсар**, **Ламартин**, **Спенсер**, **Бајрон** итн., имале напишано дела за големиот албански херој, а сигурно ја знаел и мудрата мисла на **Волтер** дека „ако грчките императори имале барем малку од дарбите на Скендербег, источната империја ќе беше зачувана.“

*Ни миг не ќе канџиса џолкуште мои солзи
чури и ја ве султаната стократно ти предложија
кон мирот ја се свртиш твојот јуж, кон мирот јасен.
Во џрашти секогаш ти клокоти твоето срце
ко џламен јазик принуден ја џлее в буен оган.
Ги љубии сите битки ти што убиваат луѓе,
се најдеваши на бурна ноќ што Господ ти ја јарил,
но кога би се водел бој како во стваро време,
со котјата џолгосечни и со бронзени ѕтапијтој
и мечови ракоборни, јас џрва и со радосит
во вечен би ќе внесла бој, без малку ја ќе чувам
и безброй луѓи врагови ја ќе ојколати в борби
без мака би ги сразила твојата силна рака
што навчас би го сиасила на Христова родаја жален
и би ја возвеличила џак штапковаја земја.
Ни Ахил ниту Диомеј, воспоеани изјашно
немале слава џолкава ни џак лавовско срце!
Но џројајна ли завекум херојското време
оружјето оѓнобојно гостодари во бојот,
на смртта џогла алатот за храбриште е џибел.
О, Боже! Твојот џраведен супју в ужас ја ће стапије
стриоштелот на џрвото џаволско ојројништво
бидејќи веќе храбриште ѝ џовредил без милосрдија
а духот зол на џодлиште ѝ возвишил до бога,
таа денес злиште срамници во битки спас ќе најдати,
а мало зрно оловно јунациште ѝ кујка!
За тоа баш и ден и ноќ во џечал нейресијаја
не сијанала Субината за ја им даје џомоши
на Албанције. И колку сјорови во Круја
без усул се разгореле обземени од злоба
јас џолку јати умирав и оживувај назај,
но ќе ми биде несносен без џебе мојот живој,
таа освен џебе утеша во светите немам друга.
А штапко ми кога небичас лејатаа до свиље,
јас, кујра, утре џоразен ќе џреба ја ћо џлачам,
а одамна е мајка ми џокриена со земја...
Единкиот џак брајец мој, џолгокадриот Леко
во Шкодра тој џејсивувајќи џогинал чесно штаму.
Георгије! Ти се си ми, мој штапко, брај и мајка
и венец цвейтен, џокров мој и утеша си моја,
но едни ти џ послушај ме, а јас ќе заколнувам
во душата на штапко ти, на тој маченик Јоан,
во главата, џекрасната на младенче мало,
што молам, скропи до ти тој дух свој нескротлив везден,
не влезуј необуздано во џревојије бојни,
не војувај со своите во бојот џрви луѓе,
а грижи се и за себе, засолнувај се добро,
ја не би зарад вражја корист ја осијавши Круја.*

*Му зборела царицата облеана во солзи,
а нежно нејзе Скендербег расијревожен ѝ вратил:
За тоа, жено, се грижам. А долгостта на штапко
а и на сопруг, верувај, ме џлаши многу сеѓа.
Дојека живој минував во безбрачна небрежност*




Паскал Гилевски

Григор Прличев

Времето кога Прличев ги напишува двете свои речемек-дела е епоха на зрелиот европски романтизам, **Виктор Иго** во годината кога е напишан „Скендербег“ го објавува својот најпотресен роман „Клејнци“, а **Жорж Санд** само десет години пред „Сердарот“ го публикувала својот популарен роман „Малечката Фадејта“, во Грција е на врвот од својата слава најголемиот грчки романтичар **Аристотелис Валаоритис**, во тоа време живеат и творат **Мажураниќ, Прерадовик, Јован Јовановик Змај, Еминеску, Јанош Арањ** и многу други, а меѓу нив голем е бројот на автори кои посегнуваат кон теми и личности од други народи. На пример, Прерадовик напишал драма за **Крале Марко**. Така и нашиот Прличев го одbral јуначкот Скендербег за јунак на својот голем еп, веројатно сакајќи преку неговиот хероизам да го изрази и сопствениот, а и општиот национален контеж за слобода. Со големи симпатии авторот го обликува својот јунак, но во ниеден момент не го идеализира, не го митологизира, а го моделира со природни човечки карактеристики и движења, дури и кога го изделува и го истакнува од масите, само со цел да ја потенцира до извесен степен неговата улога на водач. Поетот намерно не го става во повеќе сцени, но неговиот дух е секогаш присутен, за него и за неговите дела другите раскажуваат, низ одлично вклопени реминисценции. Кулминација на тоа очовечено јунаштво е прекрасната и мошне трогателна епизода на разделбата со својата сопруга Дорика, која е исто така обликувана како обична жена што не може да ги запре солзите од помислата дека можеби во крвавата битка засекогаш ќе го загуби својот сакан човек, а кралски димензии има само нејзината духовност и нејзината храброст, во што потсетува на **Неда** од „Сердарот“, особено кога ќе ја каже репликата: „Јас прва и со радост во вечен би те внела бој.“ Присъството на Дорика го прави уште поприроден и човечки суптилен „страшниот“ јунак. Тој не со зборови, а со дела треба да го покаже своето јунаштво и така ќе им биде поблизок на оние што ги води.

За да ја постигне таа човечка димензија на јуначиот лик, авторот го конфронтира со неговиот типичен антипод (душман) Балабан паша, во чиј лик се собрани сите негативни особини: омразата, свирепоста, човекомразјето, суетноста, но и скриената плашилост и паничност. Затоа тој е осуден на неизбежен пораз, а заедно со него и оние невини борци кои ги води, иако Севишиот бог се обидува да ги спаси. Во судбоносниот судир губат лошите, а победуваат праведните. Тоа е главната порадка на овој херојски еп, што сега, со откриениот ракопис, ќе биде трајна вредност на нашата литература. А со нашиот превод на преводот, се надеваме, ќе придонесеме малку ова значајно дело на Прличев да биде што пошироко прифатено од нашата читателска публика.

*јас најмено на Амурат гласниците ги враќав
и немарно проникнував во тревожните борби,
никогаш не ме исйлаши на оружјето огнот.
А ошто со тибе јас во брачен сојуз спаѓив
твојата свеќа добрина ме торази и тлени
и чедото ој употребот твој што боѓ ми го дарил,
верувај ми ти, лубена, оштојдаши посруш сипанав,
и мојата нестрициливост е послаба во мене
и оштојдаши ми слабее торанешната храброси,
ме обзела мрзеливост нейознатиа и чуона,
со гнасење щаровите на сипанот ги фрлав,
со скомраз штам в' охнот на оружје бронзоусто
и справ ме фаќа штотом ќе помислам на смртта супа.
Но сепак мене тлачевна ми достојни војна
се тлашам многу ој хулењата на мојот народ
што да не би разгласиле дека појкујен со џарој
сум склучил мир со душманот на Христовата вера
и затоа сум должен јас да водам вечна војна
сè подека сум жив и пропад Агарјаниите городи
бранијќи ја со сеќа мок пресветата ни вера,
ој штаковината оштранувајќи свирей јарем
оѓазувајќи ја крвта на тиројцата ми браќа,
а ја чувам секогаш и штоа слава скита
која по цел свет за мене се шири и се слуша,
и ја ме снајде зло, Судбината е неизбежна.
Претпоставувам јасно и преј мене не е скријто:
ќе дојде ден кога на Круја венецот ќе паѓне
и многу свети ќе заѓине, луѓе што јас ги љубам,
а меѓу нив и зетови и сестри благоливи
и внуци в цуѓ расцутени, и машки и преј женски
што ќе ги одвлечат во тлен ил мртви ќе ги сиружати.
Но, жив ми Бог, за сите нив јас толку не се тлашам,
колку што ќе тибе се грижам, друшке моја љубена!
И ако некој гнасен враќ овој светијаја вореџ
што однесе во ройсите ах, облеана во солзи,
и поштоа тие принуди јас оштапиши ој вера,
ој верата на нејзина, ој верата Христова,
а ако оштапиши, ќе тие сили дом да му чистиш
во ройска руба, и со глава наведнатиа долу
и бедно вода да му цршиши ти ој бунар ջлабок
и телени на деца ој лута анама да тереши,
а некој ништожник на ջруѓа ништожник ќе му рече:
„Глеј, штоа е сопругата на Скендер Туркоубиецот.“
Ќе рече некој шака. А ти со срце јечално
ќе сронии солзи горешти и образите рујни,
ој својот ջругар лишен, робинка ој царица!
Но црна земја спушена вчас ја би ме покрила
ја не ги видам твојите солзи во ден бедоносен,
и крикот твој ја не го слушам дури враќ тие влече!....*



портрет

Јелена Лужина

БЕДИА БЕГОВСКА – АКТЕРКА ОД ФОРМАТ

Некогаш, не толку одамна, кога театрската критика, наместо кон рационалната аналитика, беше пос克лона/понасочена кон силна и емотивна фразеологија, маркантните и самосвојни актерки - од кои една е и **Бедиа Беговска!** - беа априорно квалификувани како „расни“ или „актерка од раса“. Изгледа дека квалификациите од овој тип беа и остануваат толку допадливи и/или сугестивни, што успеваат да го импресионираат дури и нашево постмодерно време, карактеристично, меѓу другото, и по еклатантната криза на критика, не само онаа театарска. Имено, и во значителен број на денешните театарски критики (инаку, жанровски сè поретки, медиумски сè помалку експонирани и формативно сè полапидарни), за одделни маркантни актерки сè уште може да се прочита спомнаната суспектна квалификација оти се тие „актерки од раса“.

Што, воопшто, имплицира ваквата импресионистичка типологизација/квалификација, на која современите феминистки автоматски реагираат жестоко и, се разбира, со одбивност? Кон што цели? Што може да значи? Што одредува?

Макар што лично не чувствувам дека споманата квалификација (демек, „актерка од раса“) автоматски имплицира/подразбира и некоја посериозна театролошка „тежина“, сосема сум сигурна дека таа, сепак, подразбира и неколку работи релевантни за чувствителната актерска професија. Меѓу нив највисоко се позиционираат токму маркантноста/импресивнистичката на сценскиот настап, често „проследена“ и со физичката убавина. Секоја „актерка од раса“ многупати (безмалку секогаш!) е и убавица, чијашто сценска појава не може да остане незабележана дури ниту во ситуациите кога нејзиниот личен прилог кон колективниот театарскиот чин се ограничува на навидум мали и „беззначајни“/„епизодни“ задачи. Макар и само да стои во некој дел од сцената и да молчи, нејзината презентност - навидум пасивна! - не може а да не ја еmitува директната и сосема јасна порака: дека таа е тука и дека нејзиното постоење не останува незабележено.


Убавината на Бедиа Беговска како да е тестаментарна: дури и името што ѝ го дадоа по раѓањето упатува на неа (*бехоша*, арапски - исклучителна, посветена, занесна...). Убавината, а не само талентот, најверојатно била пресудна и при нејзиното иницијациско влегување во професионален театар. Некогашната Турска драма при Театарот на народнотите во Скопје, институција-




Бедиа Беговска

та која денес официјално се именува Турски театар, Беговска првпат ќе ја ангажира во мигот кога таа има само седумнаесет години. Имено, во 1968 г. режисерот **Мирко Стефановски** ќе ѝ го понуди/возможи впечатливото дебитирање во ролјата во детската претстава, „Хајџи“, што самиот ја поставува, доделувајќи ѝ ја ролјата на тетка Дета. Еден интригантен, навидум сосема бизарен театролошки факт - дека девојченцето Хајди, насловната ролја во истата продукција, тогаш ја играла актерката која за цели дванаесет години била постара од Бедиа Беговска! - несомнено ја потврдува (хипо)тезата за моќната комбинација на убавината и на маркантната сценска појава, којашто Стефановски веднаш ја препознал. Сметам оти токму таа препознатлива комбинација битно ја определила, дури и ја модерирала идната успешна и долга кариера на актерката Бедиа Беговска.

Стапнувајќи во театарот уште како гимназистка (најпрвин, во 1968 г., во полупрофессионален, а потоа, од 1971 г. и во професионален ангажман), Беговска ќе се обиде по матурата да го продолжи своето образование - ќе се запише на Филолошки факултет во Скопје, со намера напоредно со глумата, да студира туркологија. По две години, во текот на кои интензивно игра во секоја претстава на Турската драма, дефинитивно ќе се откаже од студиите, оптирајќи за актерството како своја конечна/единствена професија.





Во текот на изминатите 38 сезони, колку што настапува на својата матична сцена ама повремено и гостува во продукциите на другите театри (станува збор за актерка кадарна суверено да игра на три јазици: турски, албански, македонски), Беговска одиграла безмалку осумдесет ролji. Половина од нив се главни, најмалку четвртина насловни или протагонистички: Јерма (1986) и Бернарда Алба (2003) на во двете славни пиеси на **Гарсија Лорка**, Хасанагиница (1979), Коштана (1987), Федра на **Жан Расин** (1997), Груша во „Кавкаскиот круг со креда“ на **Бертолт Брехт** (1989), Соланж во „Служинки“ на **Жене** (1989), Мајка храброст во интригантната ресемантизација на пиесата со ист наслов и од истиот автор (1995), Јокаста во „Цар Египт“ на **Софокле** (2004),...



Бедиа Беговска во „Коштана“


Доколку актерска актива на Беговска би ја проценувале по линија на помал отпор - само врз основа на егзактните статистички податоци, лесно би пресметале дека таа во секоја театарска сезона играла, во просек, по две нови (премиерни) ролji. Од друга страна, доколку го имаме предвид релативно малиот, оценувајќи според бројот на изведените претстави, прилично ограничен репертоар на театарот во кој Беговска го поминала цели актерски век, просекот од две нови премиери во секоја сезона треба да се смета за мошне респективен. Меѓутоа, доколку кариерата на Беговска ја проценуваме исклучиво од аспект на нејзиниот редок и сосема исклучителен потенцијал, неизбежно ќе заклучиме дека

е во прашање актерка којашто играла неспоредливо помалку отколку што навистина можела да игра. Оваа констатација не се однесува на бројот на одиграните ролji, туку, пред сè, на нивниот капацитет и/или квалитет.

Поинтересни и поиндикативни од статистичките, за актерската кариера на Беговска бездруго се информациите за категориите/квалитетите на ролите што таа ги има одиграно. Веќе првиот поглед врз нејзината театографија укажува на исклучително широк распон на тие ролji. Имено, во текот на изминатите четири децении, Беговска има одиграно буквално сè што може да се одигра, почнувајќи од традиционалните битови пиеси што горе-долу пасивно го рециклираат („прераскажуваат“) турскиот фолклор до радикалните постмодернистички постановки на неколкумина гостувачки режисери на кои таа им била најсигurna и најсмела со-работничка.

Фотографиите што ги документираат нејзините театрски почетоци, имено: нејзините креации од помладите години, Беговска најчесто ја претставуваат костимирана во шарени димии, внимателно нашминкана и дотерана, застаната пред некој „носталгичен“ сценографски елемент кој сосема недвесмислено го одредува/„дескрибира“ квазисторискиот спацио-темпорален контекст на изведената претстава. Дури и без позадлабочена и подетална реконструкција на театарската структура, надворешните знаци укажуваат како се работи за некоја од многубројните „пиеси од народниот живот, со пеење и пукање“. Дури и нивните наслови упатуваат на утилитарната естетика на овие пиеси во кои Беговска учествува перманентно и мошне исполнително: „Насрагин“ (1971), „Мавии и Мемии“ (1972), „Угурсуз“ (1979), „Хасанагиница“ (1979), „Алии“ (1984), „Лудајта Емина“ (1984), „Коштана“ (1987), „Хурмуз и нејзините седум мажи“ (1987)... За жал, тогашната театарска критика не им посветува особено внимание на актерските остварувања не само во тие, туку и во сите други театарски постановки реализирани во тогашниот Театар на народностите, чиишто критичари главно беа насочени кон литерарниот аспекти на театарскиот чин (анализа на драмскиот текст) и, донекаде, на аплицираната режисерска постапка. Во најголем број критики и рецензии што ги оставија тогашните театарски арбитри, актерите се најчесто спомнувани на самиот крај од текстовите, каде ги евидентираат по име и презиме и, евентуално, комплиментираат со некоја конвенционална атрибуција од општи тип. Како и најголем број нејзини колеги, ниту Беговска не може да се повика на некоја посериозна, теориски и фактички аргументирана валоризација на нејзиниот специфичен артизам, особено во првите две декади од нејзината долга кариера.

За среќа, некаде кон самиот крај на осумдесеттите, таа успешна кариера доживува индикативен пресврт, кој се случува токму во 1989 г. Во таа година Беговска



портрет

Јелена Лужина

влегува во еден нов и, по однос на оние што дотогаш ги одработила, сосема нестандарден театарски проект: во претставата „*Кавкаски круг со креа*“ на Бертолт Брехт, која на сцената на нејзиниот матичен театар ја поставува гостинот од Турција **Јуцел Ертен**, таа ја толкува Груша. Претставата забележува голем успех, проследен со солиден број репризи изведби, натпресечен не само за претставите на Турската драма при Театарот на народностите. Истата година, по изведбата на Македонскиот театарски фестивал „Војдан Чернодрински“ во Прилеп, освојува дури три награди, меѓу кои и награда за најдобро актерско остварување, што ја добива токму Бедиа Беговска. Има неколку аргументи кои заборуваат во прилог на хипотезата дека токму „*Кавкаски круг со креа*“ треба да се смета за клучна, дури и за пресвртна претстава во нејзината кариера:

По дведецениското театарско искуство и педесетина одиграни ролji од секаков вид, оваа зрела актерка, која само што не зачекорела во четириесеттите години од својот живот, се ослободува од сите стереотипи (но и ограничувања) со кои дотогаш морала да се справува. Можеби е бизарно да се констатира оти, дотогаш, едни од најголемите и најопсаните биле токму „ограничувањата“ што ѝ ги наметнуvalа нејзината исклучителна женска убавина. Започнувајќи од „*Кавкаски круг со креа*“, Беговска се позачестено покажува дека таа убавина умее да ја „потиснува“ во некој втор или трет план, демонстрирајќи дотогаш неискажана актерска сигурност, дури и супериорност. По однос на таканаречените надворешни карактеристики на ликовите што ги толкува, станува сè позабележително дека таа одби-

ра да биде облечена во крајно едноставни, понекогаш и сосема безлични костими и да ја шминкаат така што да изгледа „незабележлива“ и „секојдневна“. Така „подгответа“ за извршување на своите актерски задачи, вклучително и оние најкомпликувани, таа станува сè поекономична во движењата и во гестовите и се порационална и построга во користење на говорните изразни сретства (кои, инаку, ги владее навистина виртуозно). Мислам оти може да се констатира дека откривајќи го токму ваквиот „минималистички“ пристап кон актерството - и тоа во вистински миг: во четвртатата деценија од својот живот и третата декада од својата кариера! - оваа актерка од формат најпосле ја осознава не само сопствената професија, туку и сопствената личност.

Досегнатата професионална и лична самосвест, ценам, целосно се искаја во неколку антологиски ролji што Беговска ги оствари во протег на изминатите петнаесеттина години. Од нив треба посебно да се издвојат: спомнатата Груша („*Кавкаски круг со креа*“ од Бертолт Брехт, 1989), Севтеп („*Стари фоштографии*“ од Сумер Динчев, 1992), Хамлет (во „*Кралот Хамлет*“ од Шекспир, Виткевич и Плавевски, 1995), Федра („*Федра*“ од Жан Расин, 1998), Косен Султана („*Лудиот Ибрахим*“ од Туран Офлазоглу, 1999), Просперо („*Бура*“ од Вилијам Шекспир, 2004)... Токму за некои од спомнатите ролji, Беговска има добиено неколку мошне респективни награди на македонскиот театарски фестивал „Војдан Чернодрински“ во Прилеп (за Груша, 1986; за Севтеп, 1992; за Косен Султана, 1999) и на Фестивалот Мали и експериментални сцени во Сараево (повторно за Косен Султана, 1999).

Макар што формално му припаѓа на ансамблот на денешниот Турски театар во Скопје, макар што - логично! - најголемиот дел од својот маркантен опус го има остварено на турски јазик, Бедиа Беговска несомнено ѝ припаѓа на интригантната целина на специфичниот - мултикултурален! - македонски театарски простор. Играјќи долго и мошне предано, истражувајќи ги своите актерски можности храбро и (многупати) ризично, готова да соработува/експериментира дури и со најрадикалните режисери (меѓу кои и со контролерниот **Бранко Брезовец**, кому му станала омилена/„главна“ актерка), Беговска се изборила за статус на една од најголемите, најреспективни и најоригинални звезди на современото македонско глумиште.


Корисиена лишерајура:

База на податоци на Институција за театрологија при ФДУ, Скопје

Лужина, Јелена (ред.), 2002, *Театарот на македонската йочва - енциклопедија*, Скопје: ФДУ - Институција за театрологија



Бедиа Беговска во „Дервиш и смрт“



поезија

Тодор Чаловски

Еделвајс
(Поштей на Пирин)

Дојдов тука
среде бранување
високо
да го видам цвеќето
што смирува
но и вознемира
во допир со зборот
со каменот
со самиот себеси

Тече времето
животот тече
а околу лелејот
вознесен
од премногу страдање
и жед по коренот
нè згрнува в длани
што зборуваат
што охрабруваат

Закажувам средба
пролетна
без колебање
сакајќи
да ја вратам
љубовта неистлеана
одронета
од сонот
и рекамот на песната

Коинко

Убаво е да се биде на сигурно
разгранет од страст и помисла
по зборови ослободени од молк
и тажно несекавање

Убаво е од височина да блесне
да се запоточи безбреговен сон
што разглдува и остава траги
длабоко во копното мое


Убаво е да се куражи сонцето
које го врти виделото со себе
ја дарува земјата со изгреви
и нì уми време за памтење


Не залудно го чекаме него
загадочно од жед и биднина
моќно да нè жегне со восхитот
недосеглив во своето можење

Самовилец

Од памтивек тука
мајсторот на природата
си одbral место за себе
за да може да си отпочине
човекот што ќе се намери

Со убава помисла
водата го отворила светот





поезија

Тодор Чаловски

од длабочина
и подала раце кон изворот
за да си ја изгасне жедта

Ноќе прелеан од жуборот
ветрот го заигрува орото
заедно со самовилата
за да не пресуши никогаш
на нечии убави усни

Задомненети секавања

Само земјата ги памети
нашите незгаснати допирни
нашите незаборавни размисли
за зрното и семињата
за прагот и сегашноста
пред кои секогаш
ти е отворен влезот
за следниот пречек
на свадбалените

Ние и сега по навик
притаено и неизбежно
го бараме покајувањето
од изневерените очекувања
со кои неотстапно
ј се заветуваме на татковината
дека ќе ја чуваме и дочуваме
невознемирувана и незасрамена
од никого, од ништо

Од некаде дојаздува
возбудата што не можам да ја смирам
дури длаби во мене
како ноќен сврдел
споменот за величоста
на подвигот и гневот
што плипоти во нејзините воздишки
небаре далечен спомен

Не знам со што да ги потрупам
недоразбирањата
што набледаат в душа
што јаздат од некаде
врз покривите, врз облаците
и се лулеат на ветрот
со нови ластари
нови причини
за постојано отковение
и постојано вдахновение



Јапонско јаболко

Не дека е поубаво и похранливо
од нашето што стежнува набргу
од премногу род и неистрошен восхит
туку желбата да се посади и однегува
на своја почва што ќе го збогати окото
те тера да го милуваш како мало сонце


Го чекаш убаво да се разлисти
потем есенум да си ја слече облеката
оставајќи го голо и портокалово
со чуден сјај што се открива меѓу гранките
меѓу крилестите зборови
од кои ја сеќаваш трпкоста необична


И отпосле пак наоѓаш оправдување
дека постои близокост далечна
меѓу обвивката на излупениот плод
и резенките што си ги пресекол
одврткувајќи ја сушноста на обликот
преку именувањето на плодот

Обид (предишоставка)

Се провира тагата
низ тесната клучалка
на заборавената осама

И скалило по скалило
решително зачекорува
кон вратите на сонот





На меката постела
вечноста подала раце
и стрпливо мирува

Колку ли само верби
утринум виснуваат
во крошната на времето

и кротат тага и соништа
пред кои запира погледот
и сите наши бегства
и палави скитања
во коренот нѝ се запишани
нели?

Стараја лија

Описан од животот
од извесноста на зборовите
што го жедуваат своето време
сè уште треперам
под страта липа
под сопствената сенка
под пепелта своја
и знам дека секој миг
и секој ден
ја наоѓаат својата смисла
својата сетена внатрешност

Продолжувам да го наслушаам
градскиот кикот
татнежот што бие во моево срце
и ко ненадеен дожд
ме плиснува меѓу дрворедот
и упрекот пролетен
раскошиот восхит
на цветот чудесен
кој небаре доаѓа отаде денот
отаде гласот
со светлина што пее

О, свето дрво
крику на неисчезнувањето
шумолиш баражки сведок
за копнежот во моиве длаки
неизмерно ист и овде
под древново кале
под истава клупа
неуморно светот го боиш
со безброй струни
за да може да се разбудиш
длабоко променет
неотстапно свој

Затоа без двоума
неотповикливо мечтаам
крај ова стебло
и овие булевари
што го продолжуваат чекорот
љубовта слепа до неумор


Златоворв

Не затоа што е посыпан со злато
ами затоа што нема во близина
екој друг кој толку силно
ќе ја разгласува светоста и убавината
под неговото крило, под капата небеска

Скриен од окото на зли намерници
тој раскошно нѝ го открива манастирот
полн светлина однадвор и одвнатре
па од самоти врв нѝ го шири восхитот
ко да минуваат ангели во златни кочии

Никогаш не се заборава сината звезда
што шета везден над планината
ни птицата што го надлетува зданието
од кое се крева сонот и возвишеното
врз крилјата на Бога кој искачен на врвот
свети и јасно нѝ го покажува патот





поезија

Тодор Чаловски

Каранфил

Каранфиле филфиле море
цвёќе миризливо
со љубов те будам
во мигов возљубен
велејќи си:
треба да се внимава
утрото да не нè најде
опиени од галеж
од премногу среќа
и резниња сон

Каранфиле филфиле море
цвёќе миризливо
што го боиш денот
со илјада желби
и прикриен сомнеж
дека моли огнот
да го бодри ветрецот
да нè не раздени во дворот
преполн мераци
со мириз на каранфил
и насмевки од молк

Понорница

Најпрво ми се чинеше
дека ако растам со зборот
полесно ќе го совладам мракот
што јачи од под земи
и наlevа страв во коските

Но тоа не било баш така
Вцашен од тажниот неистек
што понира длабоко од видот
очекувам да се појави таа
насамо: жива и здрава


Отпосле ми стана јасно
дека убавината во осама
дебне долго и стрпливо
заробена барајќи се себеси
за да осамне како невеста


Во Кукуш на гости

Кога попусто
ќе ме зароби
прелагата
од горешниот
посак на старите



места и краишта
кои само уште
во песните
ни се укажуваат
за живи
јас тргнувам
премален
од пуст копнеж
одново да се најдам
во Кукуш на гости
и без страв и предупреда
без претпазливост
дека не ќе сртнам
таму невевче младо
чиј глас го повти
поинаква слика
за стварноста
без умор
од историјата
освен умор
од убавината





проекти

Софија Тренчовска

ВИРТУЕЛЕН МАКЕДОНСКИ ХРОНОТОП

Пред три месеца (и веќе со повеќе од три илјади страници материјал) започна да се реализира уште еден голем и значаен проект за македонската култура и електронско издаваштво. Веб-порталот на *Проектот Rastko - Македонија* (<http://makedonija.rastko.net/default.html>) ќе претставува електронска библиотека на македонската култура и традиција. И не само тоа. Нашата задача ќе биде зачувување, обработка, и дигитализација на позначајните (пред сè) пишани дела создавани низ повеќе развојни фази, кои ја отсликуваат нашата културната историја, па сè до најсовремените книжевни пројави. Исто така, ќе има место и за фотографијата, музиката, стрипот, филмот и другите сродни, хибридни и(ли) мултимедијални аудиовизуелни форми. Сè со цел за достојно и репрезентативно прикажување на нашето книжевно, историско и артистички вдахновено богатство преку интернет мрежата, а со хумана намера тоа да биде достапно во секој дом, до секоја канцеларија, до секој читател, истражувач и конзумент. На овој начин и македонската култура се приклучува кон иницијативата која го афир-

мира кириличното писмо и ја дисперзира балканско-славјанската култура во паневропската и прекуокеанската културолошка рамка. Притоа значајно е и тоа дека делата се објавуваат не само на јазикот на кој се создадени, на мајчиниот јазик - македонскиот литературен јазик, туку и со извесни паралелни, двојазични и повеќејазични преводи... Но најпрвин сакаме да создадеме посебна почит кон авторот на книжевното дело. И навика да се валоризира и вистински да се ценi трудот, без премолчувања и негации својствени за некои темни агли на Светот. Единствено на тој начин ќе овозможиме поедноставна комуникација и пристапност на читателите до книжевните дела.


Оплеменувањето на идејата за овој интернет-потфат ќе беше речиси невозможна без упорноста и настојчивоста на големиот пријател на Македонија, **Зоран Стефановик**, Претседател на културната мрежа Раствко.

И сигурно многумина ќе се прашуваат зошто е значајно интегрирањето на Македонија во оваа глобална мрежа, токму сега и симболично - токму одовде, од ма-

Електронска библиотека на
културата и традицијата на Македонија

Projekti Rastko – Maqedonia
Проект Rastko – Македонија
Project Rastko - Macedonia

RASTKO.NET



тицата на духовните врутоци и крстопати - од древниот Тивериопол/Астерион, сегашна Струмица. Затоа и не случајно како датум за почеток го одбравме 11 декември, денот кога македонските христијани чествуваат во знак на Светите 15 Тивериополски Свештеномаченици. Тој миг, тоа место, допрва ќе ја задолжуваат современата наука, а во оваа првична листа од текстови, евидентираме ретки ангажмани кои повикуваат на модерно посветеништво при истражувањата во оваа насока.

Македонија е светлина која нема да згасне. Тоа е античка земја на сонцето и светлината, која во својата вековна историја има многу светли и темни моменти, многу искушенија, премрежја и разнебитувања, но на оваа плодна почва без разлика на политичко-општествените неприлики, секогаш одново се раѓало новото семе на незаборавот. Враќајќи се назад кон корените, една од најзначајните страници од македонската историја, е зачетокот на славјанската писменост и литература, што упатува на тоа дека на оваа почва се поставени темелите на славјанската писменост. Светиот завет кој нѝ го оставаат светите браќа **Кирил и Методиј**, како и нивните ученици сцетите **Климент и Наум Охридски**, потоа сите преродбениците од првата половина на XIX век, претходниците на **Мисирков**, следбениците на **Конески** - сите некако ја содржат во себе синтезата дека јазикот и писменоста се светлината на човековото постоење. Во прогласот кон Светото Евангелие, Свети Кирил, вели дека „книгата е најскап дар во животот на народите“ и дека „душата без книги е мртва, таа е како уста без сладост“... Продолжувачот на кирилометодиевското дело, родоначалникот на средновековната македонска книжевност и основачот на македонско-славјанска црква, Климент Охридски, на македонската почва го основа првиот универзитет на Балканот, Охридската книжевна школа, која брзо добива свои медијатори и на територијата на сегашна Источна Македонија.

Следејќи ја трагата на своите учители, Климент како еден од првите творци на македонско-славјанскиот поетски јазик, како главна инспирација во своите слова ќе ја има светлината на сонцето, зраците и звездите напроти физичката и духовната темнина. Почнувајќи од светиклиментовата црква па сè до денес, духовното живеење на македонскиот народ се одликува со непрестан континуитет и традиција. Во последните години со возобновување на монаштвото, духовниот живот на македонските манастири и цркви доживува вистинска преродба. Затоа ние ќе третираме и богословски текстови на нашиот портал.

Вечната борба со светлината и темнината (заборавот), ќе ја продолжат и денешните плодни иrenomirani писатели кои ја преземаат улогата на просветители сред светските тенденции на разни антиропаганди и фалсификаторски устројства.

Следејќи ја натаму линијата на развојот, покрај постарите (основоположници) и последните мајстори на современата поезија и проза, ќе отстапуваме простор и за одбрани примери од драмската и филмската уметност, археологијата, со единствена цел - разоткривање на артефактите...

Затоа, нека овој наш проект, биде прилог во односот кон вредностите на македонското културно наследство и дигитализацијата на истото. Тука ќе нè води дигресиската констатација дека иако легални археолошки истражувања во минатото имаше малку, историјата и вистината не остануваат целосно закопани под земја.

Да го заштитиме и сочуваме она што е наше и да им го покажеме на соседите и Светот.

Да ги детектираме сличностите и разликите во традицијата и културата.


Да ги поврземе минатото и сегашноста преку електронската алка на незаборавот.

Да создадеме еден виртуелен македонски хроно-топ.

Со благородна мисла и со желба нашата дигитална библиотека да се збогати со повеќе репрезентативни македонски творечки дела и непроценливи културно-уметнички вредности.

Прочка, 2008





Аџо Гоѓов

ПОСТМОДЕРНА ЕКВИЛИБРИСТИКА: „ФАСЕТНИОТ“ РОМАН НА ГЕОРГИ ГОСПОДИНОВ

Делото „*Природен роман*“ („*Естетичен роман*“) на бугарскиот писател **Георги Господинов**, објавено во 1999 г., е меѓу ретките дела кои најдоа на соодветна рецепција во еден поширок контекст. Бугарскиот постмодернизам во „*Природен роман*“ има свој репрезентативен „примерок“, естетски конкурентен во еден поширок, европски и светски контекст. Романот се вклопува во онаа парадигма на балканскиот постмодернизам која унгарскиот теоретичар **Петар Крстев** ја одредува на следниот начин: „*По йадот на средноевропскиот и источноевропскиот улоговиски системи, радикално либералиот постмодернизам ги јонузи оние йоими и претпостави преку кои уметникот и мислилелот на нашата епоха можат да ја најдат историјата на стапнирачкото време, при што треба да се најдат неки теми на и.н. стапнирачко време ја користи за да го дефинира социјализмот и неговите деформации.*“¹⁾

Постмодернизмот во балканските литератури, меѓу другото, е одреден од еден политички контекст, од третирање на т.н. трауматични теми од претходниот режим. Тој политички контекст, таа „пресметка“ со претходниот поредок не е доминантна, иако е присутна во природен роман. Се работи за постапка преку која постмодернистичкиот раскажувач го „архивира“ своето сеќавање, а социјализмот е дел од тоа сеќавање. Раскажувачот евоцира настан од ученичкиот период, кога еден негов соученик одбива да се зачлени во Комсомолот:

„Во седмо одделение еден мој соученик одбиваше да се зачлени во Комсомолот и ефира, за време на големиот оѓмор, во собата на заменик-директорот го љовикаа него, а и мене, како претпредател на одделението.

Гледав како директорот се јошига на ѕрсти, за да не удира. По две шлаканици на секој. Веќе немаше значење кој ќе бега, а кој не.“²⁾

- Каје ќе бегаше бе? - И самошти си одговараше: - Во Италија. Да ми ја слушаше АББА, а?³⁾
И во поглавјето 20:

„... штојно кришиевање (зоговорено од моја баба без знаење на мајка ми и шашко ми, во тоа време членови на партијата) во селската црква, љубовно справ, задоволство и малку срам што ќе јојавуваши гол шаштол џреј џойот...“⁴⁾

Еден од клучните теоретичари на постмодерната, **Брајан Мек Хејл**, го дефинира постмодернизмот преку

тезата за онтолошката доминанта. Ако за модернизмот важи епистемолошката доминанта, постмодернизмот е одреден од онтолошката доминанта која не соочува со следните прашања: „¹⁾ *Кој свет е овој?* ²⁾ *Што треба во него да се прави?* ³⁾ *Кое овој моите битија треба да го спори тоа?* ⁴⁾ *Што е светот?* ⁵⁾ *Колку видови светови постојат, како се изградени и то што се разликуваат?* ⁶⁾ *Што се случува кога ќе се конфронтираат различни светови, или кога ќе се прекријат границите помеѓу световите?*“⁵⁾


Во романот на Георги Господинов се поставува прашањето под⁶⁾: Што се случува кога ќе се конфронтираат различни светови, или кога ќе се прекршат границите помеѓу световите? Во „*Природен роман*“ доаѓа токму до такво „прекршување“ на границата меѓу световите, и тоа преку темата за двојството. Уредникот на еден литературен весник добива извесен ракопис. Сметајќи дека се работи за ракопис на некој постар господин, еден од многуте самонаречени писатели кои му здодеават, уредникот го одложува ракописот на страна. Го чита дури по една недела и, на негово големо изненадување, гледа дека се работи за еден од најдобрите текстови кои ги читал како уредник. Објавува дел од ракописот во списанието, но анонимниот писател не се појавува. Уредникот ќе се потруди и ќе го пронајде анонимниот писател во локалното паркче:

„Повторно го прашав за името, охрабрен од неговото прозборување.

- Георги Господинов.

- Јас се викам Џака - речиси вреснав.“⁶⁾

Уредникот дознава дека анонимниот писател има исто име како неговото, идентична судбина како неговата; и тој се развел од неговата сопруга пред извесно време; и тој пишува раскази! Се работи за типична постмодерна онтолошка тема: двојникот, што ја имплицира темата за постоењето на паралелни светови. Можно ли е постоењето на паралелни светови? Можно ли е да биде укината границата меѓу тие паралелни светови?





Интертекстуалноста и метатекстуалноста - тие клучни свойства на постмодерната, се јавуваат во „*Природен роман*“ на Георги Господинов. Се разбира дека се работи за својство (стилски постапки!) кои не му се иманентни само на постмодернизмот; тие се среќаваат и во модернизмот, но во модернистичките дела овие свойства - интертекстуалноста и метатекстуалноста - не се стилски доминанти.


Многу порано пред појавата на поимот интертекстуалност, **Михаил Бахтин** во своите студии, особено во неговата студија „За романот“, укажува на едно од генетските свойства на романот како жанр: повеќејазичноста. Притоа Бахтин не мисли на различни јазици (англиски наспроти руски), туку на нешто друго. Секој јазичен исказ е одреден од контекстот во кој се употребува. Во таа смисла може да се зборува за јазик на јавното мислење, јазик на официјалната идеологија, јазик на новинарството и сл. Романот како жанр се конституира токму преку преплетувањето на повеќе јазици, т.е. јазични свести во бахтиновска смисла. Тој е хибриден жанр во кој преминот од едно на друго јазично „ниво“ не е одбележан. Оттука дијалогичноста на романот, неговата повеќејазичност. Бахтиновата теза за повеќејазичноста ќе биде оној фон врз кој ќе се конституира теоријата на интертекстуалноста. Самото свойство интертекстуалност - древно свойство на литературата - најопшто може да се дефинира како однос меѓу два текста, или како однос на еден текст кон повеќе други текстови.

„Интертекстуалното е содржано во секој текст, бидејќи тоа е само меѓутекстовје на некој друг текст и не смее да се замени со потеклото на текстот: да се обидиме да најдеме ‘извори’, ‘ влијанија’ на некое дело значи да паднеме во стапицата на митот за потеклото.“⁷⁾

Интертекстуалноста е одредена од цитирањето, од цитатот. Притоа, најопштата класификација на цитатите би се движела на релацијата: вистински цитати - шифрирани цитати; естетски цитати - неестетски цитати; орнаментални цитати - аргументални цитати; популни цитати - непотполни цитати.

Во колкав обем е изразена интертекстуалноста во „*Природен роман*“ на Георги Господинов? И каков тип цитати се јавуваат? Индикативно е во таа смисла третото поглавје во кое раскажувачот размислува за романот кој сака да го напише, „роман составен од почетоци“, при што цитира почетоци од осум романи: „Дејвид Којерфилд“ на **Чарлс Дикенс**, „Авантуриите на Гордон Пим“ од **Е. Алан По**, „Осиротовој со скриеното бogaтstvo“ од **Роберт Л. Стивенсон**, „Бај Гањо“ од **Алеко Константинов**, „Војна и мир“ од **Л.Н. Толстој**, „Ана Каренина“ од **Л.Н. Толстој**, „Игра во жржита“ од **П.Д. Селинџер**. Се работи значи, за цитати кои, според горенаведената класификација, ги одредуваме како вистински, т.е. такви кои поседуваат надворешни цитатни





ПОСТМОДЕРНА ЕКВИЛИБРИСТИКА: „ФАСЕТНИОТ“ РОМАН НА ГЕОРГИ ГОСПОДИНОВ

сигнали, во случајот - друг вид букви (курзив), но и точни податоци од каде потекнува цитираниот текст. Истовремено се работи за т.н. естетски цитати - сите тие и припаѓаат на уметнички (книжевни) текстови. Во групата на естетски цитати, кои се помалубројни во однос на неестетските цитати, влегуваат и цитатите од „*Совршен јен за банана-риба*“ од **Ц.Д. Селинџер**; „*Чиста среда*“ од **Т.С. Елиот**. Како неестетски, т.е. такви кои не им припаѓаат на книжевни текстови, се јавуваат цитати од: *Еден Модерен Французин*, **Емпедокле**, **Демокрит**, **Лине**, списанието „*Природа*“ од 1904 г., каталог на Народната библиотека, **Филоден**, **Лукијан**, **Чуанчи**, рецепт за супа од портокал, стар ирски рецепт, *Речник по йихологија*, натпис во машки тоалет.

Она што го одредува цитатот како интертекстуална постапка е, имено, неговата, условно речено, „важност“. Се цитира нешто што е релевантно, важно, нешто што служи како репер и што треба да биде запаметено. Во својот „*Природен роман*“, Георги Господинов, го детронизира цитатот - се цитира натпис од машки тоалет, рецепт за супа и сл. Ваквата постапка е во функција на неговата естетска замисла да напише роман во кој баналното, приземното, тривијалното и „природното“ ќе имаат надредена позиција.

Една од релациите на кои може да се разгледува цитатот, е релацијата потполн/непотполн цитати. Потполните цитати се базираат врз принципот на идентичност, т.е. се однесуваат на оние случаи во кои фрагментот на туѓиот текст во целост може да му се придружи на изворниот контекст. Наспроти нив стојат непотполните цитати, т.е. оние каде што фрагментот на туѓиот текст само делумно може да му се придружи на изворниот контекст. Пример на непотполн цитат среќаваме кога раскажувачот размислува за една посебна книга, „*воздушна книга*“, која тој ја нарекува *Библија на мумии*, и цитира извадоци од неа:

„1:1 Во юочетокот/ беше/ воздухот. И/ Бог/ рече: Нека биде јавижење. И/ би/ јавижење.

1:2 Потпоа/ Бог/ ги создаде крилати. Но, крилати не носеа ништо, ами сами се носеа во јаселијата. И/ Бог/ рече: Нека биде кон крилати и јасело. И/ би/ јасело.“ 8)

Имаме пример на непотполн цитат, т.е. случај кога цитатот не се совпаѓа целосно со изворникот. Георги Господинов се користи со постапката на пародиска стилизација - пародира делови од *Книга Битие* од *Старото Завет*.

Почетниот цитат во „*Природен роман*“, оној кој се јавува на самиот почеток, е во функција на експлицирање на поетиката на авторот. Цитатот е *Еден Модерен Французин* (1966, Париз):


„Природната приказна не е ништо друго, освен именување на видливојто. Оштака произ-

легува нејзината очигледна ефикасност и тоа нејзино држење- до тој ситеен простио и условено од очигледноста на нештата, што оддалеку делува наивно.“ 9)

Во „*Природен роман*“ не се јавуваат т.н. лажни цитати (псевдоцитати и паракитати), автоцитати (случаи кога авторот се цитира самиот себе), интермедијални цитати (цитирање на други уметнички медиуми, музика, филм, сликарство). Споредбено гледано, имајќи предвид некои други постмодерни дела, може да се рече дека во романот на Господинов немаме висок степен на интертекстуалност.



Меѓу стилските доминанти на постмодернизмот е и метатекстуалноста. Во основа се работи за наративна стратегија преку која се поништува миметизмот: оние единици во текстот кои може да ги означиме како метатекстуални, всушност не реферираат кон стварноста, не се одредени од принципот на претставување на таа стварност. Метатекстуалноста е постапка преку која литературата се открива како самосвесен чин; таа му дава на текстот артифицијел предзнак. Притоа, поимот



метатекстуалност може да се употреби во три случаи. Првиот случај, кога текстот упатува на сопствениот код, на неговите конвенции и правила, традиции. Во тој случај зборуваме за метатекстуални единици. Вториот случај, кога во раскажувачкиот текст се појавуваат фрагменти кои го коментираат самиот чин на раскажување, приказната, ликовите, накратко - кога текстот се коментира самиот себе. Оние фрагменти преку кои раскажувачкиот текст ја манифестира свеста за самиот себе, ги нарекуваме автореференти. И, третиот случај - кога раскажувачкиот текст коментира други уметнички текстови (книги, филмови, слики итн.).

За романот на Георги Господинов е важен вториот случај, кога раскажувачкиот текст се јавува како коментар на самиот себе. Колку се, какви се тие автореферентни единици во „*Природен роман*“? За автореферентна единица може да се смета воведниот цитат кој го наведовме погоре, цитат со кој започнува романот и кој на некој начин го изразува поетичкото credo на авторот. Во третото поглавје среќаваме вакви коментари:

„Нескромноста на мојата желба е во тоа да направам роман само од йочетоци. Роман што нејрекинашто пргнува, ветчува нешто, стигнува до 17-та страница и одново йочнува.“¹⁰⁾

Роман, созаден од безброј мали честички, од праматери (ова сфаќи го како йочетоци), што вледуваат во неограничени комбинации.¹¹⁾

Но ништо нема да биде отишано во Романот со йочетоци. Тој ќе го дава само првиот импулс и ќе биде доволно деликатен да се јовлекува во сенките на наредниот йочеток и да ги остава ликовите сами да се среќаваат во зависност од настанот. Тоа јас би го нарекол Природен роман.“¹²⁾

Трите цитирани автореферентни единици сосема јасно укажуваат на интенциите на раскажувачот (автор?) за тоа каков би сакал да биде неговиот роман.

Метатекстуалноста во „*Природен роман*“ е во функција на назначување на поетичките принципи врз кои би се базирало делото.

Некои теоретичари на литературата ја одредуваат целата историја на книжевноста преку релацијата: реализам - маниризам. Јасно е дека во ваквата дихотомија, постмодернизмот може да се означи како маниризам. Наспроти линеарното раскажување стои испрекинатото, дисконтинуирано раскажување. Тоа нè воведува во проблематиката на раскажувачките техники применети во романот на Господинов. За својот роман, раскажувачот ја употребува синтагмата „фасетен роман“, по аналогија со окото кај мувата кое има стотина мали очи, фасети, при што секоја фасета е шестоаголна и благо исплакната. „Така мувата на светот гледа мозаично, или фасетно“.¹³⁾


„Фасетниот роман“ на Господинов применува една од раскажувачките техники кои се стилски доминанти во постмодерната: фрагментарноста. Романот е поделен на четириесет и девет фрагменти - фасети. Некои од нив се сосема кратки, содржат од две до три реченици, а некои подолги - со должина на расказ. Фрагментарноста како раскажувачка техника е антипод на големите приказни. Иако се работи практично за една формална особина на раскажувачкиот текст - делчиња наместо целина - во суштина се соочуваме со еден значенски аспект: фрагментите сугерираат отсуство на заокруженост, на смисла, на целина во крајна линија. Во тесна врска со фрагментарноста е раскажувачката техника позната како дисконтинуитет. Наведуваме дел од претпоследниот, четириесет и осми фрагмент:

„...честитиот прв знак забрането вледување со кучиња во проглавниците барам проглавачки Клинтон си заминува можеби чие е тоа девојче не не сакам додум.“¹⁴⁾


Зборовите се надоврзуваат еден на друг, но тие се дисконтинуирани, помеѓу нив не постои логичко - мотивациски ред, туку само монтажа на спротивставени фрагменти. Во фрагментот 8, присутна е раскажувачката техника пермутација. Раскажувачот при раскажувањето е нужно упатен на избор. Кога во раскажувачкиот текст вклопува две или повеќе комбинации кои меѓусебно се исклучуваат, тогаш зборуваме за пермутација. Раскажувачот дознава дека жена му е времена. Наместо една, раскажувачот предлага две варијанти на реагирање во таков случај:

- a) Мажот е изненаден, но среќен.*
- b) Мажот е нејријатно изненаден.“¹⁵⁾*

Покрај фрагментарноста, улога на стилска доминанта има и раскажувачката техника претерување - раскажувачка техника преку која темите се водат до крајност, се варираат до екстремност, се експериментира



ПОСТМОДЕРНА ЕКВИЛИБРИСТИКА: „ФАСЕТНИОТ“ РОМАН НА ГЕОРГИ ГОСПОДИНОВ



со нив сè додека раскажувањето не добие обележје на пародија. Варирањето на темата клозет е указателно во таа смисла. Домашен клозет, порцелански клозет, градски клозет, клозетот во филмот „*Евтини приказни*“ со **Брус Вилис**, клозетот во филмот „*Касайски љуби*“, етимологијата на именката клозет, римскиот клозет, староарапскиот клозет, клозетот во речникот на **Најден Геров**, анегдота за Швеѓанецот кој пронашол змија - боа во клозет. На сличен начин се тематизираат мувите: синантропни муви, домашни муви (*musca domestica*), клозетски муви (*eristalis tenah*), сината месарка (*caliphora*), пофалното слово на **Луквијан** за мувите, очите на мувата, мувата во „*Ион*“ на **Платон**, **Библија на мувите**...

Гледано во макроконтекст, романот земен како целина е парадигма на Бахтиновата теза за повеќејазичноста при која се преплетуваат повеќе јазици или јазнички свести. Во фрагментот 29 (Кон *тириоднаша иситорија на мувите*), и во фрагментот 9 (Кон *една природна иситорија на клозетот*) се „симилира“ јазикот на науката, академскиот дискурс. Наспроти тоа во фрагментот 00, се „симилира“ градскиот жаргон. Во фрагментот 34 се подражава јазикот на бајката, а во фрагментот 43 - библискиот јазик итн. Изобилство од јазици! На тоа изобилство од јазици мисли рецензентот на „*Политика*“ од Белград кога пишува за „вештото преминување низ различни стилови и жанрови“.16)

И повторно Бахтин: „Романсиерот не знае за јазик кој би бил единствен, наивно (или условно) неоспорен


и беспрекорен. На романсиерот му е даден јазикот како раслоен и говорно разнолик“. 17)

Фусноти:

- 1 Крастев, Петер, „на Трагу прогуталог времена (ако деконструише један источњак?)“, во „Мостови“, УКП Србија, Београд, свеска II, бр. 110, јули 1997, стр. 380
- 2 Господинов, Георги, „Природен роман“, Темплум, 2004, Скопје, стр. 78
- 3 Ибид, стр. 80
- 4 Ибид, стр 73-74
- 5 Мек Хејли, Брајан, „Постмодерна проза“, во „Lettre internationale“, НИП Ѓурѓа, Скопје, март-јуни 1997, стр. 31
- 6 Господинов, Георги, „Природен роман“, Темплум, 2004, Скопје, стр. 13
- 7 Бартес, Роланд, „From Work to Text“, во *Moder Literary Theori*, стр 169

Литература:

1. Barthes, Roland. "From Work to Text" во: Modern Literary Theory, London, 1995.
2. Бахтин, Михаил. „О роману“, Београд, Нолит, 1989
3. Господинов, Георги. „Природен роман“, Темплум, Скопје, 2004.
4. Котеска, Јасна. „Постмодернистички литературни студии“. Македонска книга, Скопје, 2002.
5. Крастев, Петер. „На трагу прогуталог времена (Како деконструише један источњак?)“ во: Мостови, Београд, јули, 1997
6. Хејл, Брајан Мек. „Постмодерна проза“ во: Lettre Internationale, Скопје, НИП, Ѓурѓа, март-јуни, 1997



Огнен Коцевски


КАБАЛАТА И ДЕКОНСТРУКЦИЈАТА НА ЖАК ДЕРИДА


Можна ли е рационална согледба на парадоксите на Кабалата, како на пример: Бог го создава човештвото и човештвото го создава Бога, светот е истовремено реалност и илузија, Бог истовремено е и не е идентичен со светот, создавањето е во исто време негација, вредностите мора да бидат уништени за да бидат создадени? Мудреците на Кабалата често велат дека секој обид рационално да ги објаснеме овие парадокси е безуспешен, бидејќи јазикот со кој се служиме да ги објаснеме е заснован на логички закони, како што се законот на непротивречност и исклучен трет, кои се прекршуваат од страна на мистичните идеи. Слично како што квантната механика која трагајќи по суштината на фотонот, дојде до заклучок дека не можеме истовремено да ја откриеме брзината и местоположбата на оваа честица, бидејќи нашите инструментални капацитети се такви што внесуваат дихотомија во самите феномени, така и природата на нашиот изразен капацитет-јазикот е таква, што за да зборуваме за метафизичките и теолошките вистини во целост, неминовно мораме да употребиме низа контрадикторни искази, кои кога исцело ќе се промислат, стануваат идентични преку нивната разлачност. Процесите со кои јазикот оперира како што се сигнификацијата и репрезентацијата ја разбиваат вистината т.е. теолошката или метафизичка целина, што резултира во дихотомност или подвоеност меѓу она што сакаме да го именуваме и она што е, па оттаму произлегуваат и парадоксите како вистини за една целина која е разбиена од самите оперативни процеси на јазикот.

Претходно демонстрираме дека кога длабоко ќе ги промислим нештата и нивната суштина, се рагаат парадокси или противречности како неминовни нус-појави на мислата. Овие противречности според некој философи (како Кант, Платон, Фреге) укажуваат на постоење на некој „повисок свет“ во кој истите би биле решени. На пример, Кант сметал дека антиномиите посочуваат кон постоење на еден трансцендентен свет (ноуменот) „во кој ниту еден човеков ум не е привилигиран да влезе“. Други философи (Хегел, Ниц Бор) се држат до својот став дека овие антиномии не произлегуваат од стварите посебе, туку од светот на нашата мисла, односно јазик. Ова најдобро го објаснува Хегел во својот коментар на една од Зеноновите апории за движењето: „Нешто се движи, не затоа што во еден момент е овде, а во друг таму, туку затоа што во еден ист момент тоа нешто е овде и не е овде, бидејќи во тоа „овде“ нештото истовремено е и не е“¹, укажувајќи на противречностите во умот, а не во стварите. Кантовото учење за постоењето на светот на ноуменот

е противречно на учењето за неговата несознавливост, бидејќи сè што се посочува, на некој начин мора да се знае, па според тоа постои елемент на знаењето во секоја ствар. За да кажам дека нешто постои, пред сè, значи да бидам свесен за тоа постоење, т.е. да биде објект на мојата светост. Со тоа се брише разликата меѓу свеста и битието, умот и стварноста. Но, трагајќи по апсолутното познание на објектите на светот, и самиот Хегел западнал во парадокс, развивајќи еден дискурс кој ќе ја негира стварноста и самите објекти, во полза на една апсолутна, не-променлива идеја.

Надминувањето на разликите е определувачка карактеристика на постмодерната философија, посебно на философијата на Жак Дерида. Според него, фундаменталната дихотомија која ја воведува историјата на западната философија е разликата меѓу знакот и означеното. Оваа разлика е основна и ги воведува сите други разлики неопходни за практичниот живот, науката и културата, како што






се разликите меѓу зборовите и стварите, субјектот и објектот, идентитетот и разликата, свеста и материјата и други, без кои не може да функционира ниту еден јазик и мисла. Целата историја на западната философија и метафизика е заснована на овие радикални разлики и на привилегиите што едните ги имаат во однос на другите, па така имаме материјализам (наспроти идеализам), објективизам (наспроти субјективизам), детерминизам (наспроти индетерминизам) и т. н. Главната особеност на философијата на Дерида е „да ги деконструира бинарните опозиции на западната метафизика (како Бог-свет, појава-суштина, внатрешно-надворешно, добро-зло, и т.н.) и да развие нови поими или модели кои би го избегнале традиционалниот систем на метафизичките опозиции“.² Секој пол од традиционалната метафизичка опозиција е детерминиран од својата спротивност, односно сите традиционални идеи и вредности стануваат отворени кон нештата кои се стремат да ги исклучат и преку начините на нивна интеграција се градат модели кои ќе ја избегнат стапицата на западната метафизика. Сиве овие опозиции не само што се разбиваат (деконструираат) во постмодерната мисла, туку се разбиваат и во Кабалата во која, како што беше посочено, секој симбол ги надминува главните спротивности присутни во западната метафизичка мисла. Со ставот дека сите поими се проникнати од нивните спротивности кои по правило треба да ги исклучат, дека суштинското нужно го надополнува појавното и обратно, како и дека надворешното е суштински составен дел на внатрешното, Дерида станува дел од една традиција, која ја застапуваат мистиците, и која повикувајќи се на идејата за *coincidentia oppositorum* или мистичниот парадокс, тврди дека еден исказ и неговиот спротивен исказ можат истовремено да бидат вистинити. Една импликација на ваквото гледиште е дека идеите имаат пробивливи граници и дека токму ваквата пробивливост или нивна пенетрација едни во други, го допушта нивното искажување како идеи.

Сепак, постои разлика меѓу дијалектиката на Дерида и онаа на мистицизмот. И самиот Дерида во едно интервју остро ќе се спротистави на ваквите споредби вељејќи: „Јас не сум мистичен и нема ништо мистично во моето дело. Всушност, моето дело е деконструкција на вредностите на мистицизмот, т.е. на присуството, гледањето, на отсуството од знак, на неискажливото“.³ Во мистицизмот, спротивностите се надминуваат во корист на едно повисоко единство или Бог, додека Дерида е крајно скептичен за секаков вид единство. За него, секој обид да се решат спротивностите на овој начин е „трик“, кој почнувајќи ги разликите во перспективите, теориите, културите и идеите, настојува истите да ги надмине во корист на посакуваното „апсолутно“ гледиште. Токму во ова се состои разликата меѓу неговата дијалектика и оние на Хегел и на Јунг кои гладуваат по тоталитети, изразени во метафизичкиот апсолут кај Хегел и индивидуизираното Јаство кај Јунг. Дерида ќе го нарече Хегел првиот фило-

соф кој генијално ја препознал „разликата“, и воедно последниот кој направил херојски обид неа да ја надмине. Но она што сите овие тројца философи го делат заедно е нивната неуморна потрага по спротивностите кои можат да се откријат во с'ржта на навидум чистите, неконтаминирани поими и идеи.

Деконструкцијата на Дерида на прв поглед е радикално спротиставена на секаков мистицизам, метафизика и теологија. Но, се поставува прашањето: зошто овој начин на расудување кој се залага за интеграција на сите видови спротиставени тенденции токму преку нивната различност, се обидува да ги спротистави токму овие нешта? Односно, дали деконструкцијата е доволно истрајна да го издржи самата своето деконструирање, без притоа да западне во апсолутизам? Во неговата изјава за поврзаноста со мистицизмот, не може точно да се утврди дали Дерида предвид ги имал сите видови мистицизам. Во мистицизмот на **Плотин**, на пример, доживувањето на Едното се објаснува со помош на присуноста која е „повредна од знаењето“ и гледањето кое „е работа на оној кој сака нешто навистина да види“ и кое стои наспроти разбирањето и мислењето. Ваквото мистично доживување е предмет на човечко непосредно согледување во кое Апсолутот или Бог на субјектот се претставува преку присуството или визијата, и Дерида веројатно предвид го имал токму ова доживување, на апсолутното и непосредно присуство на објектот кој е предмет на субјективно доживување. Но, во источниот мистицизам и во Кабалата посебно, доживувањето на Бога не се опишува на овој начин. Како што претходно видовме, кабалистичкиот Бог е прикажан како Аин (Ништост), и неговото доживување не е доживување на неговата присуност, туку пред сè доживување на сопствената негација, на негацијата на сопственото јас и негово воздигнување до Ништоста (Аин). Тоа претставува процес на целосно празнење на човековата свест и целосен недостаток од сетилност, перцепција и мисла. Значи, воздигнувањето на душата во Кабалата е истовремено и нејзин пад, преку нејзината понизност, побожност и почитувањето на моралните закони, таа создава садови во кои може да протекува Божјата светлина и на тој начин парадоскально се воздигнува. По сè изгледа Дерида немал право за сите форми на мистицизмот.

Додека мистиците и германските идеалисти меѓусебното проникнување на спротивностите го сметаат за средство за остварување и доказ за постоење на „повисоко единство“ во кое тие би биле решени, постмодернистите, меѓу кои и Дерида, проникнувањето на овие спротивности го сметаат за доказ за неможноста на метафизиката да оствари целосна слика за светот. Деконструкцијата врши дисеминација и дисперзија на бесконечни значења и интерпретации без верба во некакво единство или очекување дека тие интерпретации можат или некогаш ќе бидат интегрирани во една единствена идеја или поглед на свет. Но кога одблиску ќе ја испитаме самата деконструк-



ција, можеме да видиме дека таа посебе е нераскинливо врзана за идејата за единство. Она што го дефинира еден термин или една ствар, е неговата разлика од сè друго што не е како него, како и неговото место во бесконечно сложениот и неограничено проширувачкиот систем од разлики кои ја означуваат неговата единственост. Веднаш штом се запрашаме: „Различно од што?“, нѝ станува јасно дека за да се разбере еден термин или една ствар, значи истовремено да се разбере еден цел систем, цел свет, со што разликата меѓу деконструкцијата и мистицизмот почнува да се крши. Во оваа смисла деконструкцијата претставува инверзија на мистицизмот кој гледа единство во сите нешта, додека деконструкцијата гледа бесконечна разлика меѓу нив, неопходна тие да бидат искажани. Кога длабоко ќе ја промислим суштината на деконструкцијата, ќе воочиме дека таа трагајќи по бесконечните разлики меѓу нештата, всушност на крајот завршува со нивното единство. Разликата е таа која сите нив ги обединува и поврзува заедно!


Она што Кабалата ја издвојува од сите други форми на мистицизам е нејзиното настојување подеднакво да ги уважи разликите меѓу овој свет и небесниот, човекот и Бога, воздигнувањето и падот, и нејзината доследност до ставот дека сите овие разлики се неопходни за изградување одреден поглед на светот. Кабалистите бараат единство кое истовремено ги опфаќа и зачува разликите, и разлика како нужен предуслов за остварување на обединетото, бесконечно божество Еинсоф. Кабалата не тежне кон некаков апсолутен, краен, конечен заклучок, што може да се види преку нејзините симболи на кршењето (деструкцијата, преиспитувањето) на сопствениите ставови и обновата (реконструкцијата, повторната изградба) на истите. Токму тоа ја разликува од другите форми мистицизам. Кршењето на садовите и нивната обнова (Тикун) лежат во срцето на деконструктивниот проект на Дерида. А на прашањето зошто не можеме целосно

да ја објасниме и да ја разбереме деконструкцијата во рамките на нашиот јазичен апарат, ќе се обидеме да дадеме одговор во следното поглавје.

Како да се искаже неискажливото или немоќта на јазикот да се искаже самиот себе

Јазикот е несомнено заснован на разлики. За да означиме нешто, ние мораме пред сè да претпоставиме разлика меѓу нашите зборови и предметот што се наоѓа од другата страна на нашиот јазик. Оваа разлика меѓу зборовите и стварите е основна претпоставка на јазикот, доколку знаците со кои се служиме не можеме да ги разлачиме од стварите кои се стремат да ги означат, ниту еден говор и ниту една мисла не би била возможна. Ваквиот став за јазикот го застапуваат таканаречените традиционални теории кои се држат до постоењето на апсолутна разлика меѓу знаците и нивните претпоставени објекти кои се наоѓаат во некој свет надвор и независно од јазикот. Но, во почетокот на 20-тиот век, одредени лингвисти и философи меѓу кои: **Сосир, Витгенштајн** и др., ќе развијат теорија според која јазикот во процесот на означување не се врзува директно за објектите или поимите, туку е повеќе функција на разлики меѓу зборовите чии значења не се строго фиксирали за објектите. Да се означи една ствар, според нив, значи да се означи местото и улогата што еден поим ја има во синџирот од јазични знаци и неговата разлика од сите други поими во еден јазичен систем, а не да се означи ствартата посебе како трансцендентален или екстра-јазичен објект. Јазикот е функција на разлики меѓу зборовите, а не меѓу стварите. Овие критички теории, стojат во целосна спротивност со традиционалните метафизички сфаќања според кои врската меѓу зборовите и стварите мора да е апсолутна и строго утврдена. Да се тврди дека сме ја откриле суштината на светот и умот, според овие теории, значи дека сме ја откриле точната врска меѓу знаците во нашиот јазичен систем кои одговараат на таа суштина и секој обид да се тврди спротивното значи да се падне во стапицата на западната метафизика. Светот на стварите е целосно апсорбиран од светот на јазикот.

Несомнено е дека критичките теории на метафизиката се во право кога велиат дека не постои апсолутна разлика меѓу зборовите и стварите и дека значењата се предмет на бесконечен број интерпретации од страна на различни субјекти во различни просторни и временски контексти. Ако разликата меѓу зборовите и стварите е апсолутна и значењата на зборовите строго се фиксираат за објектите, никакви интерпретации, толкувања и различни гледишта не би биле возможни. И ако стварите лежат сосема одвоено и независно од јазикот, во некаков недостапен „трансцендентален или екстра-јазичен свет“, без никаква врска со нашиот јазичен и мисловен систем, тој исто така би ја изгубил својата функција. Но, од друга




КАБАЛАТА И ДЕКОНСТРУКЦИЈАТА НА ЖАК ДЕРИДА


страна, метафизичките теории на јазикот се во право, бидејќи ако значењата на зборовите воопшто не се утврдени во објектите или поимите и подлежат на бесконечна интерпретација, невозможно е да стигнеме до цврста основа во значењето, односно нема да можеме да означиме ништо конкретно. Исто така, ако не постои никаква разлика меѓу зборовите и стварите, односно некаков знак дека моите зборови посочуваат на некаква реалност надвор од границите на мојот јазик, тогаш моето означување било било бесмислено. Критиките на метафизиката кои ја бришат разликата меѓу знакот и означеното и на тој начин отстрануваат секаква можност за метафизика, всушност, се темелат на самите нивни претпоставки за разликата која е апсолутна и ненадминлива. И двете теории иако спротиставени една на друга, заемно се условуваат и надополнуваат преку нивната разлика, и се подеднакво неопходни за правилното функционирање на јазикот.

Гледаме дека меѓу зборовите, знаците и нивните означенчи објекти, постои *coincidentia oppositorum*. Да тврдам некакво постоење или одреден став, како на пример идентитет меѓу зборовите и стварите, значи да ја потврдам нивната разлика, пред сè, разликата меѓу мене како мислечки субјект и објектот на мојата мисла. Се чини дека не можеме никогаш да се ослободиме од оваа разлика, од која зависи употребата на самиот јазик. Од друга страна, видовме дека самата разлика е условена од можноста за нејзино надминување, односно идентитет. На философската сцена доаѓаат постмодернистите кои се обидуваат да го одврзат овој јазол. Според Дерида, разликата меѓу знацот и означеното е основната нишка од која е исплетена мрежата на сите останати разлики од кои е изградена целата западна метафизика. Додека употребата на јазикот е условена од разликата знак-означено, постоењето на самата разлика е условена од нејзиното бришење од страна на субјектот, т. е. од целите и интересите што тој субјект ги има во говорот. На пример, во овој текст во кој пишувам за Кабалата, несомнено текстот е означител, а Кабалата е објектот кој од него е означен. Меѓу нив постои апсолутна разлика. Но, тука Кабалата не е некаков трансценденタルен објект или „битие посебе“ кое излегува од текстот, туку е резултат од играта на разлики која зборот *Кабала* ја игра во него. Значењето на Кабалата овде не произлегува апсолутно од неговата разлика со овој текст, бидејќи и овој текст е игра на разлики со претходни текстови и системи и е објект на понатамошни означувања и толкувања од страна на разни читатели и толкувачи. Гледаме дека разликата меѓу текстот-знакот и од него означенчи објект не е таква каква што беше. Означенчи објект во мојот говор станува уште еден означител или збор кој своето значење го добива од местото и улогата која тој ја има во системот, што пак зависи од целите и интересите што субјектот ги има во говорот.

Несомнено, за да можам да ги разбераам и означам објектите од светот и на тој начин тие да станат дел од



моето искуство, неопходно е да ги подредам под одредена категорија, класа или идеја. Без ваквата класификација и категоризација на објектите како дел од мојот јазик невозможно е секакво нивно искуство. Но, исто така, кога искажувам одредено нешто, неопходно е тоа нешто да постои објективно и независно од мојот јазик. Секое мое посочување или искажување на објектите, на магичен начин, ги претвора од трансцендални објекти, надвор од мојот јазик, во зборови кои своето значење го добиваат од нивната разлика со другите зборови во јазичниот систем, а не од нивната директна конфронтација со самиот објект. Ваквата алхемија на јазикот, иако создава илузија меѓу него и светот, сепак е нужна и неопходна за неговото функционирање, бидејќи само така може да го пренесе искуството за објектите. Материјализмот и идеализмот, рационализмот и ирационализмот, објективизмот и конструктивизмот, детерминизмот и индетерминизмот, се само дел од разликите врз кои почива западната метафизика и кои се резултат на ваквата илузија која ја создава јазикот. Нашите обиди да изразиме одреден став или идеја која ги надминува границите на оваа илузија (како совпаѓањето меѓу зборовите и објектите, т. е. деконструкцијата на нивната разлика), неминовно води кон формулирање на низа парадоксални, противречни идеи, како на пример: „зборовите и објектите се различни“ и „зборовите и објектите се идентични“. Причината поради тоа е што



и самата деконструкција е идеја која е објект на мојата мисла, и која како таква, за да ја претставам, морам да употребам други идеи кои тој објект го претвораат во мноштво противречни, но сепак, меѓусебно зависни идеи. Препознавајќи го совпаѓањето меѓу зборовите и објектите како меѓусебно различни, но истовремено идентични, како и нужноста од првидот на разликата без кој ние не можеме да функционираме, добиваме интелектуална слика за една обединета целина која во себе ги обединува и плете разликите меѓу јазикот и светот, субјектот и објектот. Разбирањето на ваквата обединета целина со помош на деконструктивната анализа на разликата знак-означено, стои во спротивност со нејзиниот интуитивен (мистичен) увид, односно го враќа, обновува единството кое е разделено од оперативните процеси на јазикот и мислата. Деконструкцијата, според тоа, нѝ обезбедува рационален увид на целината која на некој начин му „претходи“ на јазикот, и која многу наликува на мистичното единство Еин-соф описано во Кабалата.

Интересно, но кабалистите отсекогаш сметале дека јазикот, Бог и светот се интимно испреплетени. Фактот што Бог, според нивната традиција, го создал светот преку говорот („И Бог рече: нека биде светлина, и би...“), укажува дека чинот на создавањето за нив е повеќе концептуален, јазичен, отколку материјален, односно физички. Според Шлоер Залман од Лијади (1745-1813), основачот на Хабад-хасидистичкото движење, Бог при чинот на создавањето, се повлекол себеси во јазикот, посебно во комбинациите на буквите кои ги сочинуваат „десетте изговори на создавањето“.⁴ Ваквото негово повлекување (*cimcum*) во јазикот, вели Залман, претставува истовремено скривање и откривање на неговата суштина.⁵ Јазикот (звуките на говорот и буквите на писмото) е средството со кое Бог се повлекува себеси, односно го скрива своето единство со светот за да создаде „илузорно“ независен, свет на мноштво „илузорни“ разлики. Но јазикот е исто така и средството со кое Бог, преку своето повлекување и разликата се открива себеси на човекот. Како што Бог во себе го скрива своето единство со светот за да создаде разлика, двојство и независност, така и јазикот во себе ги скрива објектите кои треба да ги означи, за да ја создаде можноста за нивно означување. Без ваквата „илузорно“ независна класа на објекти која треба да ја означи, процесот на означување и познание на објектите би бил невозможен. Светот на објективноста не може да се замисли без субјектот, кој во процесот на негово означување го повлекува своето присуство, за подоцна да се открие преку него. Доколку субјектот не го повлече своето присуство и целосно се открие на објектот, илузията која го овозможува постоењето на различните објекти и која за нас е единствената реалност, би престанала да постои, а со тоа би престанала да постои и можноста за самото реално, објективно постоење. Откривањето на оваа илузija како нужна реалност без која не е можно никакво реал-

но познание, е чекор напред кон враќање на изгубеното единство настанато со актите на божјото повлекување. Како што повлекувањето на Бога (*cimcum*) го скрива неговото единство и ја создава фундаменталната разлика меѓу знакот и означеното, јазикот и светот, познанието на оваа разлика и обидите на човекот за нејзино надминување го враќа неговото единство (Тикун). Интелектуалните, духовните и другите напори на човекот да се надмине разликата, според кабалистите, не само што го враќаат примарното единство, туку учествуваат и во самото комплетирање и создавање на Бога!

Бидејќи секое наше мислење и секој наш збор има смисла само во рамките на диференцијалната матрица која го овозможува значењето, се поставува прашањето: како да се именува оваа разлика која го овозможува самото именување, а притоа да не се заплеткаме во нејзините номинални ефекти? Нејзиното именување треба да дојде надвор од овие ефекти, но дали е можно да се именува нешто надвор од јазикот и мислата? Многу порано, уште пред лингвистичкиот пресврт на философите лингвисти од 20-тиот век, мистиците, вклучително и кабалистите, го имаат разгледувано овој проблем. Тоа е проблемот на именувањето на теолошкиот Апсолут. Бог не можеме да го означиме, бидејќи со тоа тој ќе стане уште еден објект и со тоа дел од самата разлика која се обидува да ја трансцендира. Исто така, не можеме да го употребиме ниту како знак, бидејќи самата идеја „Бог кој означува“ е јазична и според тоа веќе постоечка во матрицата на означители. Затоа мистиците велат дека Бог не може да се исказе, ниту целосно да се разбере, бидејќи неговото повлекување (вклучително и во овој момент) ја создава можноста нештата да се искажат и разберат. Тој може само да се доживее, бидејќи неговото единство му претходи на јазикот и логичките закони, кои можат да се употребат само во односите меѓу различни нешта. Според кабалистите, ова доживување произлегува пред сè од верата и чувствувања на човекот кои произлегуваат од исполнувањето на Божјите закони, кои овозможуваат манифестација на Божјата реалност во неговиот живот. Во надминувањето на спротивностите, како и во препознавањето на разликите меѓу светот, човекот и Бога, како услов за нивната поврзаност и меѓусебна зависност, ние ги правиме првите чекори во разбирањето на Бога како обединета целина и со тоа првите чекори кон неговото доживување.

(Текјот е извадок од йоголема целина)

Фусноти:

¹ Hegel, "Nauka Logike".

² Christina Howells, "Derrida: Deconstruction from Phenomenology to Ethics", p. 82.

³ Интервju со Дерида на Германското радио од 1986, а кое е транскрибирано во книгата на Florijan Rorer: Französische Philosophen im Gespräch, p. 74.

⁴ Zalman, Likutei Amarim-Tanya, p. 319 (Shaar ha Yichud VehaEmunah 7).

⁵ Ibid.